

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2019 бр.6
30 Јуни 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2019 бр.6

30 Јуни 2019

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либерија	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2019 бр.6, 30 Јуни 2019

©2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 71

Национални патенти

..... 3 - 4

ПРЕГЛЕДИ

..... 5

Промени, Спојување, Престанок

..... 5 - 6

Меѓународни патенти

..... 7 – 64

ПРЕГЛЕДИ

..... 65 – 71

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 72 – 209

Пријави на Трговски Марки

..... 72 – 153

ПРЕГЛЕДИ

..... 154 – 160

Решенија на Трговски Марки

..... 161 – 200

ПРЕГЛЕДИ

..... 201 – 204

Промени, Пренос, Поништувања,
Спојувања, Ограничување на класи,
Впишување на лиценца и Обновувања

..... 204 – 209

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 210 – 216

Пријави на Индустриски дизајн

..... 210 – 2012

ПРЕГЛЕДИ

..... 213

Решенија на Индустриски дизајн

..... 214 – 215

ПРЕГЛЕДИ

..... 216

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **A 47C 11/00**(11) **9276**(13) **A**(21) **2018/246**

(22) 26/03/2018

(45) 30/06/2019

(30) П20180246 26/03/2018 МК


(73) **Русевски Иван; Христијан Пешов;
Јана Мицевска and Елена Наскова ул.
Македонија 22 3/2, МК; , МК; , МК and ,
МК**

(72) Русевски Иван; Христијан Пешов; Јана
Мицевска and Елена Наскова

(54) **ПАМЕТНА КЛУПА**

(57) Паметната клупа има основен дел (1)
во форма на седечкиот дел од обична

клуба кој се употребува за седење при
што, при временски непогоди (дожд, снег,
град) со помош на механизмот за ротација
(3) со притиснување на копчето за
ротација (4) клубата самостојно се ротира
за 180 степени, воедно се чисти и може
повторно да се седне на нејзе, притоа на
помошниот дел на клубата (2) се наоѓа
местото за напојување (5), каде секој може
да го напои својот уред, исто така на
помошниот дел(2) се наоѓа рекламниот
екран (6) кој служи за рекламирање на
голем број компании.



(51) **G 06F 3/048**(11) **9325**(13) **A**(21) **2018/426**(22) **23/05/2018**(45) **30/06/2019**(30) **П2018-426 23/05/2018 МК**


(73) **ДПТУ „ИНТЕРАКТИВНА ИДНИНА“
Увоз-Извоз ДООЕЛ Кавадарци ул.
„Јован Планински“ бр. 10 Кавадарци,
МК**

(72) **Димитрија Ангелков**

(54) **НАПРЕДНА ПАМЕТНА
ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА СО
АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА
КАЛИБРАЦИЈА**

(57) Напредната паметна интерактивна табла со автоматски систем за калибрација (1) е техничко решение кое овозможува примена во сите научни области каде е потребен напреден приказ на податоците и формите кои се користат и настаните кои се активираат преку овој систем. Комбинацијата помеѓу механички подвижен филтер (3), камера (4), инфрацрвен светлосен маркер (2) и апликација за персонален компјутер овозможува интерактивна површина (1) која се одликува со голема брзина на одзив и прецизност. Уредот кој се опишува во овој патент ќе се поставува во непосредна близина на монитор, екран(1),

проектор кој проектира слика(8) на платно или тврда површина. Камерата (4) ја снима сликата од површината (9) и преку апликација се врши преземање за да се направи препознавање на генерираната контура. Откога ќе ги препознае краевите на контурата во нашиот случај сина рамка генерирана од апликацијата која е изработена за минијатурниот компјутер (11), се активира филтерот со придвижување од горе на долу. Потоа кога со инфрацрвениот маркер (2) ќе пуштиме светлина на површината на која работиме (1) преку филтерот ќе помине само инфрацрвената светлина активирана од лед диодата (5). Компјутерската апликацијата инсталирана во минијатурниот компјутер (11) преку видео техники, алгоритми и математички техники ќе ја пресмета точната позиција каде треба да се појави позицијата за компјутерското глумче. Преку откривање на точната позиција апликацијата ќе активира настан притискање на лев клик. Се додека има светлина на површината (1) ќе биде активиран настанот лев клик, кога светлината ќе престане тогаш се активира настан компјутерско лев клик во слободен режим.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8G06F3/048	8G06F3/048	9325	A
8A47C11/00	8A47C11/00	9276	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
ДПТУ „ИНТЕРАКТИВНА ИДНИНА“ Увоз-Извоз ДООЕЛ Кавадарци	G 06F 3/048	МК/Р/2018/0426	A
Елена Наскова	A 47C 11/00	МК/Р/2018/0246	A

ПРОМЕНИ

(11) 2886
 (73) Bavarian Nordic A/S
 Hejreskovvej 10 A, 3490 Kvistgaard,, DK

ПРЕСТАНОК

(11) 876
 (73) SANOFI-AVENTIS
 174, Aventis de France, 75013 Paris, FR

(11) 1071
 (73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
 DE

(11) 1080
 (73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
 67056 Ludwigshafen, DE

(11) 1308
 (73) Biotempt B.V.
 Hoge Linthorst 1 / 7958 NZ Koekange , NL



(11) 1395

(73) Sepracor Inc.

Marlborough, MA 01752, US

(11) 2232

(73) Ottawa Health Research Institute
725 Parkdale Avenue Ottawa, Ontario K1Y
4E9, CA

(11) 2460

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 3106

(73) МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ
бул."Јане Сандански" бр.109-5/26, 1000
Скопје, МК

(11) 2862

(73) AstraZeneca AB

151 85 Sodertalje , SE

(11) 3653

(73) Teijin Limited

6-7, Minami-hommachi 1-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP

(11) 3993

(73) Teijin Limited

6-7, Minami-hommachi 1-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0054, JP

(11) 4484

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

Rahway, NJ 07065, US

ПРЕНОС

(11) 1589

(73) Covis Pharma B.V.

Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH

(11) 1896

(73) Covis Pharma B.V.

Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH

(11) 5168

(73) Covis Pharma B.V.

Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH

(11) 5786

(73) Hengelhoef Concrete Joints NV

Hengelhoefstraat 158, Zone B1 3600 Genk,
BE

(11) 8975

(73) ADIENNE Pharma & Biotech SA

Via Zurigo 46 6900 Lugano , CH

(51) **C 21D 1/25, C 21D 9/10, C 22C 38/22, F 41A 21/20**

(11) **9300** (13) T1
(21) **2017/932** (22) 04/12/2017
(45) 30/06/2019

(30) AT20100000550 06/04/2010 AT

(96) 17/03/2011 EP11450040.8

(97) 04/10/2017 EP2375212

(73) **BÖHLER Edelstahl GmbH**

Mariazellerstrasse 25 8605 Kapfenberg, AT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Caliskanoglu, Devrim; Schweiger, Herbert and Siller, Ingo

(54) **Цевка за огнени оружја**


(57) 1 Цевката за проектили на огнени оружја, нарочно на лично оружје со мала

тежина, изработено од обликуван материјал кој што има хемиски состав, изразен во mas.%, од

Содржина	C	Si	Mn	P
S	Cr	Mo	Ni	V
W	Ti	As+ Sn+Sb	Fe	
Минимална	0,28	0,08	0,15	
	3,6	2		0,42
				остаток

Максимална	0,36	0,26	0,35	0,005
	0,002	4,4	8	<0,5
	0,15	0,08	0,007	

како и нечистотии неизбежни во тек на топење, при што термички подобрениот материјал на цевките за проектили има цврстина од најмалку 46 до 48 HRC. има уште 5 патентни барања



(51) **A 45D 40/02, A 45D 40/06, A 45D 40/04**

(11) **9299** (13) T1
(21) **2017/933** (22) 04/12/2017
(45) 30/06/2019

(96) 16/01/2014 EP14075004.3

(97) 06/09/2017 EP2896314

(73) **Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV Irene Vorrinkplein 40 J 1506 WR Zaandam, NL**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) McDonald, Methony Karen and Van Eekelen, Eugene Leonardus Stephanus Marie


(54) **КАРМИН ЗА УСНИ**

(57) 1 Уред за држање и употреба на апликациониот вметок (2), кој што го опфаќа држачот (1) кој што има прва шуплина за сместување на цевка која што ја ограничува втората шуплина во која што е сместен апликациониот вметок, при што спомнатата цевка овозможува да апликациониот вметок биде аксијално прилагоден помеѓу позиција на неупотреба кој е сместен во внатрешноста на другата шуплина и апликациона позиција на најмалку делумно испуштен од другата

шуплина, каде што држачот на првиот крај опфаќа рачно подвижен затворач (4,5) кој што првата шуплина ја затвора на отворениот крај на цевката, а на спротивниот друг крај опфаќа прилагодувачки член (7) кој што е поврзан со прилагодувачки средства (10-13) која што можат да бидат и изработена се за прилагодување на апликациониот вметок помеѓу позиција на неупотреба и апликационата позиција, **н а з н а ч е н с о т о а**, што држачот помеѓу прилагодувачкиот член (7) и затворувачот (4,5) има површински дел за прифаќање (6) кој корисникот може да го држи во тек на меѓусебно прилагодување на површинскиот дел за прифаќање (6) и прилагодувачкиот дел за прифаќање на елементи (7) поради прилагодување на

апликациониот вметок, што затворувачот се протега се до површинскиот дел за прифаќање, што цевката е поврзана со прилагодувачките средства преку рачно разделени врзувачки средства поради овозможување на цевката, исполнета или неисполнета со апликациониот вметок, да биде рачно одстранлива од држачот, што апликациониот вметок ја опфаќа апликационата супстанца и што помеѓу затворувачот и отворениот крај на цевката е предвидена гранична покривка (14), при што спомнатата гранична покривка е непропустлива за апликационата супстанца, и што првата шуплина може повторно да се наполни со апликациониот вметок.

има уште 5 патентни барања



Слика 1

(51) **B 29C 33/04**(11) **9301** (13) T1(21) **2017/938** (22) 11/12/2017

(45) 30/06/2019

(30) EP14162238.1 28/03/2014 --

(96) 28/03/2014 EP14162238.1

(97) 27/09/2017 EP2923811

(73) **Plastics Unbound GmbH****Dufourstrasse 101 800 Zurich,, CH**(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) **Axelsson, Robert and Franksson, Olof****(54) КАЛАП ЗА ИНЕКЦИЈА, АЛАТ ЗА
МОДЕЛИРАЊЕ ИНЕКЦИЈА КОЈ СОДРЖИ
КАЛАП ЗА ИНЕКЦИЈА, ПОСТАПКИ ЗА
НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) има уште патентни барања

(51) **C 07H 13/06, A 61K 39/39**(11) **9302** (13) T1(21) **2017/944** (22) 11/12/2017

(45) 30/06/2019

(30) EP20100165707 11/06/2010 --

(96) 03/06/2011 EP11725217.1

(97) 29/11/2017 EP2580226

(73) **Immunovo B.V.****Onderwijsboulevard 225 5223 DE 's-
Hertogenbosch, NL**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **VAN BREE, Johannes, Gernardus,
Mathias, Marie; SCHENKELAARS,**

Everardus, Joannes, Peter, Maria;


TURKSTRA, Jouwert, Anne; KRIEK, Maria,

Aldegonda, Jacoba; HOF, Robert, Patrick

and SCHAAPER, Wilhelmus, Martinus, Maria

**(54) ДЕРИВАТИ НА ТРИСАХАРИДИ, И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО АДЈУВАНСИ**(57) 1 Употреба како адјуванси на
деривати на трисахариди кои го опфаќаат
супституирано трисахаридното јазгро, при
што тоа трисахаридно јазгро е целосно
супституирано со групи на естери на
мрсни киселини, и опционо една или
повеќе анјонски групи.

има уште 20 патентни барања



(51) **D 04B 1/26, A 41B 11/12, A 43B 17/18, A 43B 1/04, A 43B 13/22**

(11) **9303** (13) T1
(21) **2017/945** (22) 11/12/2017
(45) 30/06/2019

(30) NL20132011104 04/07/2013 NL

(96) 01/07/2014 EP14744192.7

(97) 29/11/2017 EP3016534

(73) **Steps Holding B.V.**

Oranjestraat 47-49 5091 BK Oost West en Middelbeers, NL


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) VAN TIEL, Cornelius Hendrikus
Nicolaas and VAN TIEL, Wilhelmus Jacobus
Cornelius

(54) **НАЗУВКИ**

(57) 1 Назувката (1) која што ја формира дел за пета (2), дел за прсти (6), и средниот дел (4) сместен помеѓу дел за пета (2) и дел за прсти (6), кој среден дел (4) опфаќа бочни страни кои се протегаат помеѓу дел за пета (2) и дел за прсти (6) од двете страни, при што спомнатата назувка (1) целосно се произведува со наизменично плетење, н а з н а ч е н с о т о а, што само делот за пета (2) е изработен со нишка која што го опфаќа антиклизен агенс, а таа нишка е вгрдена во делот за пета (2) со наизменично плетење.

има уште 9 патентни барања



Слика 1

(51) **B 01D 53/94, F 01N 3/20**

(11) **9304** (13) T1
(21) **2017/966** (22) 15/12/2017
(45) 30/06/2019

(30) US258538P 05/11/2009 US

(96) 05/11/2010 EP10784900.2

(97) 27/09/2017 EP2496336

(73) **Johnson Matthey Inc.**

435 Devon Park Drive Suite 600 Wayne, PA 19087, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1- 1000, Скопје

(72) KWAN, Yui

(54) **СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ГАСИФИЦИРАЊЕ НА ВОДЕНА УРЕА ВО**

АМОНИЈАК ВО ПАРЕА СО ПРИМЕНА НА ГАСОВИ ОД СЕКУНДАРНИ ОДВОДНИ ЦЕВКИ


(57) 1 Реакторски систем за конвертирање на водена уреа во амонијак во пареа кој содржи:

а) куќиште (801) кое има довод за проток на гас (804) за да го прими првиот проток на гас, одвод за проток на гас (805) за излез на третиот проток на гас и еден или повеќе сидови на куќиштето кои го дефинираат прв внатрешен простор (820), поставен помеѓу доводот за проток на гас (804) и одводот за проток на гас (805);
б) реактор (800) кој има главна оска (843) и е поставен во наведеното куќиште, при

што наведениот реактор содржи:

(i) кукиште (830) со:
еден или повеќе сидови на реакторот (831)
поставени во триаголен пресек под прав
агол спрема главната оска (843) кој го
дефинира вториот внатрешен простор
(832) и има прва надворешна површина
(903) изложена на наведениот прв
внатрешен простор (820),
прв отвор (806) во наведеното кукиште
(830) за да се овозможи комуникација на
флуидот од вториот внатрешен простор
(832) кон првиот внатрешен простор (820),
кадешто наведениот прв отвор (806) е во
првата надворешна површина (903), има
попечно подрачје паралелно со главната
оска на реакторот (843) што е помалку од

35% од наведената надворешна површина
(903); и (ii) довод на водна уреа (803) во
комуникација на флуид со наведениот
втор внатрешен простор (832), при што,
кога реакторскиот систем е во употреба,
гасниот поток тече низ првиот внатрешен
простор (820) и првата надворешна
површина (903) на триаголниот пресек на
сидот на реакторот и создава зона на
диференцијален притисок (821) помеѓу
наведениот втор внатрешен простор (832)
и првиот внатрешен простор (820) и
кадешто првиот отвор (806) на првата
надворешна површина (903) е веднаш до
зоната на диференцијален притисок (821).
има уште 14 патентни барања



(51) **C 12N 5/00**(11) **9282**

(13) T1

(21) **2018/657**

(22) 21/08/2018

(45) 30/06/2019

(30) US201361798627P 15/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14763797.9

(97) 23/05/2018 EP2970878

(73) **Truckee Applied Genomics, LLC**
460 Bush Street San Francisco, CA 94108,
US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BAKER, Tony K.

(54) **МЕТОДИ И РЕАГЕНСИ ЗА**
ОДРЖУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА
КЛЕТКИ ОД КАНЦЕР ВО ХИРУРШКИ
ОТСТРАНЕТО ТКИВО

(57) 1 Реагенс за хируршки отсечен примерок ткиво од канцер за да се овозможи анализа на генетска експресија, реагенсот ги содржи компонентите од:
барем еден хаотроп;
барем еден космоотроп;
хелатор;
пуфер;
супстрат на апоптоза, и
метаболичен модулатор;
назначено со тоа, што супстратот на апоптоза е лептин; и
каде што барем едниот космоотроп е α , α -трехалоза.

има уште 16 патентни барања



Напрт 1

(51) **A 61K 9/24**(11) **9293**

(13) T1

(21) **2018/662**

(22) 22/08/2018

(45) 30/06/2019

(30) US201361887574P 07/10/2013 US

(96) 06/10/2014 EP14786421.9

(97) 25/07/2018 EP3054926

(73) **Bristol-Myers Squibb Holdings****Ireland Unlimited Company****Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,****CH**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) KOO, Otilia May Yue; NIKFAR, Faranak; TAO, Jing; KOTTALA, Niranjan Kumar and VARIA, Sailesh A.

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН НА ХИВ СО АТАЗАНАВИР И КОБИЦИСТАТ**

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07D 491/052, A 61K 31/4188**(11) **9294**

(13) T1

(21) **2018/663**

(22) 22/08/2018

(45) 30/06/2019

(30) US201161560654P 16/11/2011 US

(96) 16/11/2012 EP15156617.1

(97) 13/06/2018 EP2907816

(73) **Gilead Pharmasset LLC****333 Lakeside Drive****Foster City, CA 94404, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Kato, Darryl; Link, John O.; Taylor, James; Krygowski, Evan S.; Bacon, Elizabeth; Cottell, Jeromy .; Katana, Ashley A.; Tran, Chinh Viet; Trejo Martin, Teresa A.; Yang, Zheng-yu and Zipfel, Sheila

(54) **Кондензирани****имидазолимидазоли како****антивирусни соединенија**

(57) , има уште патентни барања

(51) **A 61K 39/04**(11) **9295**

(13) T1

(21) **2018/664**

(22) 22/08/2018

(45) 30/06/2019

(30) US20100384375P 20/09/2010 US

(96) 16/09/2011 EP11755362.8

(97) 08/08/2018 EP2618837

(73) **Vakzine Projekt Management GmbH****Mellendorfer Strasse 9****30625 Hannover, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) GRODE, Leander

(54) **РЕКОМБИНАНТНА YCOBACTERIUM КАКО ВАКЦИНА ЗА УПОТРЕБА КАЈ ЛУЃЕ**(57) 1 Ваксината против туберкулоза за употреба кај луѓе која што ја опфаќа како активна состојка рекомбинантната *Mycobacterium bovis* клетка на сојот на Danish од подврста Prague, која што е уреаза-дефициентна и која што го опфаќа рекомбинантниот молекул на нуклеинската киселина каков што е прикажан во SEQ ID

NO:1 која што го кодира фузиониот полипептид кој што опфаќа (а) Мусобacterium антиген кој ја опфаќа аминокиселинската секвенца кодирана со нуклеотидите 121-153 SEQ ID NO:1 и (б)

доменот на фаголизозомалниот излез кој ја опфаќа аминокиселинската секвенца кодирана со нуклеотидите 211-1722 SEQ ID NO:1.
има уште 11 патентни барања

Слика 1



(51) **A 61K 47/42, A 61K 47/18**

(11) **9296** (13) T1

(21) **2018/670** (22) 27/08/2018

(45) 30/06/2019

(30) US20020432317P 09/12/2002 US;
US20030526544P 03/12/2003 US;
US20030526773P 04/12/2003 US and
US20030527177P 05/12/2003 US

(96) 09/12/2003 EP03799876.2

(97) 27/06/2018 EP1585548

(73) **Abraxis BioScience, LLC 86 Morris Avenue**

Summit, NJ 0790 US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) DESAI, Neil, P.; YANG, Andrew; CI, Sherry, Xiaopei; DE, Tapas; TRIEU, Vuong and SOON-SHIONG, Patrick

(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИСПОРАЧУВАЊЕ НА ФАРМАКОЛОШКИ АГЕНСИ**

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи фармацевтски агенс и фармацевтски прифатлив носител, каде што фармацевтски прифатливиот носител содржи албумин, каде што соодносот (w/w) помеѓу албуминот и фармацевтскиот агенс е 1:1 до 9: и каде што фармацевтскиот состав содржи честички или капки со големина помала од 200 nm, каде што фармацевтскиот агенс е селектиран од таксан, камптотецин, пропофол, амиодарон, циклоспорин, амфотерицин, лиотиронин, епотилон, колхицин,

(51) **A 01D 87/12, A 01D 90/08, A 01F 29/00, A 01F 29/10, A 01K 5/00**

(11) **9298** (13) T1

(21) **2018/675** (22) 29/08/2018

(45) 30/06/2019

(30) ES201430506P 04/04/2014 ES

(96) 01/04/2015 EP15772965.8

(97) 06/06/2018 EP3127418

(73) **La Parra del Soberal, S.L.U.**

Ctra. Moraleja-Guijo km 14 10859

Santibañez El Alto (Caceres), ES

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) **GONZALEZ GARCIA, Juan and**

GONZALEZ GARCIA, Jesús

(54) **УСОВРШЕН УРЕД ЗА ДОЗИРАЊЕ
СТОЧНА ХРАНА**

(57) 1 Усовршен уред за дозирање сточна храна, од типот што се користи за дозирање храна за стока, кој се состои од подвижна кочија (1) што може да се приспособи во средство за движење над површината на која се одвива хранењето, и се состои од зона на одмотување (2) кај задниот дел кој се движи во насоката на патување на кочијата, кај што се наоѓа првата површина за расчистување (2.1) на која се става првата цилиндрична бала сточна храна (4) и на предниот дел, зона за ставање на балата (3) на која има втора закосена површина за ставање (3.1) погодна за најмалку уште една

дополнителна бала (4), при што оваа зона за ставање на бала (3) може да се наклони над зоната за одмотување (2), при што наведената зона за одмотување (2) го сочинува средството за придвижување на првата бала (4) кон крајот на кочијата, при што споменатиот крај има отвор (5) низ кој одмотаната бала излегува, и чијашто висина ја дефинираат низа на сечила (6) што ротираат околу хоризонтална точка истовремено со работењето на средството за придвижување, и со нивното движење, ја туркаат балата (4) кон предниот дел на зоната за одмотување (2), предизвикувајќи ротирање и одмотување на балата (4), што се карактеризира со тоа дека се состои од најмалку прва закосена платформа за складирање и истовар (1 12) поставени над првата површина за расчистување (2.1) или втората закосена површина (3.1) на зоната за ставање, на висина поголема од онаа на дијаметарот на балите (4) ставени на наведените површини, соодветно, и при што најмалку една закосена платформа (11. 12) има прв крај (11. 12.1) за истовар на балите до подвижната кочија (1) и втор, спротивен крај (11.2, 12.2) за задржување на балите, како и средства за обезбедување и средства за закосување на најмалку една од закосените платформи (11. 12).
има уште 12 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/00**

(11) **9286**

(13) T1

(21) **2019/1**

(22) 03/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) EP14179600 01/08/2014 -- and

EP14196083 03/12/2014 --

(96) 30/07/2015 EP15744915.8

(97) 24/10/2018 EP3174883


(73) **Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DELGADO-GONZÁLEZ, Óscar;
ALONSO-DE DIEGO, Sergio-Alvar; VAN
GOOL, Michiel Luc Maria; MARTÍN-MARTÍN,
María Luz; CONDE-CEIDE, Susana;
ANDRÉS-GIL, José Ignacio; TRESADERN,
Gary John and TRABANCO-SUÁREZ,
Andrés Avelino

(54) **6,7-ДИГИДРОПИРАЗОЛО[5-
А]ПИРАЗИН-4(5Н)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО НЕГАТИВНИ
АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА
MGLUR2 РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



или негова стереоизомерна форма,
назначено со тоа, што
R1 е фенил или 2-пиридинил, секој
опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти секој независно
селектиран од групата составена од хало,
C1-4алкил, монохало-C1-4алкил,
полихало-C1-4алкил, -C1-4алкил-OH, -CN,
-C1-4алкил-O-C1-4алкил, C3-7циклоалкил,
-O-C1-4алкил, монохало-C1-4алкилокси,
полихало-C1-4алкилокси, SF5, C1-
4алкилтио, монохало-C1-4алкилтио и
полихало-C1-4алкилтио;
R2 е селектиран од групата составена од
C1-4алкил; C3-7циклоалкил; Het1; Арил;
Het2; и C1-4алкил супституиран со еден
или повеќе супституенти секој независно
селектиран од групата составена од хало,
C3-7циклоалкил, Арил, Het1 и Het2; каде

што

Арил е фенил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-OH, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R'', -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R'', -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R'', -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-4алкил;

Het1 е селектиран од групата составена од оксетанил, тетраhydroфуранил и тетраhydroпиранил;

Het2 е (а) 6-член ароматичен хетероциклич супституент селектиран од групата составена од пиридинил, пиримидинил, пиазинил и пиридазинил, секој од истите може да е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-OH, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R'', -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R'', -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R'', -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-

4алкил;

или (б) 5-член ароматичен хетероциклич селектиран од групата составена од тиазолил, оксазолил, 1H-пиазолил и 1H-имидазолил, секој од истите може да е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-OH, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -OH, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R'', -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R'', -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R'', -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-4алкил;


R' и R'' се секој независно селектиран од групата составена од водород, C1-4алкил и -C2-4алкил-OH;

R3 е селектиран од водород и C1-4алкил; и

R4 е селектиран од групата составена од водород, C1-4алкил, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -C1-4алкил-O-C1-4алкил и -C1-4алкил-OH;

или N-оксид, или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

има уште 19 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/00**

(11) **9287** (13) T1

(21) **2019/2** (22) 03/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) EP14179598 01/08/2014 --

(96) 30/07/2015 EP15750666.8

(97) 07/11/2018 EP3177623


(73) **Janssen Pharmaceutica NV**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VAN GOOL, Michiel, Luc, Maria;
ALONSO-DE DIEGO, Sergio-Alvar;
DELGADO-GONZÁLEZ, Óscar; TRABANCO-
SUÁREZ, Andrés, Avelino and ANDRÉS-GIL,
José, Ignacio

(54) **6,7-ДИХИДРОПИРАЗОЛО[5-
А]ПИРАЗИН-4(5Н)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО НЕГАТИВНИ
АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА
MGLUR2 РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



или негова стереоизомерна форма, назначено со тоа, што R1 е фенил или 2-пиридинил, секој опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -C1-4алкил-ОН, -CN, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, C3-7циклоалкил, -O-C1-4алкил, монохало-C1-4алкилокси, полихало-C1-4алкилокси, SF5, C1-4алкилтио, монохало-C1-4алкилтио и полихало-C1-4алкилтио;

R2 е селектирано од групата составена од водород; C1-4алкил; C3-7циклоалкил; Het1; Арил; -C(O)R5; -C(O)Het2; Het2; и C1-4алкил супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C3-7циклоалкил, Арил, Het1 и Het2; каде што R5 е селектирано од групата составена од водород, C1-4алкил и C3-7циклоалкил;

Арил е фенил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-ОН, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -ОН, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R", -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R", -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-4алкил;

Het1 е селектирано од групата составена од оксетанил, тетраhydroфуранил и тетраhydroпиранил;

Het2 е (а) 6-член ароматичен хетероциклически супституент селектиран од групата составена од пиридинил, пиримидинил, пиразинил и пиридазинил, секој од истите може да е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-ОН, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -ОН, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R", -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R", -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-4алкил; или (б) 5-член ароматичен хетероциклически селектирано од групата составена од тиазолил, оксазолил, 1Н-пиразолил и 1Н-имидазолил, секој од

истите може да е опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, C1-4алкил, -C1-4алкил-ОН, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -CN, -O-C1-4алкил, -ОН, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, -NR'R", -NHC(O)C1-4алкил, -C(O)NR'R", -C(O)NH[C(O)C1-4алкил], -S(O)2NR'R", -S(O)2NH[C(O)C1-4алкил] и -SO2-C1-4алкил;
R' и R" се секој независно селектиран од

водород и C1-4алкил;
R3 е селектирано од водород и C1-4алкил;
и
R4 е селектирано од групата составена од водород, C1-4алкил, монохало-C1-4алкил, полихало-C1-4алкил, -C1-4алкил-O-C1-4алкил и -C1-4алкил-ОН;
или Н-оксид, или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.
има уште 15 патентни барања

(51) **A 61K 31/40, A 61K 38/05, A 61K 47/02, A 61K 9/70, A 61K 47/26, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 47/10**

(11) **9288** (13) T1
(21) **2019/3** (22) 03/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) PCT/EP2014/002095 31/07/2014 --

(96) 19/06/2015 EP15732161.3

(97) 17/10/2018 EP3193826

(73) **Pharmathen S.A.**

15351 Pallini Attikis, GR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KARAVAS, Evangelos; KOUTRIS, Efthymios; GEORGOUSIS, Zaharias;

SAMARA, Vasiliki; KALASKANI, Anastasia;
KALANTZI, Lida; KAKOURIS, Andreas;
DIAKIDOU, Amalia; GOTZAMANIS, George;
KOUTRI, Ionna and KONSTANTI, Louiza

(54) **СОСТАВ ЗА ТЕНКА ФОЛИЈА КОЈА ШТО СЕ РАСТВОРА ВО УСТА КОЈ ШТО СОДРЖИ ЕНАЛАПРИЛ ЗА ТРЕТМАН НА ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ ПЕДИЈАТРИСКА ПОПУЛАЦИЈА**

(57) 1 Дозна форма на тенка фолија која што се раствора во уста, која што содржи Еналаприл или неј-зина фармацевтски прифатлива сол и најмалку еден водорастворлив полимер и ефективна количина на агенс за зголемување на рН.
има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P 31/06**

(11) **9289** (13) T1
(21) **2019/4** (22) 03/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) PT20120106651 20/11/2012 PT
(96) 20/11/2013 EP13811633.0

(97) 07/11/2018 EP2934528

(73) **TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.**


**Rua da Tapada Grande, nº 2 Abrunheira
2710-089 Sintra, PT**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) **PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio;**
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe;

ALMEIDA FERREIRA, Ana Lúcia; LOPES, Ana Sofia; DE ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques and CAIXADO, Carlos


(54) **КИНОЛИЛ ХИДРАЗОНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА И ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Соединение со општа формула (Ia)



за употреба во лекувањето и/или заштита од туберкулоза и болести предизвикани од *Mycobacterium tuberculosis* Комплекс (MTbC), нетуберкулозна микобактерија и/или предизвикани од *Mycobacterium leprae*, каде што R² и R³ се секој независно еден од друг, водород, (C1-C4)алкил, хидроксил, халоген, метокси или метоксиацетатна киселина; и R⁴ и R⁵ се секој независно еден од друг, водород или (C1-C4)алкил, или негова фармацевтска прифатлива сол, естер или солват.

има уште 11 патентни барања



Сл.1

(51) **H 04N 19/105, H 04N 19/1 H 04N 19/593, H 04N 19/176, H 04N 19/196, H 04N 19/14**

(11) **9283** (13) T1

(21) **2019/5** (22) 03/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) KR20100097424 06/10/2010 KR and US20100364986P 16/07/2010 US

(96) 15/07/2011 EP17192209.9

(97) 02/01/2019 EP3280145

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and LEE, Sun Sun-Il

(54) **ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ И АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО ПОМОШ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ**

(57) 1 Апаратура за декодирање слика, апаратурата содржи (слика 1), ентропски декодер (2020) којшто екстрахира начина на внатрешно предвидување на постоен блок од податочен тек, начинот на внатрешно предвидување индицира на специфична насока од множеството на насоки, кадешто специфичната насока е индицирана со употреба на еден dx број во хоризонтална насока и фиксен број во вертикална насока, или dy број во вертикалната насока и фиксен број во хоризонталната насока, кадешто dx и dy се цели броеви; изведувач на внатрешно предвидување (2050) којшто изведува внатрешно предвидување на постојниот блок; и обновувач којшто го обновува постојниот блок со додавање на внатрешно

предвиден постоен блок и остаток добиен од податочниот ток, кадешто изведувачот на внатрешно предвидување (2050) одредува локација на соседните пиксели од соседниот блок претходно реконструиран пред постојниот блок со употреба на операција на подигање на повисоко ниво врз основа на позиција на постоен пиксел и еден од dx бројот и dy бројот индицира на специфичната насока, соседните пиксели се лоцирани на лева страна од постојниот блок или на горна страна од постојниот блок, се карактеризира со тоашто локацијата на соседните пиксели лоцирани на горната страна од постојниот блок е одредена врз основа на $i * dx > 5$, кадешто i е позиција на постојниот пиксел во вертикалната насока, и dx е dx број во хоризонталната насока и $>>$ е операција на подигање на повисоко ниво на бинарни броеви, локацијата на соседните пиксели лоцирани на левата страна од постојниот блок е одредена врз основа на $j * dy > 5$, кадешто j е позиција на постојниот пиксел во хоризонталната насока, и dy е dy бројот во вертикална насока, кадешто i) фиксниот број во хоризонталната насока има фиксна вредност од 2^5 и dy бројот е одреден од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26, -32}, или ii) фиксниот број во вертикалната насока има фиксна вредност од 2^5 и dx бројот е одреден од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26, -32} во согласност со начин на внатрешно предвидување на постојниот блок.

има уште 2 патентни барања



(51) Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/129, Н 04N 19/147, Н 04N 19/96, Н 04N 19/196, Н 04N 19/6 Н 04N 19/70, Н 04N 19/176

(11) 9284

(13) T1

(21) 2019/6

(22) 03/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) KR20090075432 14/08/2009 KR

(96) 16/08/2010 EP15168652.4

(97) 02/01/2019 EP2950540

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon,
Min-Su and Kim, Jung-Hye

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ
ВИДЕО ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА
СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ
КОИ ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА**

(57) 1 Апаратура за декодирање видео,
апаратурата содржи:

добивање, од податочен тек, податок за
кодирана слика од множество на
максимални кодирани единици во форма
на квадрат, и поделена информација на
кодирани единици во форма на квадрат со
длабочина којашто вклучува најмалку една
постојна длабочина и пониска длабочина
во максимална кодирана единица од

множеството на максимални кодирани
единици; и

декодирање на множеството на
максимални кодирани единици во
согласност со растерен редослед на
скенирање,

декодирање на кодирани единици со
постојната длабочина во максималната
кодирана единица во согласност со цик
цак редослед на скенирање, и декодира
четири кодирани единици со поделена
пониска длабочина од кодирана единица
со постојна длабочина во согласност со
цик цак редослед на скенирање,
кадешто цик цак редоследот на скенирање
укажува на редослед на горен лев блок,
горен десен блок, долен лев блок и долен
десен блок од соседните четири блока,
кадешто множеството на максимални
кодирани единици се дели од слика во
согласност со една димензија на
максимална кодирана единица од
повеќето димензии на максималната
кодирана единица,
максималната кодирана единица е
хиерархиски поделена во една или повеќе
кодирани единици со длабочини
вклучително и најмалку една постојна
длабочина и долна длабочина во
согласност со поделената информација на
кодираната единица од длабочините,

кога поделената информација од кодираната единица од постојната длабочина укажува на делење, кодираната единица од постојната длабочина се дели во четири кодирани единици од пониската длабочина, независно од соседните кодирани единици, и

кога поделената информација на кодираната единица од постојната длабочина укажува на не-деливост, кодираната единица од постојната длабочина се дели во една или повеќе партиции за предвидување декодирајќи со употреба на информација околу видот на партиција на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, и кодираната единица од постојната длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна-трансформација во согласност со информација за димензија на една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек,

кога поделената информација од кодираната единица од пониската длабочина укажува на делење, кодираната единица од пониската длабочина се дели во четири кодирани единици со длабочина којашто е пониска од пониската длабочина,

кога поделената информација на кодираната единица од пониската длабочина укажува на не-деливост, кодираната единица од пониската длабочина се дели во една или повеќе партиции за предвидување декодирајќи со употреба на информација околу видот на партиција на кодираната единица од пониската длабочина добиена од податочниот тек, и

кодираната единица од пониската длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна-трансформација во согласност со информација за димензија на една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица од пониската длабочина добиена од податочниот тек,

кадешто информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од постојната длабочина укажува дали една или повеќе партиции се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина, и

информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со постојна длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина,


кадешто информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од пониската длабочина укажува дали една или повеќе партиции се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина, и

кадешто информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица

со пониската длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна

длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина.

Слика 1



(51) **H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/593**

(11) **9285**

(13) T1

(21) **2019/7**

(22) 03/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) KR20090075854 17/08/2009 KR

(96) 17/08/2010 EP17190565.6

(97) 02/01/2019 EP3288262

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MIN, Jung-Hye and SONG, Hak-Sup

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО**

(57) 1 Постапка за декодирање слика, постапката содржи:

делење на постојна слика во блокови; екстрахирање на информација за начин на внатрешно предвидување применет кон постоен блок за да биде декодиран, од податочен тек; и изведба на внатрешно предвидување на постојниот блок во согласност со

начинот на внатрешно предвидување, каде што начинот на внатрешно предвидување укажува на одредена насока од множеството на насоки, одредената насока е индицирана со dx број во хоризонтална насока и dy број во вертикална насока, dx бројот и dy бројот се цели броеви, каде што делењето на постојната слика понатаму содржи:

екстрахирање, од податочниот тек на информација за максимална големина на информација за кодирана единица, информација за максимална длабочина укажува на вкупен број на можни пати на поделба на максимална кодирана единица, и информација за кодираната длабочина;


делење на постојната слика во множество на квадратни максимални кодирани единици употребувајќи ја информацијата за максималната големина на кодираната единици; и

делење на секоја од множеството на квадратни максимални кодирани единици во квадратни кодирани единици со еднаква големина на хиерархиска структура, употребувајќи ја информацијата за кодирана длабочина, каде што:

информацијата за кодирана длабочина содржи поделена информација која укажува на тоа дали кодираната единица со постојна длабочина, од кодираните единици, е поделена во кодирани единици со пониска длабочина, кога поделената информација укажува на делење за кодираната единица со постојна длабочина, од кодираните единици со најмалку една длабочина, кодираните единици со пониска длабочина се определени со делење на висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина со два, кога поделената информација укажува дека кодираната единица со постојна длабочина не се дели повеќе, еден или повеќе единици за предвидување се добиени од кодираната единица со постојната длабочина со еднакво делење на ширина и висина на постојната кодирана единица со два, или со еднакво делење на заедно висината и ширината на постојната кодирана единица со два, или со определување на постојната кодирана единица како една единица за предвидување врз основа на информацијата за тип на партиција, и една или повеќе еднакво големи, трансформациски единици во форма на квадрат се добиени од кодираната единица со постојна длабочина за изведба на инверзна трансформација на кодираната единица со постојна длабочина со употреба на информација за големината на трансформациската

единица, каде што информацијата за вид на партиција и информацијата околу големина на трансформациската единица се екстрахирани од податочниот тек, каде што постојниот блок е единица за предвидување добиена од кодираната единица со постојна длабочина, каде што изведбата на внатрешно предвидување содржи: добивање на број на соседни пиксели лоцирани на една страна од лева страна на постојниот блок и горна страна од постојниот блок во согласност со позиција на постоен пиксел со постојниот блок, и издолжена линија во согласност со посебната насока индицирана со dx број во хоризонтална насока и dy број во вертикална насока со избор на еден соседен пиксел на издолжената линија или со избор на два соседни пиксели најблиски до издолжената линија, бројот на соседни пиксели е еден или два; определување на локацијата на еден или два соседни пиксели лоцирани на левата страна или десната страна на постојниот блок врз основа на позицијата на постојниот пиксел на постојниот блок, и издолжената линија во согласност со посебната насока индицирана со dx број во хоризонтална насока и dy број во вертикална насока; и добивање на предвидена вредност на постојниот пиксел врз основа на бројот на соседни пиксели и локацијата на еден или два соседни пиксели.

Слика 1



(51) **H 04N 19/105, H 04N 19/1 H 04N 19/593, H 04N 19/176, H 04N 19/196, H 04N 19/14**

(11) **9280** (13) T1

(21) **2019/8** (22) 04/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) KR20100097424 06/10/2010 KR and US20100364986P 16/07/2010 US

(96) 15/07/2011 EP17192220.6

(97) 02/01/2019 EP3282705

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and LEE, Sun-Il

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ И АПАРАТУРА ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО ПОМОШ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ**

(57) 1 Постапка за внатрешно предвидување којашто декодира слика, постапката содржи:

поделба на постојна слика од сликата во најмалку еден блок којшто има претходно определена димензија (2110);
екстрахирање начин на внатрешно предвидување на постоен блок од податочен тек, начинот на внатрешно предвидување индицира на специфична насока од множеството на насоки, кадешто специфичната насока е индицирана со употреба на еден dx број во хоризонтална насока и фиксен број во вертикална насока, или dy број во вертикалната насока и фиксен број во хоризонталната насока (2120); и
изведба на внатрешно предвидување на постојниот блок во согласност со начин на внатрешно предвидување, кадешто изведбата на внатрешно

предвидување содржи:

одредување на локација на еден или два соседни пиксели од соседниот блок претходно реконструиран пред постојниот блок со употреба на операција на подигање на повисоко ниво врз основа на позиција на постоен пиксел и еден од dx бројот и dy бројот индицира на специфичната насока, соседните пиксели се лоцирани на лева страна од постојниот блок или на горна страна од постојниот блок (2130),

добивање на предвидена вредност на постојниот пиксел со употреба на еден или два соседни пиксели, и локацијата на еден или два соседни пиксели;


кадешто, кога еден соседен пиксел е употребен, предвидената вредност на постојниот пиксел е добиена врз основа на едниот соседен пиксел; и
кадешто, кога два соседни пиксели се употребени, предвидената вредност на постојниот пиксел е добиена врз основа на измерената вредност на двата соседни пиксели;

се карактеризира со тоа што локацијата на соседните пиксели лоцирани на горната страна од постојниот блок е одредена врз основа на $i * dx > 5$, кадешто i е позиција на постојниот пиксел во вертикалната насока, и dx е dx број во хоризонталната насока и $>>$ е операција на подигање на повисоко ниво на бинарни броеви, локацијата на соседните пиксели лоцирани на левата страна од постојниот блок е одредена врз основа на $j * dy > 5$, кадешто j е позиција на постојниот пиксел во хоризонталната насока, и dy е dy бројот во вертикална насока, кадешто i) фиксниот број во хоризонталната насока има фиксна вредност од 2^5 и dy бројот е одреден од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -

17, -2 - 26, -32}, или ii) фиксниот број во вертикалната насока има фиксна вредност од 2^5 и dx бројот е одреден од {32, 26, 2 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -2 -26, -

32} во согласност со начин на внарешно предвидување на постојниот блок.

има уште 2 патентни барања



(51) **C 07K 16/24, C 12N 15/70**

(11) **9281** (13) T1

(21) **2019/9** (22) 04/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) GB201208367 14/05/2012 GB

(96) 13/05/2013 EP13723086.8

(97) 10/10/2018 EP2850100

(73) **UCB Biopharma SPRL**

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HUMPHREYS, David Paul; BASSETT, Philip Jonathan and PATEL, Pareshkumar Manjibhai

(54) **РЕКОМБИНАНТНА БАКТЕРИСКА ДОМАЌИН КЛЕТКА ЗА ПРОТЕИНСКО ИЗРАЗУВАЊЕ**

(57) 1 Рекомбинантна грам-негативна бактериска клетка којашто содржи:


а. мутиран *srp* ген којшто кодира *srp* протеин којшто има мутација на една или

повеќе аминокиселини избрани од D133, H145, H157, N3 R62, 170, Q73, C94, S95, V98, Q99, R100, L108, Y115, V135, L136, G140, R144 и G147 и

б. изразувачки вектор којшто содржи генско изразување или прекумерно изразување на еден или повеќе протеини способни за олеснување на преклопување на протеин избран од FkpA, Skp или комбинација на FkpA и Skp,

кадешто клетката има намалена Tsp протеинска активност споредена со див-тип на клетка и кадешто клетката не содржи рекомбинантен полинулеотид којшто кодира DsbC и кадешто бактериската клетка е изогена за див-тип E. coli клетка со исклучок на мутиран *srp* ген и модификацијата обезбедува да се намали Tsp протеинска активност споредена со див-тип на клетка.

има уште 19 патентни барања



(51) C 07D 409/04, C 07D 487/10, C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/04, C 07D 498/10, C 07D 411/14, C 07D 413/14, C 07D 417/04, C 07D 417/14, A 61K 31/506, A 61P 37/00, A 61P 31/00, A 61P 29/00

(11) 9277

(13) T1

(21) 2019/10

(22) 04/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) US201461975457P 04/04/2014 US and US201462053741P 22/09/2014 US

(96) 03/04/2015 EP15721378.6

(97) 17/10/2018 EP3126352

(73) Syros Pharmaceuticals, Inc.

Watertown, MA 02472, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SCHMIDT, Darby; SIDDIQUI, M., Arshad; RIPKA, Amy; SPROTT, Kevin;

MARINEAU, Jason, J.; BRADLEY, Michael; CIBLAT, Stephane; KABRO, Anzhelika; LEBLANC, Melissa; LEGER, Serge; ROY, Stephanie; WINTER, Dana, K.; MILLER, Tom and LI, Dansu









(54) ИНХИБИТОРИ НА ЦИКЛИН-ЗАВИСНА КИНАЗА 7 (CDK7)

(57) 1 Соединение кое што има структурална формула Ic:



или фармацевтски прифатлива сол, солват, хидрат, таутомер, стереоизомер, или изотопично означен нивни дериват, каде што:

СЛИКА 1А

Патентно одређење бр.	Структура
106	
110	
248	
262	
265	
267	
282	
399	

секој од R7, R8 и R10 е независно
 селектиран од водород и метил;
 R21a е селектиран од -Cl, -CN, -CF₃, -CH₃,
 и -CH₂CH₃;
 секој од R12 ако е присутен е независно
 хало; и
 о е 0, 2, или 3.

има уште 15 патентни барања

(51) **H 02J 7/00, B 60L 11/18**

(11) **9278**

(13) T1

(21) **2019/11**

(22) 04/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) PT 10791814 25/09/2014 PT

(96) 17/08/2015 EP15762759.7

(97) 10/10/2018 EP3197706

(73) **Efacec Electric Mobility, S.A.**

4471-907 Moreira da Maia, PT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MARCOS MOREIRA DA SILVA, Pedro Nuno; MARTINS FERREIRA, Vitor Alexandre; MARINHO FERREIRA GUEDES, Susana; DA SILVA PAUPÉRIO PEREIRA, Lino João; MARQUES RAMOS, Inês Sofia; SILVA CECÍLIO GONÇALVES, Paulo Miguel and OLIVEIRA DA SILVA, Germano Miguel

(54) **СИДЕН МОНТАЖЕН DC ПОЛНАЧ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА**

(57) 1 Монтажен полнач за електрично возило (201), кој што се состои од:

- два сидни држачи за фиксирање монтирани на задната страна на полначот (201), кои што служат за да се зацврсти полначот (201) на сидот (202) и да се создаде простор (204) помеѓу полначот

(201) и сидот (202) во кој што циркулира воздухот (203);

- модуларна единица за претворање на AC (наизменича) во DC (еднонасочна) струја која што има најмалку еден високофреквентен модул за претворање на AC во DC кој што може да се вади / става и кој што е сместен во внатрешната задна страна на полначот (201);

- систем за ладење;

- безжичен мрежен интерфејс; и


- единица за централна обработка конфигурирана така да го контролира системот за ладење и да го активира безжичниот мрежен интерфејс за да комуницира со мобилен уред за пресметување (301);

Каде што системот за ладење е поставен на задната страна на полначот (201) кој што има влезен и излезен канал кои што се одвоени и конфигурирани, посебно:

- да примаат воздух од задната страна на полначот (201) кој што циркулира внатре во полначот (201) за да ги олади неговите компоненти; и

- да го издуваат споменатиот воздух во задната страна на полначот (201).

има уште 10 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **В 01L 3/00, В 01L 9/06, В 65D 77/00**

(11) **9279** (13) T1

(21) **2019/12** (22) 04/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) NL20122009925 03/12/2012 NL and
NL20132010133 16/01/2013 NL

(96) 03/12/2013 EP13195498.4

(97) 17/10/2018 EP2737951

(73) **Daklapack Europe B.V.**

**Kamerlingh Onneslaan 6 8218 MA
Lelystad, NL**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Klaassen, Dave Willem

(54) **КОМПЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТ НА
БИОЛОШКИ ПРИМЕРОК ПО ПОШТА**

(57) 1 Комплет (1) за транспорт на
биолошки примерок до независен
примател, што содржи:

- држач на примерок (2; 102; 202;
302; 402) во форма на епрувета со
затворац што ќе го содржи биолошкиот
примерок;

- склоп (3) за држење на држачот на
примерок (2; 102; 202; 302; 402), и
- по можност однапред адресиран,
поштенски плик (4), за држење на склопот
(3) со држач на примерок (2; 102; 202; 302;
402), назначен со тоа што склопот содржи:
= заштитна структура (5; 105; 205; 305;
405), која што заштитна структура содржи,
полу крут преден панел (8; 108; 208; 208;
308; 408) и полу крут заден панел (9; 109;
209; 309; 409), кој што преден панел (8;
108; 208; 208; 308; 408) и заден панел (9;
109; 209; 309; 409) се поврзани така што
формираат полу крута структура што го
дефинира внатрешниот простор (10)
помеѓу предниот панел (8; 108; 208; 208;
308; 408) и задниот панел (9; 109; 209; 309;
409), и отвор (11) на едниот крај од
заштитната структура (5; 105; 205; 305;
405) што е во комуникација со
споменатиот внатрешен простор (10) во
кој се вметнува држачот на примерокот (2;
102; 202; 302; 402) во споменатиот
внатрешен простор,
= торба што се запечатува за
непропустливост на течности (7), која што

торба што се запечатува (7) има внатрешен дел на торбата (12), отвор (13) за комуникација со внатрешниот дел на торбата што се запечатува (12), и затворач за затворање на течноста (14, 15) подвижен помеѓу отворена позиција, во која држачот на примерок (2; 102; 202; 302; 402) може да се вметне во и да се отстрани од внатрешноста на торбата (12) преку имениот отвор (13), и затворена позиција, во која се запечатува отворот за течности за да го задржи држачот на примерок (2; 102; 202; 302; 402) во внатрешниот дел на торбата (12); назначена со тоа што заштитната структура (5; 105; 205; 305; 405) е обезбедена во внатрешниот дел на торбата што се запечатува (12), и назначена со тоа што заштитната структура (5; 105; 205; 305; 405) е позиционирана во неговиот отвор (11) во линија на отворот (13) на торбата (7), и е конфигуриран така што го држи отворен отворот (13) на торбата што се запечатува (7) за да го олесни вметнувањето на држачот на примерок (2; 102; 202; 302;

402) во внатрешниот простор (10) на заштитната структура (5; 105; 205; 305; 405) преку отворот на торбата (13), назначен со тоа што:
склопот понатаму содржи абсорбирачка обвивка за течности (6), назначено со тоа што абсорбирачка обвивка за течности (6) е ракав, по можност торба во вид на ракав, што има внатрешност на ракавот конфигуриран да ја држи заштитната структура (5) со држачот на примерок (2) и има најмалку еден отвор што комуницира со наведената внатрешност на ракавот, кој што отвор е димензиониран за да помине низ заштитната структура (5) така што да се смести во внатрешноста на ракавот чиј што отвор е во линија на отворот на ракавот за абсорбција на течности, каде што абсорбирачката обвивка за течности (6) е обезбедена во внатрешноста на торбата што се запечатува (12) помеѓу предниот панел (8; 108; 208; 308; 408) и торбата што се запечатува (7) и помеѓу задниот панел (9; 109; 209; 309; 409) и торбата торбата што се запечатува (7).
има уште 13 патентни барања




Fig.1

(51) **G 06M 1/16, G 06M 1/24, A 61M 15/00**

(11) **9305**

(13) T1

(21) **2019/14**

(22) 04/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) GB 0904040 10/03/2009 GB

(96) 10/03/2010 EP12195429.1

(97) 12/12/2018 EP2570148

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Bacon, Raymond and McDerment, Iain

(54) **Бројач**

(57) 1 1. Бројач (203) кој што се состои од:

прв прстенест член (201) кој што има први ознаки (701) и втор прстенест член (202, 1510) кој што има втори ознаки (702), при што секој од споменатите прв и втор прстенест член може да ротира постапно околу една заедничка оска (214), при што една или двете од споменатите прва и


втора ознаки означуваат број;

погонски механизам (205) за ротирање на споменатиот прв прстенест член; и механизам за спојување (700) за лабаво спојување на споменатиот прв прстенест член за споменатиот втор прстенест член, за да се овозможи споменатиот прв и втор прстенест член да ротираат заедно кога се споени и за да се овозможи независно ротирање на споменатиот прв прстенест член кога не е споен;

каде што споменатиот механизам за спојување се состои од прво и второ средство за ангажирање (704, 705, 1516) и дефлектор (1002, 1504) за да го одбива споменатото прво средство за ангажирање радијално нанадвор, каде што споменатото прво средство за ангажирање има рачка (704), при што споменатото второ средство за ангажирање има мноштво испапчувања (705, 1516) и споменатото прво средство за ангажирање може да се движи радијално нанадвор и радијално навнатре во однос на

споменатата оска,
што се карактеризира со тоа што
споменатата рачка (704) има тело (712) со
процеп, и контакт кој што има компотчен-
та која што се протега нагоре (710) и која
што е во контакт со споменатиот
дефлектор (1002, 1504), при што
споменатиот дефлектор (1002, 1504) се
протега надолу само до оној опсег до кој

што споменатото тело (712) на
споменатата рачка (704) може да помине
непречено под, и кога споменатата рачка
(704) се движи радијално нанадвор
споменатиот процеп (714) на споменатата
рачка се ангажира со едно од споментите
испапчувања (705, 1516).
има уште 31 патентни барања



(51) **E 02B 5/02, E 02B 3/16**
(11) **9292** (13) T1
(21) **2019/26** (22) 09/01/2019
(45) 30/06/2019
(30) IT2014MI01393 31/07/2014 IT
(96) 30/07/2015 EP15750959.7
(97) 10/10/2018 EP3175045
(73) **Carpi Tech B.V. Bredaseweg 185**
4872 LA Etten-Leur, NL

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје
(72) SCUERO, Alberto Maria
(54) **МЕТОД, ВОДООТПОРНА ОБЛОГА И**
ВОДООТПОРНИ ПАНЕЛИ ЗА
ИНСТАЛАЦИЈА ВО БАСЕНИ И КАНАЛИ

(57) 1 Метод за инсталација и поставување на водоотпорна облога на дното (11) и/или бочните страни (12) на канал или воден басен (10), каде што водоотпорната облога се состои од мноштво на панели што се закотвени на дното или бочните страни на каналот или водниот басен (10), секој панел содржи водоотпорна мембрана (16; 17; 50), се карактеризира со тоа што методот ги содржи следните чекори:


- производство на мноштво од водоотпорни панели (14; 14A) во кои што секој панел (14; 14A) содржи цевкаста баласт комора (18) и флексибилни капаци (26) што се протегаат по должината на спротивните странични рабови на панелот (14; 14A)
- последователно позиционирање на бројот на водоотпорни панели (14; 14A) на дното (11) и/или на бочните страни (12) на

каналот или водниот басен (10)


- прицврстување однапред на секој водоотпорен панел (14; 14A) на дното (11) и/или на бочните страни (12) на каналот или водниот басен (10) за време на поставувањето.

- Отстранливо поврзување со запечатување на спротивните капаци (26) на соседни водоотпорни панели (14; 14A) со среден водоотпорен уред за прицврстување (28; 44; 45) за време на поставувањето на панелите (14; 14A); и
- Баластирање и триење при закотвување на секој индивидуален водоотпорен панел (14; 14A) за дното (11) и/или на бочните страни (12) на каналот или водниот басен (10) со вбризгување бетонска мешавина (30) во баластната комора (18) откако е нанесен секој панел (14; 14A).

има уште 32 патентни барања



Нацрт 1



Нацрт 2

(51) **C 07D 471/14, C 07D 495/14, C 07D 491/22, C 07D 498/14, C 07D 471/22, A 61K 31/519, A 61K 31/4375, A 61P 35/00**

(11) **9291**

(13) T1

(21) **2019/27**

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) US201261659245P 13/06/2012 US;
US201261691463P 21/08/2012 US;
US201261740012P 20/12/2012 US and
US201361774841P 08/03/2013 US

(96) 12/06/2013 EP16203866.5

(97) 14/11/2018 EP3176170

(73) **Incyte Holdings Corporation**

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong;

ZHANG, Colin; XU, Meizhong; HE, Chunhong; QIAN, Ding-Quan; WU, Liangxing; SUN, Yaping and LU, Liang

(54) **ЗАМЕНЕТИ ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА FGFR**

(57) 1 Соединение на формула II:



II

или негова фармацевтски прифатлива сол, кадешто:

W е CR17R18;

X е CR15 или N;

R1 е H, NRARB, хало, и C1-3 алкил;

R2 и R3 е секој независно избран помеѓу H, CN, C(O)NRcRd, и C1-7 алкил, кадешто споменатиот C1-7 алкил е опционо

заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, ORa, CN, NRcRd, и C(O)NRcRd;

или R2 и R3 заедно со јаглороден атом за кој се врзани создаваат 3-7 член циклоалкил прстен или 4-7 член

хетероциклоалкил прстен, секој опционо заменет со 2, или 3 супституенти

независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, CN, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, и NRcC(O)ORa;

R4, R5, R6, R7, и R8 е секој независно избран помеѓу H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, CN, ORa SRa C(O)Rb C(O)NRc1Rd C(O)ORa OC(O)Rb OC(O)NRc1Rd NRc1Rd NRc1C(O)Rb NRc1C(O)ORa NRc1C(O)NRc1Rd C(=NRe1)Rb C(=NRe1)NRc1Rd NRc1C(=NRe1)NRc1Rd NRc1S(O)Rb NRc1S(O)2Rb NRc1S(O)2NRc1Rd S(O)Rb S(O)NRc1Rd S(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1; кадешто

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил е секој опционо

заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORa SRa C(O)Rb C(O)NRc1Rd C(O)ORa OC(O)Rb OC(O)NRc1Rd C(=NRe1)NRc1Rd NRc1C(=NRe1)NRc1Rd NRc1Rd NRc1C(O)Rb NRc1C(O)ORa NRc1C(O)NRc1Rd NRc1S(O)Rb NRc1S(O)2Rb NRc1S(O)2NRc1Rd S(O)Rb S(O)NRc1Rd S(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1; R10, R15, R17, и R18 е секој независно избран помеѓу H, хало, C1-6 алкил, C2-6

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)ORa₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, C(=NRe₃)Rb₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3S(O)Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc3Rd₃; кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил је секој опционо заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу R10a; секој R10a е независно избран помеѓу Cy₂, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)ORa₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3S(O)Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc3Rd₃, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил е секој опционо заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy₂, хало, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)ORa₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3S(O)Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc3Rd₃; или R17 и R18 заедно со јаглерони атоми за кои се врзани создаваат 3-, 4-, 5-, 6-,

или 7-члена циклоалкил група или 4-, 5-, 6-, или 7-члна хетероциклоалкил група, секоја опционо заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy₂, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3C(O)ORa₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, и S(O)2NRc3Rd₃, кадешто споменатиот C1-6 алкил е опционо заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу Cy₂, хало, CN, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc3Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc3Rd₃, NRc3Rd₃, NRc3C(O)Rb₃, NRc3C(O)NRc3Rd₃, NRc3C(O)ORa₃, C(=NRe₃)NRc3Rd₃, NRc3C(=NRe₃)NRc3Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc3Rd₃, S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2Rb₃, NRc3S(O)2NRc3Rd₃, и S(O)2NRc3Rd₃; RA и RB е секој независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционо заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4

алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

секој Су₂ е независно избран помеѓу C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, од кои секој е опционо заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 3-10 член хетероциклоалкил, CN, NO₂, ORa₅, SRa₅, C(O)Rb₅, C(O)NRc₅Rd₅, C(O)ORa₅, OC(O)Rb₅, OC(O)NRc₅Rd₅, NRc₅Rd₅, NRc₅C(O)Rb₅, NRc₅C(O)ORa₅, NRc₅C(O)NRc₅Rd₅, C(=NRe₅)Rb₅, C(=NRe₅)NRc₅Rd₅, NRc₅C(=NRe₅)NRc₅Rd₅, NRc₅S(O)Rb₅, NRc₅S(O)2Rb₅, NRc₅S(O)2NRc₅Rd₅, S(O)Rb₅, S(O)NRc₅Rd₅, S(O)2Rb₅, и S(O)2NRc₅Rd₅; каде што споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил е секој опционо заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO₂, ORa₅, SRa₅, C(O)Rb₅, C(O)NRc₅Rd₅, C(O)ORa₅, OC(O)Rb₅, OC(O)NRc₅Rd₅, C(=NRe₅)NRc₅Rd₅, NRc₅C(=NRe₅)NRc₅Rd₅, NRc₅Rd₅, NRc₅C(O)Rb₅, NRc₅C(O)ORa₅, NRc₅C(O)NRc₅Rd₅, NRc₅S(O)Rb₅, NRc₅S(O)2Rb₅, NRc₅S(O)2NRc₅Rd₅, S(O)Rb₅, S(O)NRc₅Rd₅, S(O)2Rb₅, и S(O)2NRc₅Rd₅;

секој Ra, Rb, Rc, Rd, Ra Rb Rc Rd Ra₃, Rb₃, Rc₃, Rd₃, Ra₅, Rb₅, Rc₅, и Rd₅ е независно избран помеѓу H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил,

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, каде што споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционо заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани помеѓу C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN, ORa₆, SRa₆, C(O)Rb₆, C(O)NRc₆Rd₆, C(O)ORa₆, OC(O)Rb₆, OC(O)NRc₆Rd₆, NRc₆Rd₆, NRc₆C(O)Rb₆, NRc₆C(O)NRc₆Rd₆, NRc₆C(O)ORa₆, C(=NRe₆)NRc₆Rd₆, NRc₆C(=NRe₆)NRc₆Rd₆, S(O)Rb₆, S(O)NRc₆Rd₆, S(O)2Rb₆, NRc₆S(O)2Rb₆, NRc₆S(O)2NRc₆Rd₆, и S(O)2NRc₆Rd₆; или кој било Rc и Rd заедно со N атом за кој се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционо заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa₆, SRa₆, C(O)Rb₆, C(O)NRc₆Rd₆, C(O)ORa₆, OC(O)Rb₆, OC(O)NRc₆Rd₆, NRc₆Rd₆, NRc₆C(O)Rb₆, NRc₆C(O)NRc₆Rd₆, NRc₆C(O)ORa₆, C(=NRe₆)NRc₆Rd₆, NRc₆C(=NRe₆)NRc₆Rd₆, S(O)Rb₆, S(O)NRc₆Rd₆, S(O)2Rb₆, NRc₆S(O)2Rb₆, NRc₆S(O)2NRc₆Rd₆, и S(O)2NRc₆Rd₆, каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се опционо заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, ORa₆, SRa₆, C(O)Rb₆, C(O)NRc₆Rd₆, C(O)ORa₆, OC(O)Rb₆, OC(O)NRc₆Rd₆,

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
 NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
 C(=NRe6)NRc6Rd6,
 NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
 S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
 NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;
 или кој било од Rc1 и Rd1 заедно со N
 атом за кој се врзани заедно создаваат 4-,
 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група
 опционо заменета со 2, или 3
 супституенти независно избрани помеѓу
 C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
 хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
 хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,
 ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
 C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
 NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
 NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
 C(=NRe6)NRc6Rd6,
 NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
 S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
 NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,
 каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7
 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
 C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се
 опционо заменети со 2, или 3 супституенти
 независно избрани помеѓу хало, CN,
 ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
 C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
 NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
 NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
 C(=NRe6)NRc6Rd6,
 NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
 S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
 NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; или
 кои било од Rc3 и Rd3 заедно со N атом за
 кој се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-,
 или 7-члена хетероциклоалкил група
 опционо заменета со 2, или 3
 супституенти независно избрани помеѓу
 C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
 хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
 хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
 C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
 NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
 NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
 C(=NRe6)NRc6Rd6,
 NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
 S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
 NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,
 каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7
 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
 C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се
 опционо заменети со 2, или 3 супституенти
 независно избрани помеѓу хало, CN,
 ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
 C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
 NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
 NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
 C(=NRe6)NRc6Rd6,
 NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
 S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
 NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;
 или кој било од Rc5 и Rd5 заедно со N
 атом за кој се врзани заедно создаваат 4-,
 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група
 опционо заменета со 2, или 3
 супституенти независно избрани помеѓу
 C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член
 хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
 хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN,
 ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,
 C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
 NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
 NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
 C(=NRe6)NRc6Rd6,
 NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
 S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
 NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6,
 каде што споменатите C1-6 алкил, C3-7
 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,
 C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се
 опционо заменети со 2, или 3 супституенти
 независно избрани помеѓу хало, CN,
 ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6,

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; секој Re Re3, и Re5 е независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, CN, ORa6, SRb6, S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRc6Rd6, и C(O)NRc6Rd6; секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, каде што споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е опционо заменет со 2, или 3 супституенти

независно избрани помеѓу OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; или кој било од Rc6 и Rd6 заедно со N атом за кој се врзани заедно создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил опционо заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани помеѓу OH, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; и секој Re6 е независно избран помеѓу H, C1-4 алкил, и CN. има уште 27 патентни барања

(51) **G 01N 33/74, C 07K 16/00**

(11) **9290**

(13) T1

(21) **2019/28**

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) US201261740466P 21/12/2012 US

(96) 17/12/2013 EP13865805.9

(97) 28/11/2018 EP2936153

(73) **Janssen Biotech, Inc.**

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) CHATURVEDI, Shalini; PLATERO, Suso and SIEGEL, Derick

(54) **СЕНЗИТИВЕН ПОВЕЌЕКРАТЕН ИМУНОТЕСТ ЗА РАСТВОРЛИВИ РЕЦЕПТОРИ НА ФАКТОРОТ НА РАСТ НА ФИБРОБЛАСТИ**

(57) 1 Комплет за детекција на растворливи рецептори на факторот на раст на фибробласти (sFGFRs) во биолошки примерок кој содржи:

композиција на антитела за фаќање, коњугирана на микросфера која специфично ги врзува sFGFRs; и композиција на антитела за детекција коњугирана со обележувач за детекција која специфично ги врзува sFGFRs; каде што во биолошкиот примерок се детектира 0,14 - 494 ng/mL sFGFR2, 0,023 - 74 ng/mL FGFR3, и 0,033 - 123 ng/mL FGFR4;

каде што композиција на антиела за фаќање содржи антитео за фаќање кое специфично го врзува FGFR2, антитело за фаќање кое специфично го врзува FGFR3, и антитело за фаќање кое специфично го врзува FGFR4; и

каде што композиција на антитела за детекција содржи антитело за детекција кое специфично го врзува FGFR2, антитело за детекција кое специфично го врзува FGFR3, и антитело за детекција кое специфично го врзува FGFR4.

има уште 12 патентни барања

СЛИКА 1

Параметри на	FGF R2		FGF R3		FGF R4	
	Serum	Плазма	Serum	Плазма	Serum	Плазма
LDL	0.14 ng/ml	0.14 ng/ml	0.023 ng/ml	0.023 ng/ml	0.033 ng/ml	0.033 ng/ml
LDL-C	0.82 ng/ml	0.82 ng/ml	0.15 ng/ml	0.15 ng/ml	0.17 ng/ml	0.17 ng/ml
Процентност на ИФР-1	Ниска : 0-11% CV, Средна : 1-7% CV, Висока : 1-7% CV	N/A	Ниска : 0-16% CV, Средна : 2-10% CV, Висока : 0-12% CV	N/A	Ниска : 0-21% CV, Средна : 1-11% CV, Висока : 1-4% CV	N/A
Процентност на ИФР-2	Ниска : 8% CV, Средна : 11% CV, Висока : 8% CV	N/A	Ниска : 13% CV, Средна : 12% CV, Висока : 8% CV	N/A	Ниска : 33% CV, Средна : 9% CV, Висока : 3% CV	N/A
Дензитетност	Дензитетност позитивна 1.5 ± 1.40	N/A	Дензитетност позитивна 1.5 ± 1.40	Дензитетност позитивна 1.5 ± 1.40	Дензитетност позитивна 1.5 ± 1.40	Н/а и дензитетност позитивна 1.5
Регулациони на абсорпција	76%-126%	50%-114%	89%-143%	68%-142%	81%-145%	63%-152%
Индикатори на интерференција	Hemoglobin: 89%, Bilirubin: 91%, Трансферин: 117%	N/A	Hemoglobin: 88%, Bilirubin: 90%, Трансферин: 107%	N/A	Hemoglobin: 85%, Bilirubin: 89%, Трансферин: 117%	N/A
Содержина на активниот ингредиент	Содержина до 4 единици на интерференција (100%)	Содержина до 4 единици на интерференција (100%)	Содержина до 4 единици на интерференција (100%)	Содержина до 4 единици на интерференција (100%)	Содержина до 4 единици на интерференција (100%)	Содержина до 4 единици на интерференција (100%)
Препорачана содержина на активниот	Содержина до 240 мг/л и 4°C	Содержина до 240 мг/л и 4°C	Содержина до 240 мг/л и 4°C	Содержина до 240 мг/л и 4°C	Содержина до 240 мг/л и 4°C	Содержина до 240 мг/л и 4°C

(51) **A 61M 16/20, A 61M 16/12**(11) **9306**(13) **T1**(21) **2019/29**(22) **10/01/2019**(45) **30/06/2019**(96) **27/05/2009 ep17164754.8**(97) **17/10/2018 EP3210644**(73) **INO Therapeutics LLC
Hampton, NJ 08827, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Montgomery, Frederick, J.; Bathe, Duncan P.; Lee, Daniel Juhung; Biba, Scott Ignatius and Bakken, Todd J.

(54) **УРЕДИ ЗА ПРИДВИЖУВАЊЕ НА ИНДЕКСИРАН ВЕНТИЛ И КАНИСТЕР ПОД ПРИТИСОК СО РАБНИК**

(57) 1 Индексиран уред за складирање на лек (24) за индексиран уред за активирање на лек (10) за употреба во индексиран уред за испорачување и регулирање на лекот (70), при што индексираниот уред за складирање на лек (24) се состои од: кукиште (26) и вентил (42), при што вентилот (42) е поставен во кукиштето

(26),


канистер за гас (28) во флуидна комуникација со вентилот (42), при што канистерот (28) содржи активна фармацевтска состојка и неактивен носечки гас, при што канистерот (28) е порамнат долж една лонгитудинална оска (21), при што вентилот (42) може аксијално да се активира долж лонгитудиналната оска (21),

прв индексиран член кој што е составен дел од кукиштето (26) и трет индексиран член составен дел од кукиштето (26), при што првиот индексиран член е прилагоден така да биде комплементарен со втор индексиран член кој што е составен дел од рабникот (12) на индексираниот уред за активирање на лекот (10), при што вториот индексиран член е прв клуч (18), третиот индексиран член е прилагоден така да биде комплементарен со четврт индексиран член кој што е составен дел од рабникот (12) на индексираниот уред за активирање на лекот (10), при што четвртиот индексиран член е втор клуч, каде што првиот индексиран член не е комплементарен со четвртиот индексиран

член, и каде што третиот индексирани член не е комплементарен со вториот индексирани член, каде што првиот индексирани член е прв отвор (36) поставен на едната страна на куќиштето (26) а третиот индексирани член е втор отвор (36') поставен на спротивната страна на куќиштето (26) во однос на лонгитудиналната оската (21) на канистерот за гас (28), каде што куќиштето (26) може да биде придвижено од рабникот (12) од индексираниот уред за активирање на лекот (10) во правец кој што е вертикален на лонгитудиналната оската (21), каде што еден или повеќе од првиот и третиот индексирани член се претежно

прилагодени така да укажат на идентитетот на активната фармацевтска состојка, каде што својствата на индексирање кои што одговараат на идентитетот на активната фармацевтска состојка се добиваат со една или повеќе различни аксијални ширини, аксијална распореденост или различни попречни облици на првиот и третиот индексирани член така што индексираниот рабник (12) го придвижува само индексираниот уред за складирање на лекот (24), при што со индексирањето се обезбедуваат целосно комплементарните членови идентификувани за однапред одредената активна фармацевтска состојка.

има уште 7 патентни барања



(51) **C 08B 37/02, A 61K 31/737, A 61P 7/02**
 (11) **9307** (13) T1
 (21) **2019/30** (22) 10/01/2019
 (45) 30/06/2019
 (30) 1451349 11/11/2014 SE
 (96) 10/11/2015 EP15858497.9
 (97) 24/10/2018 EP3217988

(73) **TX Medic AB**
263 03 Viken, SE

(74) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **BRUCE, Lars and BRASEN, Ulf**

(54) **НОВ ДЕКСТРАН СУЛФАТ**

(57) 1 Декстран сулфат што се


карактеризира со:

број на просечна молекуларна тежина, Мп,
како што е измерен со нуклеарна магнетна
резонанца, NMR, спектроскопија во
рамките на интервал од 1850 и 3500 Da;
просечен број на сулфати по гликозна

единица во рамките на интервал од 2.5 и 3.0; и

просечна сулфација на C2 позиција во гликозните единици на споменатиот декстран сулфат е најмалку 90 %, или негова сол.

има уште 16 патентни барања



СЛИКА 1

(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/6 G 06T 9/00

(11) 9308

(13) T1

(21) 2019/31

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

(96) 14/01/2011 EP17190156.4

(97) 09/01/2019 EP3300371

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,
Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON, Min-Su; JUNG, Hae-Kyung; LEE, Tammy and KIM, Il-Koo

**(54) ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ И
ДЕКОДИРАЊЕ И АПАРАТУРА ЗА
КОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА
НА ГОЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИСКА
ЕДИНИЦА**

(57) 1 Постапка за декодирање на слика, постапката содржи:

изведба на ентропско-декодирање за да се добијат квантизирани коефициенти на трансформација од најмалку една трансформациска единица (870) во кодирана единица (810);

изведба на инверзна-квантизација и
инверзна-трансформација на
квантизирани коефициенти на
трансформација од најмалку една
трансформациска единица за да се
добијат остатоци;

прием на информација за максимална големина на кодираната единица;
делење на слика во множество на квадратни максимални кодирани единици
со употреба на информација за максималната големина на кодираната единица;


одредување на кодираната единица од хиерархиска структура вклучена во максималната кодирана единица, од

множеството на максимални кодирани единици, со употреба на информација за обликот на делење о синтаксична анализа од податочен тек; и изведба на меѓу предвидување за најмалку една единица за предвидување (860) во кодираната единица (810) за да се создаде предвидувач и обновување на сликата со употреба на остатоците и предвидувачот; кадешто, максималната кодирана единица е хиерархиски поделена во една или повеќе кодирани единици со длабочина вклучувајќи најмалку една кодирана единица со постојна длабочина и кодирана единица со длабочина поголема од постојната длабочина, во согласност со информацијата за обликот на поделба, кодираната единица со постојна длабочина е поделена во четири квадратни кодирани единици со еднаква димензија со длабочина поголема од постојната длабочина, независно од соседните кодирани единици со постојна длабочина, и кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина е предвидена со употреба на најмалку една единица за предвидување и е инверзно-трансформирана со употреба на најмалку една трансформациона единица, кадешто најмалку една единица за


предвидување е една од блоковите коишто вклучуваат: блок еднаков по големина со кодираната единица со длабочина поголема постојната длабочина; и блок од множеството на блокови создаден со еднаква поделба на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, кадешто најмалку една трансформациона единица е една од блоковите коишто вклучуваат: блок еднаков по големина со кодираната единица со длабочина поголема постојната длабочина; и блок од множеството на блокови создаден со еднаква поделба на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со длабочина поголема од постојната длабочина, и кадешто, кога начинот на предвидување е определен за биде начин на меѓу предвидување, а не начин на внатрешно предвидување, постапката за декодирање слика подржува трансформациона единица, вклучена во најмалку една трансформациона единица, којашто има големина $2N \times 2N$, којашто вклучува четири единици за предвидување, вклучени во најмалку една единица за предвидување, којашто има големина $N \times N$.

има уште 3 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **9309** (13) T1
(21) **2019/32** (22) 10/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) US19980113647P 23/12/1998 US
(96) 23/12/1999 EP09007161.4

(97) 21/11/2018 EP2112166

(73) **Pfizer Inc. and Amgen Fremont Inc.**
235 East 42nd Street New York, NY 10017,
US and One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Hanson, Douglas Charles; Neveu, Mark Joseph; Mueller, Eileen Elliot; Hanke, Jeffrey Herbert; Gilman, Steven Christopher; Davis, C. Geoffrey and Corvalan, José Ramon**

(54) **ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНАЛНИ**
АНТИТЕЛА ЗА CTLA-4

(57) 1 Човечко моноклонално антитело коешто се врзува за CTLA-4, или негов антиген -врзувачки фрагмент, кадешто споменатото антитело или негов фрагмент

се натпреварува за врзување за CTLA-4 со референтно антитело, кадешто антителото или негов антиген-врзувачки фрагмент ги има следните својства:
а) врзувачки афинитет за CTLA-4 на 10-9 М или поголем како што е определено со BIAјадро;

б) инхибира врзување помеѓу CTLA-4 и B7-1 со IC50 на 100 nM или пониско; и
с) инхибира врзување помеѓу CTLA-4 и B7-2 со IC50 на 100 nM или пониско,

кадешто референтното антитело е избрано од групата составена од:

- i) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 9 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 22;
- ii) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 5 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ

ID NO: 18;

iii) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 1 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 14;

iv) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 2 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 15;

v) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 8 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 21;

vi) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 3 и лесна низа којашто

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 16;

vii) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 4 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 17;

viii) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 10 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 23; и

ix) антитело коешто содржи тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 11 и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 24.

има уште 15 патентни барања

Слика 1A

4.1.1 Heavy Chain DNA

```

ATGGAGTTG GACTAGCTG GTTTTCTCTT TAAGAGTTGT 50
CCAGTGTGAG GTGCACTGCG TGGAGTTGCG GGGAGGCTTG GTCCAGCTTG 100
GGAGGTCCTT GAGACTCTCC TGCTAGGCTT CTGAGTTACG CTTCAGTACG 150
CATGGCATGC ACTGGTCTCG GAGGCTCTCA GCGAAGGGGC TGGAGTGGGT 200
GGCAATTATA TGGTATGATG GAAGAAATAA ATACTATGCA GACTCCCTGA 250
AGGGCCGATT CACCATCTCC AGAGACAATT CCAAGAACAC GCTGTTCTCG 300
CAATGGAACA GCTTGAGAGC CGAGGACACG GCTGTGTATT ACTGTCCGAG 350
AGGAGTGCAC TTGGTCTCTT TTGACTACTG GGGCCAGGGA ACCGTGGTCA 400
CCGTCTCTTC AGCTCTCACC AAGGGCCGAT CGGTCTTCCC CTGCGCGCCG 450
TCTTCAGAGA GCACTCCGGA GAGCAGACCG GCTCTGGGCT GCTGTGTCAA 500
GCACTACTTC CCGCAACCGG TGACGCTGTC GTGGAACGCA GGGGCTCTGA 550
CCAGCGGCGT GCACACCTTC CCACTGTCTC TACAGTCTTC AGACTCTAC 600
TCCCTCAGCA GCCTGGTGAC GGTGCTCTCC AGCACTCTCG GCACCTCAGC 650
CTACACCTGC AACGTAGATC ACAAGGCCAG CACACCCAGG GTGGACAGA 700
CACTTGAGCG CAATGTTTGT GTGAGTGTCC CACGTGGCCC AGCAGACCTT 750
GTGCGAGGAC GTCAGTCTT CTTCTTCCC CAAAGACCA AGACACCTT 800
CATGATCTCC GGGACCCCTG AGTTCAGTGT COTGTTGGTG GACGTGAGCC 850
ACGAGACCCC CGAGGTCCAG TTCACTGCTT ACTTGACCG COTGGAGGTG 900
CATATGCCA AGACAAAGCC ACGGAGGAG CACTTCAACA GCAGCTTCCG 950
TGTGTCAGC GTCTCTACCG TTGTGACCA GACTTGCTG AACCGCAGG 1000
ATTACAGTG CAAGTCTTCC AACAAAGGCC TCCAGGCCCC CATCGAGAAA 1050
ACCATCTCCA AACTCAAGG GCAGCCCCGA GAACACAGG TGTACACCTT 1100
GCTTCATCTC CGGAGAGAGA TGAACAGAA CAGGTTCAGT CTGACTGTCC 1150
TGGTCAAAAG CTCTACCC AGCAGATCG CCGTGGAGTG GAGAGCAAT 1200
GGGCGCCGCG AGAACACTA CAGACACCA CTTCCCATGC TGGACTCGA 1250
CGGCTCTCTC TTCTCTACA GCAAGCTCAC COTGGACAG AGCAGGTGCT 1300
AGCAGGGGAA GCTCTCTCA TCTCTCTGA TGCATGAGG TCTGCACAC 1350
CACTACAGCG AGAAGAGGCT CTCCTCTGCT CCGGTAAAT GA 1392

```

(SEQ ID NO: 27)

4.1.1 Heavy Chain Protein

```

MEFGLNVFL VALLGVQCG VOLVESGGV VQGRLELS CVASGTFSS 50
HGMHVRCAF GGLGNVAVI WIDGRNYIA DSVGRFTIS RNSIONLFL 100
QNSLRAEDT AVTYCAGDH PGPFWGQG TLTVSEAST KPSVFFPLP 150
CRSTSEETA ALGCLVDYF PEPVTVNMS GALTSPVNF PVLGSSGLY 200
SLSSVTVFP SNFGTUTTC NVNKPSTNK VKTVERKCC VECFFCFAP 250
VAGPSVFLP PKNFTLMIS RPEVTCVVV DVSEDFEVQ FMVVDGVGV 300
KNAKTKPKEE QPNSTFRVLS VLTVVHQLWL NKKEYCKVLS NKGLPAPIEK 350
TISKTKQEP EPQVTLFPPS RDMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAYWESN 400
GQVENNYKT PPHLSDGGF FLNKLTVEX SRNQGNVFS CEVMEALIN 450
HYTKSLSLF PKK

```

(SEQ ID NO: 1)

(51) **C 04B 11/028**(11) **9310**

(13) T1

(21) **2019/33**

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) 20120176141 12/07/2012 EP

(96) 11/07/2013 EP13176141.3

(97) 17/10/2018 EP2684852

(73) **Knauf Gips KG****Knauf Gips KG, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Voigt, Wolfgang and Kleemann, Anja


(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЛЦИЈУМСУЛФАТ БЕТА ХЕМИХИДРАТ**(57) 1 Постапката за производство на калцијумсулфат β -хемихидрат, кој што опфаќа фази:

- сместување на дефинирани количества на гипс и опционо вода во стационарен на притисок отпорен котел за гипс поради формирање на столб на материјал на флуидизиран гипс;

- снабдување со енергија додека температурата на гипс не достигне повеќе од 110 °C и не се изврши дополнителна конверзија на гипс во калцијумсулфат β -хемихидрат;

- сушење на спомнатиот калцијумсулфат β -хемихидрат; каде што максималниот надпритисок се одржува во опсег од 100 до 5000 hPa во текот на конверзијата.

има уште 13 патентни барања

(51) **C 07K 14/51**(11) **9315**

(13) T1

(21) **2019/34**

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) 20110191973 05/12/2011 EP

(96) 05/12/2012 EP16203435.9

(97) 05/12/2018 EP3168230

(73) **Biopharm Gesellschaft zur biotechnologischen Entwicklung von Pharmaka mbH****Czernyring 22 69115 Heidelberg, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PLÖGER, Frank and WAGNER, Florian

(54) **GDF-5 МУТАНТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ФОРМИРАЊЕ НА РСКАВИЦА**

(57) 1 Променлив протеин од зрел човечки GDF-5 како што е претставен со аминокиселините 382 - 501 од НИЗА ИД БР: 2 и кој што содржи аминокиселинска замена, селектирана од групата која што се состои од R399M, W414R и I449V. има уште 4 патентни барања

1	mrpkklrtf	lwylanldie	fiotvlgapd
	lqqrpqytrp	qlakaaaker	pplarnvfrp
61	ggbeyggat	nanarakgt	qqtgqitqpk
	kdepkkppr	pggpgkpg	ppqtrqatar
121	tvtpkqqlp	gkappkgsr	psfllkkr
	wpqppwpke	pfppppitph	eymlslyrtl
181	sdadrkqna	svkleaglan	titwfdkqg
	ddrqpvvrkq	ryvfdisale	kdqllqaelr
241	lirkkpdda	kpaapgggr	mqklsscps
	grqaslldv	revpqlqsg	wvfdiwklf
301	rofknaaglc	leleawergr	avdlrglgfd
	raargvheka	lfivfgtrkk	rdlffneika
361	rsqddktvy	eylfaqrkr	raplatrqqk
	spakulkare	arkalhvnk	dmwddwla
421	plveatbce	qlcefolrsh	lpsdhavig
	tlmsndpce	ipbtcsytr	lspislifid
481	sannvvykqy	edavvescqs	r

СЛИКА 1

(51) A 61K 31/495, A 61K 9/24, A 61K 9/20,
A 61K 9/16

(11) 9314

(13) T1

(21) 2019/35

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(96) 26/06/2014 EP14174604.0

(97) 14/11/2018 EP2959887

(73) Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg
Liebigstraße 1-2 65439 Flörsheim am
Main, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Przyklenk, Karl-Heinz and Dr. Grewe,
Jan Christoph

(54) **ЛЕКОВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ВРТОГЛАВИЦА ПОРАДИ РАЗЛИЧНИ
ПРИЧИНИ**

(57) 1 Форма на медикамент, назначена
со тоа, што содржи:


- активна состојка или негова сол,
- димензионално стабилен дел кој не се
раствора во воден медиум со pH вредност

од <5 во време траење од 2 часа, исто
така, при мешање и под овие услови не се
еродира во обем со кој неговиот најмал
дијаметар се намалува до вредност од <5
мм,

• дел од желудечниот сок - растворлив кој
се раствора во воден медиум со pH
вредност од <5 за време на траење
пократко од 2 часа или под овие услови
еродира во обем со кој неговиот најголем
дијаметар се намалува до вредност од <2
mm,

при што двата, димензионално стабилни и
исто така делови од растворливи во
желудечниот сок содржат делумно
количество на активната состојка, за
употреба во метод за третирање на
вертиго кај човечко суштество со
администрација на пациент најмногу два
пати на ден во текот или по оброк.

има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61P 25/04**

(11) **9313**

(13) T1

(21) **2019/36**

(22) 10/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) 20090154805 10/03/2009 EP

(96) 10/03/2010 EP10707534.3

(97) 24/10/2018 EP2405915

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **WALDEN, Malcolm; MOHAMMAD,**

Hassan; DANAGHER, Helen Kathleen;

HAYES, Geoffrey Gerard; HEUN, Gerhard


Josef and WHITEHOUSE, Jonathon Oliver

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ СО МОМЕНТНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОИ ОПФАЌААТ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН**

(57) 1 Орална фармацевтска комбинација со моментно ослободување која опфаќа најмалку оксикодон или негова фармацевтски прифатлива сол и налоксон или негова фармацевтски прифатлива сол во масен однос 2:1 (оксикодон или негова фармацевтски прифатлива сол: налоксон или негова фармацевтски прифатлива сол), при што оваа формулација ослободува *in vitro*, мерено со користење на постапка со лопатки спрема Ph.Eur., при 100 o/min во 0,1 N хлороводородна киселина на па 37°C и со користење на UV-детекција на 230 nm, $\geq 75\text{mas.}\%$ на оксикодон или негова фармацевтски прифатлива сол и $\geq 75\text{mas.}\%$ на налоксон или негова фармацевтски прифатлива сол во 45. min.

има уште 16 патентни барања

Fig 1



(51) **C 07D 311/22, C 07D 473/34, C 07D 487/04, C 07D 311/36, A 61K 31/519, A 61P 35/00**

(11) **9312**

(13) T1

(21) **2019/40**

(22) 11/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) 2011CHE1542 04/05/2011 IN and 2012CHE81 09/01/2012 IN

(96) 04/05/2012 EP12722989.6

(97) 24/10/2018 EP2705029

(73) **Rhizen Pharmaceuticals S.A. Fritz Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, CH**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meuyappan; VISWANADHA, Srikant; BABU, Govindarajulu; NAGARATHNAM, Dhanapalan; VAKKALANKA, Swaroop Kumar, V.S. and BHAVAR, Prashant, Kashinath

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗИ**

(57) 1 Соединение со формула



(I)

или негов таутомер, негов N-оксид, или негова фармацевтска прифатлива сол, каде што секоја појава на R е независно избрана од хидрокси, халоген, карбоксил, цијано, нитро, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкокси, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или

несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран циклоалкенил, супституиран или несупституиран циклоалкилалкил, супституиран или несупституиран циклоалкенилалкил, супституиран или несупституиран хетероциклалкил, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран хетероарил, супституиран или несупституиран хетероарилалкил, -CO-ORx, -C(O)Rx, -C(S)Rx, -C(O)NRxRy, -C(O)ONRxRy, -NRxRy, -NRxCONRxRy, -N(Rx)SORx, -N(Rx)SO2Ry, -(=N-N(Rx)Ry), -NRxC(O)ORy, -NRxRy, -NRxC(ORy), -NRxC(S)Ry, -NRxC(S)NRxRy, -SONRxRy, -SO2NRxRy, -ORx, -ORxC(O)NRxRy, -ORxC(O)ORx, -OC(O)Rx, -OC(O)NRxRy, -RxnRyC(O)Rz, -RxnRy, -RxC(O)ORy, -RxC(O)NRxRy, -RxC(O)Ry, -RxnOC(O)Ry, -SRx, -SORx, -SO2Rx, -ONO2, каде што Rx, Ry и Rz во секоја од горните групи може да биде водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран алкокси, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран хетероарил, супституиран или несупституиран хетероарилалкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран циклоалкилалкил, супституиран или несупституиран циклоалкенил, супституиран или несупституиран хетероцикличен прстен, супституиран хетероциклилалкил прстен, или супституиран или несупституиран amino, или (i) било кое од два од Rx и Ry

може да бидат поврзани за да формира супституиран или несупституиран, заситен или незаситен 3-14 член прстен, којшто може опционално да вклучува хетероатоми коишто може да бидат истиот или различен и се избрани од O, NRz или S, или (ii) било кои два од Rx и Ry се соединети за да формираат оксо (=O), тио(=S) или имино(=NRf) (кадешто Rf е водород или супституиран или несупституиран алкил);

R1 и R2 може да се исти или различни и се независно избрани од водород, халоген, и супституиран или несупституиран C1-6 алкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран алкинил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран циклоалкенил, супституиран или несупституиран циклоалкилалкил и супституиран или несупституиран хетероциклил, или заедно R1 и R2 директно сврзан за заеднички атом, може да бидат соединети за да формираат оксо група (=O) или супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-10 член прстен (вклучително атомот на јаглерод на кој R1 и R2 се врзани), кој може опционално да вклучува еден или повеќе хетероатоми кои може да се исти или различни и се одбрани од O, NRa и S; Cy1 е избран од супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституирана хетероциклична група, супституиран или несупституиран арил и супституиран или несупституиран хетероарил;

Sy2 е избран од супституирана или несупституирана хетероциклична група, супституиран или несупституиран арил и супституиран или несупституиран хетероарил;

Li е отсутен или избран од -(CRaRb)q-, -O-, -S(=O)q-, -NRa- или -C(=Y)-; секоја појава на Ra и Rb може да бидат исти или различни и се независно избрани од водород, халоген, хидрокси, цијано, супституиран или несупституиран (C1-6)алкил, -NRcRd (кадешто Rc и Rd се независно водород, халоген, хидрокси, цијано, супституиран или несупституиран (C1-6)алкил, или (C1-6)алкокси) и -ORc (кадешто Rc е супституиран или несупституиран (C1-6)алкил) или кога Ra и Rb се директно врзани за заеднички атом, тие може да бидат соединети за да формираат оксо група (=O) или формираат супституиран или несупституиран, заситен или незаситен 3-10 член прстен (вклучувајќи го заедничкиот атом за којшто Ra и Rb се директно врзани), којшто може опционално да вклучува еден или повеќе хетероатоми коишто може да бидат исти или различни и се избрани од O, NRd (кадешто Rd е водород или супституиран или несупституиран (C1-6)алкил) или S; Y е избран од O, S, и NRa; и q е 0, 1 или 2,

кадешто терминот супституиран се однесува на супституција избран од хидрокси, халоген, карбоксил, цијано, нитро, оксо (=O), тио(=S), супституиран или несупституиран C1-C8алкил, супституиран или несупституиран C1-C8 алкокси, супституиран или несупституиран C2-C10 алкенил, супституиран или несупституиран C2-C12 алкинил, супституиран или несупституиран C3-C12 циклоалкил, супституиран или несупституиран C3-Cs циклоалкенил, -COORx, -C(O)Rx, -C(S)Rx, -C(O)ONRxRy, -NRxCON- RyRz, -N(Rx)SORy, -N(Rx)S02Ry, -(=N-N(Rx)Ry), -NRxC(O)ORy, -NRxRy, -NRxC(O)Ry-, -RxC(S)Ry, -NRxC(S)NRyRz, -

SONR_xR_y-, -SO₂NR_xR_y-, -OR_x-, -OR_xC(O)NR_yR_z-, -OR_xC(O)OR_y-, -OC(O)R_x-, -OC(O)NR_xR_y-, -R_xNR_yC(O)R_z-, -R_xO- R_y-, -R_xC(O)OR_y-, -R_xC(O)NR_yR_z-, -R_xC(O)R_x-, -R_xOC(O)R_y-, -SR_x-, -SOR_x-, -SO₂R_x-, и -ONO₂-, кадешто (i) R_x, R_y и R_z во секоја од горните групи може да биде водород, супституиран или несупституиран C1-C8 алкил, супституиран или несупституиран C1-C8 алкокси, супституиран или несупституиран C2-C10 алкенил, супституиран или несупституиран C2-C12 алкинил, супституиран или несупституиран C6-C20 арил, супституиран или несупституиран C6-C20 арил(C1-C8 алкил), супституиран или несупституиран C3-C12 циклоалкил, супституиран или несупституиран C3-C12 циклоалкил(C1-C8 алкил), супституиран или несупституиран C3-C8 циклоалкенил, супституиран или несупституиран аминок, супституиран или несупституиран 5-14 член хетероарил

(кадешто хетероатоми се избрани од N, O, и S), супституиран или несупституиран 5-14 членхетероарил(C1-C8 алкил) (кадешто хетеро атоми се избрани од N, O, и S), супституиран или несупституиран 3-15 член хетероцикличен прстен (кадешто хетеро атоми се избрани од N, P, O, и S), или супституиран 3-15 член хетероцикпил (C1-C8 алкил), или било кои два од R_x, R_y и R_z може да бидат соединети за да се формира супституиран или несупституиран заситен или незаситен 3-10 член прстен, којшто може опционално да вклучува хетероатоми коишто може да бидат исти или различни и се избрани од O, NR_x (R_x е водород или C1-6 алкил) или S, и (ii) супституенти во гореспоменатите "супституирани" групи може понатаму да бидат супституирани.

има уште 22 патентни барања

(51) **A 61K 31/4545, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/48, A 61P 29/00**

(11) **9311**

(13) T1

(21) **2019/41**

(22) 11/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) 20120163078 04/04/2012 EP

(96) 02/04/2013 EP13714618.9

(97) 19/12/2018 EP2833864

(73) **Alkahest, Inc.**

125 Shoreway Road, Suite D San Carlos, CA 94070, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **FETSCHER, Alfred and SCHER, Jochen Matthias**

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ CCR3 АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи активна состојка на соединение со формула 1



кадешто

R' е H, C1-6-алкил, C0-4-алкил-C3-6-циклоалкил, C1-6-халоалкил;

R2 е H, C1-6-алкил;

X е анјон избран од групата составена од хлорид или 1/2 дибензоилтартарат, j е 1 или 2,

прв дилуенс, втор дилуенс, дезинтегранс,

лубриканс и опционално врзувач, кадешто
фармацевтскиот состав содржи
10-90 % активна состојка
5-70 % прв дилуенс,
5-30 % втор дилуенс,
0-30 % врзувач,
1-12 % дезинтегранс и
0.1-3 % лубриканс,
кадешто првиот и вториот дилуенс се
избрани од групата составена од
целулозен прашок, дибазен
калциумфосфат анхидрид, дибазен

калциумфосфат дихидрат, еритрол, ниска
супституирана хидроксипропил целулоза,
манитол, прежелатинизиран скроб или
ксилитол,
кадешто барем еден од првиот или
вториот дилуенс е дибазен калциум
фосфат анхидрид и
кадешто фармацевтскиот состав е во
дозираната форма на филм-обложена
таблета којашто содржи 2-4% филм
обложување.
има уште 11 патентни барања

(51) **A 01N 25/00, A 01P 5/00**

(11) **9320** (13) T1

(21) **2019/42** (22) 11/01/2019

(45) 30/06/2019

(96) 10/06/2014 EP14744651.2

(97) 31/10/2018 EP3154339

(73) **ICB Pharma Spółka Jawna**
43-602 Jaworzno, PL

(74) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SWIETOSLAWSKI, Janusz

(54) **МОЛУСКИЦИДЕН СОСТАВ**

(57) 1 Молускициден состав кој што има
форма на мамка за храна и кој што содржи
најмалку еден молускициден агенс, што
се карактеризира со тоа што тој понатаму
содржи хумусова киселина во количина од
1 до 30% според тежината.
има уште 12 патентни барања

(51) **F 01N 1/16, F 01N 9/00, F 01N 3/00**

(11) **9319** (13) T1

(21) **2019/43** (22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(96) 10/09/2015 EP15002654.0

(97) 31/10/2018 EP3141720

(73) **Akrapovic d.d.**

1295 Ivancna Gorica, SI

(74) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Klemenc, Jaka; Akrapovic, Igor; Sedej,
Gasper and Vipavec, Simon

(54) **СИСТЕМ НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ЗА**
АВТОМОБИЛСКИ МОТОР СО

ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

(57) 1 Систем на издувни гасови (1) за
автомобилски мотор со внатрешно
согорување (3), како што е V мотор или
боксер мотор, кој што се состои од:

лева гранка за издувни гасови (5) која што
може да се поврзе со лева група на
цилиндри (35) на автомобилскиот мотор со
внатрешно согорување (3) и
десна гранка за издувни гасови (7) која
што може да се поврзе со десна група на
цилиндри (37) на автомобилскиот мотор со
внатрешно согорување (3),
при што секоја гранка за издувни гасови (5,

7) има структура на гранка која што дефинира

- влез на гранка (5 71) за прием на издувен гас кој што е исфрлен од групата на цилиндри за која што гранката за издувни гасови (5, 7) може да се поврзе; и

- најмалку два испусти за издувни гасови (53, 53a, 53b, 73, 73a, 73b), особено главен испуст за издувни гасови (53a, 73a) и премостувачки испуст за издувни гасови (53b, 73b), кој што е отворен кон атмосферата;

каде што секоја гранка за издувни гасови (5, 7) понатаму има

- вентилски уред (13, 52, 72) за отворање и/или затворање на отворот на гранката кој што е поставен помеѓу влезот на гранката (5 71) и еден од најмалку двата испусти за издувни гасови (53, 73), така што, во отворена состојба на вентилскиот уред (13), издувниот гас може да се префрли од влезот на гранката (5 71) во најмалку двата испусти за издувни гасови (53a, 53b, 73a, 73b), и така што, во лабава состојба на вентилскиот уред (13), издувниот гас е спречен да протекува од влезот на гранката (5 71) пожелно токму во еден од најмалку двата испусти за издувни гасови, особено главниот испуст за издувни гасови (53a, 73a); и

- најмалку една врска за префрлување на издувниот гас помеѓу гранките (5, 7);

што се карактеризира со тоа што системот на издувни гасови (1) има најмалку еден вентилски член (93, 93b, 95, 97) за отворање и/или затворање на најмалку едната врска;

каде што системот на издувни гасови има контролна единица (11) прилагодена така да го контролира вентилскиот член (9), како и вентилскиот уред (13) во согласност со најмалку едно од следните подесувања:

а. врска затворена, а отворот на десната и левата гранка за издувни гасови отворен;


б. врска отворена, а отворот на десната и левата гранка за издувни гасови отворен; и/или

в. врска отворена, а отворот на десната и левата гранка за издувни гасови потполно затворен; и каде што контролната единица (11) е прилагодена така да го контролира вентилскиот член (9), како и вентилскиот уред (13) во согласност со најмалку уште едно од следните подесувања:

г. врска отворена, а отворот на десната и/или левата гранка за издувни гасови делумно затворен; и/или

д. врска отворена и отворот на една гранка за издувни гасови отворен, а отворот на другата гранка за издувни гасови потполно затворен.

има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 65B 51/10, B 65B 51/02, B 65D 77/20, B 65D 81/20, B 65D 21/02**

(11) **9318** (13) T1

(21) **2019/44** (22) 14/01/2019
(45) 30/06/2019

(30) 20100000310 08/01/2010 GB and 20100011918 15/07/2010 GB

(96) 10/01/2011 EP14186025.4

(97) 24/10/2018 EP2845819

(73) **Linpac Packaging Limited**
West Yorkshire WF7 5DE, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Hardwick, Craig; Davey, Alan, John; Parker, David and Howden, Stephen

(54) **САД КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЕЧАТИ И ПРОЦЕСИ ЗА ИЗРАБОТКА НА САД КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПЕЧАТИ И ЗАПЕЧАТЕН САД**

(57) 1 Сад кој што се состои од основа и континуиран страничен сид кој што се протега во суштина вертикално во однос на основата со периферни прирабници формирани по должината на горниот, при употреба, раб на континуираниот страничен сид, со што се формира тава, каде што основата и континуираниот страничен сид се состојат главно од полиетилен те-рефталат (PET)

каде што слој на лепило се наоѓа на горната, при употреба, површина на периферната прирабница и споменатиот слој на лепило не се протега врз вертикалните, при употреба, површини на континуираниот страничен сид и не се протега врз основата каде што садот понатаму содржи тенка покривна фолија и која што може да биде запечатена на периферната прирабница за да се создаде запечатен простор помеѓу основата, континуираниот страничен сид и тенката покривна фолија; и каде што тенката покривна фолија е повеќеслојна тенка фолија која што содржи слој за запечатување, а слојот за запечатување се состои од полипропилен (PP) и/или PE;

садот понатаму има најмалку една вдлабнатина за одвојување која што се наоѓа во област за одвојување, каде што областа за одвојување може да се ослободи во однос на горната површина на прирабницата и се протега делумно или целосно долж внатрешната периферија на прирабницата, така што кога слојот на лепило се нанесува на тавата, горната површина на ослободената површина не е обложена.

има уште 22 патентни барања

СЛИКА 1

(51) **A 01J 25/13**(11) **9317** (13) T1(21) **2019/45** (22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) 17122012 21/09/2012 CH

(96) 11/09/2013 EP13183892.2

(97) 14/11/2018 EP2710889

(73) **Kalt Maschinenbau AG****9604 Lütisburg, CH**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Waldburger, Peter

(54) **КАЛАП ЗА СИРЕЊЕ**

(57) 1 Калап за сирење, посебно калап за сирење за поставување во касетна преса или слично, каде што калапот за сирење има најмалку едно дно и страници (4, 16), а дното има ребраста структура до

пречордниот регион на надворешниот ѕид на страниците, каде што калапот (1 12) може да биде кружен или цилиндричен или аголен во попречниот пресек, што се карактеризира со тоа што, во кружниот калап за сирење (1), лонгитудиналните ребра (7) се протегаат радијално од лонгитудиналната оска (9) преминуваат преку дното (5) и продолжуваат како ребра на страниците (10) во регионот на ѕидот на страниците, каде што лонгитудиналните ребра (7) се поврзани за прстени (8) во регионот на дното, и каде што има мноштво прстени (8) со различни дијаметри и оддалечени едни од други, додека во правоаголните калапи за сирење (12), ребрата се поставени најмалку паралелно едни на други. има уште 9 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61N 5/10**(11) **9316**

(13) T1

(21) **2019/46**

(22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) US201361876269P 11/09/2013 US

(96) 09/09/2014 EP14838786.3

(97) 21/11/2018 EP3043862

(73) **Evangelos T Pappas, and Thomas G Maris,****Vyronos Verra 18 P Faliro, 17576 Athens, Attica,, GR and Drakontopoulou 35, 71306 Heraklion, Crete,, GR**(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1- 1000, Скопје

(72) Evangelos T Pappas and Thomas G Maris

(54) МЕТОД ЗА ТРЕТМАН СО РАДИО-ТЕРАПИЈА СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ЗА ПАЦИЕНТОТ-ВЕРИФИКАЦИЈА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ

(57) 1 Метод кој се состои од:

Добивање барем една од првите медицински слики од барем дел од пациентот;

Креирање специјален за пациентот три-димензионален модел од дел од пациентот врз основа на најмалку еден сет од првите медицински слики;

Со вметнување на дозиметар во делот на пациентот- во специјалниот три-димензионален модел, и дозиметарот е така конфигуриран да мери изложеност на радијација, со ирадијација да барем дел од специјален за пациентот три-димензионален модел кој што содржи дозиметар во согласност со специфичниот план за третман со радио- терапија на пациентот;

Скенирање на ирадиациониот пациент со специјален за пациентот три-димензионален модел, кој што содржи дозиметар за обезбедување на најмалку една читлива слика која што ќе ја претставува дистрибуцијата на радијација во рамките на специјалниот за пациентот три- димензионален модел; и

Создавање на регистрирана фузија од (1) најмалку една читлива слика која што ја

претставува дозата за дистрибуција на радијација во рамките на специјалниот за пациентот три- димензионален модел со (2) најмалку еден сет од прв медицински сет од најмалку еден дел од пациентот. има уште 5 патентни барања

(51) **H 01R 25/16, H 02G 3/38, E 04B 2/74, E 04H 3/02, G 07F 17/32**

(11) **9322** (13) T1

(21) **2019/47** (22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) DE201410103646 17/03/2014 DE

(96) 13/03/2015 EP15710164.3

(97) 14/11/2018 EP3119955

(73) **Novomatic AG**

Wiener Strasse 158 2352

Gumpoldskirchen, AT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ECKES, Annika**

(54) **ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕГРАДЕН ЗИД И ПРЕГРАДЕН ЗИД**

(57) 1 Елемент за преграден зид којшто содржи стоечка основа во форма на плоча (3) и зиден елемент (4) којшто се оздолжува на десните агли, кадешто зидниот елемент (4) може да се прицврсти на стоечката основа (3) на начин на принудно заклучување и/или позитивно заклучување на тој начин што зидниот елемент (4) стои со својата крајна страна на стоечката основа (3), се карактеризира

со тоа што линераните струјни проводници (21) за најмалку едно електрично коло и/или податочни линии (22) од податочни магистрали кои се издолжуваат како експонирани контактни патеки и/или како единечен електричен проводник/жици од кабел над должината на стоечката основа (3), и кадешто најмалку еден електричен проводник и/или најмалку една податочна магистрала од стоечката основа (3) е/се соодветно поврзани преку контакт или контакт на продупчување во било која точка до најмалку еден електричен проводник и/или најмалку една податочна магистрала од зидниот елемент (4), кадешто зидниот елемент (4) има жлеб (24) изработен кон стоечката основа (3) и во којшто е поставен најмалку еден електричен контактен елемент којшто го поврзува електричното коло и/или податочни магистрали од стоечката основа (3) кон електричното коло и/или податочните магистрали на зидниот елемент (4), кадешто зидниот елемент (4) со назначени приклучни елементи или елементи за зашрафување (27) е монтиран во претходно определена позиција на соодветно назначена стоечка основа (3), кадешто завршниот страничен жлеб (24) на зидниот елемент (4) се издолжува низ мрежата (23) од стоечката основа (3).
има уште 11 патентни барања



(51) **C 07D 513/14, A 61K 31/429, A 61P 37/00**

(11) **9323** (13) T1

(21) **2019/48** (22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) IN2014MUM1089 27/03/2014 IN

(96) 24/03/2015 EP15717242.0

(97) 07/11/2018 EP3122755


(73) **Torrent Pharmaceuticals Limited**
Torrent House Off Ashram Road Near
Dinesh Hall 380 009 Ahmedabad
Gujarat, IN

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **CHAUTHAIWALE, Vijay; SRIVASTAVA,**
Sanjay; DESHPANDE, Shailesh; DUTT,
Chaitanya; SHINDE, Pundlik; TULI, Davindar;
RAI, Deepak; GJ, Prashant and GUPTA,
Rameshchandra

(54) **НОВИ ФУЗИРАНИ**
ИМИДАЗОБЕНЗОТИАЗОЛ
СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение со формула (I)



(I)


негови фармацевтски прифатливи соли и негови стереоизомери, атропизомери, конформери, таутомери, полиморфи, хидрати, солвати и N-оксид; кадешто,

X е избран од O, S(O)_n, NH и N(C1-C3)алкил;

R1 и R2 е независно избран од водород, A, CHO, C=N-OH, C=N-O-(C1-C6)алкил, CH2OH, CH2R3, N(R5)CO2R4, CH2-халоген, NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)N(R5)-A, N(R5)C(S)N(R5)-A, C(O)NR5R6, CO2R7, C(O)-A, CH(OH)-A C(CH3)=N-OH, C(CH3)=N-O-(C1-C6)алкил, C(O)CH2-халоген и C(O)CH2R3;

R е независно избран од водород, (C1-C6)алкил, (C3-C10)карбоцикпил, CN, CHO, C(O)-A, C(CH₃)=N-OH, C(CH₃)=N-O-(C1-C6)алкил, C(O)CH₂-халоген, C(O)CH₂R₃, NR₅R₆, N(R₅)C(O)-A, N(R₅)S(O)m-A, N(R₅)C(O)O-A, N(R₅)C(O)N(R₅)-A, N(R₅)C(S)N(R₅)-A, CO₂R₇, C(O)N(R₅)-A, (C1-C6)алкил-OR₇, (C1-C6)алкил-халоген, (C1-C6)алкил-N₃, (C1-C6)алкил-NR₅R₆, (C1-C6)алкил-N(R₅)C(O)-A, (C1-C6)алкил-N(R₅)S(O)m-A, (C1-C6)алкил-N(R₅)C(O)O-A, (C1-C6)алкил-N(R₅)C(O)N(R₅)-A, (C1-C6)алкил-N(R₅)C(S)N(R₅)-A и (C1-C6)алкил-OC(O)N(R₅)-A;

A е независно избран од (C1-C6)алкил, (C3-C10)карбоцикпил, арил, хетероарил и хетероцикпил, споменатиот (C1-C6)алкил, (C3-C10)карбоцикпил, арил, хетероарил или хетероцикпил може да биде опционално супституиран со 1-3 супституенти независно избрани од халоген, (C1-C6)алкил, (C3-C10)карбоцикпил, арил, хетероарил, хетероцикпил, хидроксил, CF₃, OCF₃, O(C1-C6)алкил, O-(C3-C10)карбоцикпил, NO₂, C(O)-(C1-C6)алкил, C(O)CH₂-халоген, C(O)CH₂R₃, NR₅R₆, CO₂R₇, C(O)N(R₅)-A, N(R₅)S(O)m-A, SH, S(O)n(C1-C6)алкил, S(O)mN(R₅)-A, CN, CHO, (C1-C6)алкил-OR₇, (C1-C6)алкил-халоген и (C1-C6)алкил-NR₅R₆



кадешто секој арил или хетероарил може понатаму опционално да бидат супституирани со 1-3 супституенти независно избрани од халоген, (C1-C6)алкил, (C3-C10)карбоцикпил, арил, хетероарил, хетероцикпил, хидроксил, CF₃, OCF₃, O(C1-C6)алкил, O-(C3-

C10)карбоцикпил, NO₂, C(O)-(C1-C6)алкил, C(O)CH₂-халоген, C(O)CH₂R₃, NR₅R₆, CO₂R₇, C(O)N(R₅)-A, N(R₅)S(O)m-A, SH, S(O)n(C1-C6)алкил, S(O)mN(R₅)-A, CN, OSO₃H, CHO, (C1-C6)алкил-OR₇, (C1-C6)алкил-халоген, (C1-C6)алкил-NR₅R₆ и R₃ е независно избран од O-A, NR₅R₆, S(O)n-A, S(O)n-(C1-C6)алкил-CO₂(C1-C6)алкил, S(O)n-(C1-C6)алкил-OH, S(O)n-(C1-C6)алкил-CO₂H, N(R₅)C(O)-A, N(R₅)C(O)O-A, N(R₅)C(O)N(R₅)-A, N(R₅)S(O)m-A, N(R₅)C(O)-хетероцикпил и N(R₅)C(S)N(R₅)-A;

R₄ е водород или A;

R₅ и R₅' е независно избран од водород, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил-(C3-C10)карбоцикпил и (C3-C10)карбоцикпил; R₆ и R₆' е независно избран од водород, A, (C1-C6)алкил-OH, (C1-C6)алкил-NR₅R₆', CH(CH₂OH)-арил, CH(CH₂OH)₂, (C1-C6)алкил-арил, (C1-C6)алкил-хетероцикличен и (C1-C6)алкил-хетероарил;

R₅ и R₆ или R₅' и R₆' заедно со азотот кон којшто тие се сврзани може да формираат 3 до 8 член моноцикличен или 8 до 12 член бицикличен хетероцикпил прстен, којшто прстен опционално содржи дополнителен хетероатом избран од O, S или N и споменатиот прстен е опционално супституиран со еден или повеќе R_g или R₁₀ супституент; азотот од споменатиот прстен може исто да формира N-оксид; во бицикличен хетероцикличен систем, прстените може да бидат сврзани еден за друг во спиро или фузиран начин;

R₇ е водород или A;


секој R₈ е независно 1-2 супституенти и секој избран од водород, халоген, A, CN, CHO, C(O)-A, C(O)CH₂-халоген, C(O)CH₂R₃, хидроксил, CF₃, OCF₃, NR₅R₆, N(R₅)C(O)-A, N(R₅)S(O)m-A, C(O)N(R₅)-A, O-(C1-C6)алкил, O-(C3-

C10)карбоциклил, S(O)n-A и S(O)mN(R5)-A, кадешто R и R8 се истовремено не водород;
Rg е независно избран од водород, халоген, A, хидроксил, CF3, OCF3, O(C1-C6)алкил, O-(C3-C10)карбоциклил, NO2, C(O)-A, C(O)CH2-халоген, C(O)CH2R3, NR5R6, N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A, N(R5)C(S)N(R5)-A, CO2R7, C(O)N(R5)-A, CN, CHO, (C1-C6)алкил-OR7, (C1-C6)алкил-халоген, (C1-C6)алкил-арил, (C1-C6)алкил-NR5R6, (C1-C6)алкил-N(R5)C(O)O-A, (C1-C6)алкил-N(R5)C(O)N(R5)-A, (C1-C6)алкил-N(R5)C(S)N(R5)-A, (C1-C6)алкил-


OC(O)N(R5)-A and N(R5)S(O)m-A;
R10 е избран од водород, халоген, A, хидроксил, (C1-C6)алкил-(C3-C10)карбоциклил, (C1-C6)алкил-арил, C(O)-A, CO2R7, C(O)N(R5)-A, C(O)(C1-C6)алкил-A, оксо, тио, =N-OH, =N-O-(C1-C6)алкил, O-(C1-C6)алкил, O-(C3-C10)карбоциклил, O-арил, O-хетероарил, S(O)n-A, NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A, N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)-хетероциклил и N(R5)C(S)N(R5)-A;
m е 1 или 2;
n е 0, 1 или 2.
има уште 8 патентни барања

Слика 1

Слика 1а:



Слика 1б:



(51) **G 01N 33/50, C 07K 16/18, C 07K 16/32**

(11) **9324**

(13) T1

(21) **2019/49**

(22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) IT2014TO00776 30/09/2014 IT

(96) 25/09/2015 EP15767529.9

(97) 07/11/2018 EP3201234

(73) **Diadem S.r.l.**

Via XX Settembre, 14/A 25124 Brescia (BS), IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MEMO, Maurizio and UBERTI, Daniela
Letizia

**(54) АНТИТЕЛО КОЕ ШТО ГО
ПОВРЗУВА ЛИНЕАРНИОТ ЕПИТОП НА
ХУМАНИОТ Р53 И НЕГОВИТЕ
ДИЈАГНОСТИЧКИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Антителото против хуманиот р53, н
а з н а ч е н с о т о а, што се врзува за

линеарниот епитоп на хуманиот р53 на
секвенцата RRTEEEENLRKKGERHH (SEQ
ID NO: 1).

има уште 9 патентни барања

FIG.1

```

MEEPQSDPSV  EPPLSQETFS  DLWKLLPENN  VLSPLPSQAM
DDLMLSPDDI  EQWETEDFGP  DEAPRMPEAA  PPVAPAPAAP  TPAAPA-
PAPS  WPLSSSVPSQ  KTYQGSYGFR  LGPLHSGTAK  SVTCTYSPAL
NKMFCQLAKT  CPVQLWVDST  PPPGTRVRAA  IYKQSQHMTF
VVRRCFHHER  CSQSDGLAPP  QHLIRVEGNI  RVEYLDDRNT
FRHSVVVPYE  PPEVGSDCTT  IHNYMCNSS  CMGGMNHRPI  LTIIT-
LEDSS  GNLGRNSFE  VRVCACPGRD  RRTEEEENLRK  KGEPHHELPP
GSTKRALPNN  TSSSPQPKKK  PLDGEYFTLQ  IRGRERFEMF  RELNEA-
LELK  DAQAGKEPGG  SRAHSSHLKS  KKGQSTSRHK  KLMFKTEGPD  SD

```

(51) **G 01N 33/68, C 07K 16/18, A 61K
39/395, A 61K 38/17, A 61P 25/28, A 61P
25/16**

(11) **9321**

(13) T1

(21) **2019/50**

(22) 14/01/2019

(45) 30/06/2019

(30) US20080048865P 29/04/2008 US

(96) 28/04/2009 EP09738534.8

(97) 21/11/2018 EP2282758

(73) **BioArctic AB**

Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm, SE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LANNFELT, Lars; BERGSTRÖM,
Joakim; INGELSSON, Martin and
GELLERFORS, Pär


**(54) АНТИТЕЛА И ВАКЦИНИ ЗА
КОРИСТЕЊЕ ВО ТЕРАПЕВТСКИ И
ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА АЛФА-
СИНУКЛЕИНСКИ - НАРУШУВАЊА**

(57) 1 Лек за употреба во третманот и/или
за одложување на почетокот на
нарушување поврзано со α -синуклеин, кај
кое заболувањето поврзано со α -
синуклеин е одбрано од групата која се
состои од Паркинсонова болест,
деменција со Lewy тешки и/или Lewy
неврити, Алцхајмерова болест, Даунов
синдром, повеќекратна системска
атрофија (MSA), други болести со Lewy
патологија на телото, синдром на
Алцхајмерова болест, амиотрофична
латерална склероза, фротомемпорална
деменција, Хантингтоновата болест,
прионска болест, Кројцфелд Јакоб-ова
болест, Синдромот на Gerstmann-
Straussler-Scheinker синдром, куру,
фатална фамилијарна несоница,
цереброваскуларна амилоидоза, глауком,
макуларна дегенерација поврзана со

возраста, психијатриски синдроми, шизофренија и нарушувања слични на шизофренија, лекот содржи антитело произведено од стабилизан растворлив α -синуклеински олигомер и способен врзувајќи стабилизан растворлив α -синуклеински олигомер, стабилизираниот растворлив α -синуклеински олигомер кој има пониска стапка на формирање на нерастворлива агрегатна форма од не-

стабилизан растворлив олигомер на α -синуклеин, каде што α -синуклеинскиот олигомер содржи α -синуклеин на секвенца одбрана од SEQ ID NO: 1-8, и каде што стабилизираниот растворлив α -синуклеин олигомер се стабилизира со вкрстено поврзување со протеински вкрстен - поврзувачки агенс или со врзување за стабилизирачки агенс.
има уште 15 патентни барања

Fig. 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(13)	(11)				
8E02B5/02	8E02B3/16	T1	9292	8A61K9/24	8A61K9/24	T1	9293
8A61K31/495	8A61K9/16	T1	9314	8A01D87/12	8A01D87/12	T1	9298
8C22C38/22	8F41A21/20	T1	9300	8A61N5/10	8A61N5/10	T1	9316
8A61M15/00	8A61M15/00	T1	9305	8B65B51/10	8B65D21/02	T1	9318
8C08B37/02	8A61K31/737	T1	9307	8B65D77/20	8B65D21/02	T1	9318
8H04N19/119	8H04N19/96	T1	9308	8B65D81/20	8B65D21/02	T1	9318
8H04N19/147	8H04N19/96	T1	9308	8C07K16/18	8A61K38/17	T1	9321
8A61K38/17	8A61K38/17	T1	9321	8G01N33/68	8A61K38/17	T1	9321
8A61K31/429	8C07D513/14	T1	9323	8C07H13/06	8C07H13/06	T1	9302
8B60L11/18	8B60L11/18	T1	9278	8A61P29/00	8C07D401/14	T1	9277
8H02J7/00	8B60L11/18	T1	9278	8C07D401/14	8C07D401/14	T1	9277
8C07D417/14	8C07D401/14	T1	9277	8C07D403/14	8C07D401/14	T1	9277
8B01L9/06	8B01L3/00	T1	9279	8C07D405/04	8C07D401/14	T1	9277
8A43B1/04	8A41B11/12	T1	9303	8C07D409/04	8C07D401/14	T1	9277
8A43B17/18	8A41B11/12	T1	9303	8C07D487/10	8C07D401/14	T1	9277
8B01D53/94	8B01D53/94	T1	9304	8H04N19/14	8H04N19/11	T1	9280
8C07K16/24	8C07K16/24	T1	9281	8C12N15/70	8C07K16/24	T1	9281
8A45D40/04	8A45D40/04	T1	9299	8A61K31/401	8A61K38/05	T1	9288
8C07D491/22	8C07D471/14	T1	9291	8A61K47/26	8A61K38/05	T1	9288
8C07D487/04	8C07D487/04	T1	9287	8H04N19/196	8H04N19/11	T1	9283
8A61K31/4709	8A61K31/47	T1	9289	8A45D40/02	8A45D40/04	T1	9299
8A61K9/24	8A61K9/16	T1	9314	8A45D40/06	8A45D40/04	T1	9299
8C07K14/51	8C07K14/51	T1	9315	8C07K16/00	8G01N33/74	T1	9290
8A61K31/4985	8C07D487/04	T1	9286	8G06M1/24	8A61M15/00	T1	9305
8G06T9/00	8H04N19/96	T1	9308	8C07D487/04	8C07D487/04	T1	9286
8H04N19/96	8H04N19/96	T1	9308	8E04B2/74	8E04B2/74	T1	9322
8A61K39/395	8C07K16/28	T1	9309	8E04H3/02	8E04B2/74	T1	9322
8A61K31/4545	8A61K9/20	T1	9311	8G07F17/32	8E04B2/74	T1	9322
8A61P35/00	8C07D311/22	T1	9312	8H02G3/38	8E04B2/74	T1	9322
8C07D473/34	8C07D311/22	T1	9312	8A61P35/00	8C07K16/28	T1	9309
8A61K47/18	8A61K47/18	T1	9296	8C07D311/22	8C07D311/22	T1	9312
8A61K47/42	8A61K47/18	T1	9296	8A61K39/395	8C07K16/28	T1	9297
8C07K16/28	8C07K16/28	T1	9297	8C12N5/10	8C07K16/28	T1	9297
				8A01F29/00	8A01D87/12	T1	9298

8F01N3/00	8F01N9/00	T1	9319
8A61P25/28	8A61K38/17	T1	9321
8C07D498/10	8C07D401/14	T1	9277
8H04N19/11	8H04N19/11	T1	9280
8A61K47/10	8A61K38/05	T1	9288
8H04N19/176	8H04N19/11	T1	9283
8A61P35/00	8C07D471/14	T1	9291
8A61P25/00	8C07D487/04	T1	9287
8A61P31/06	8A61K31/47	T1	9289
8A61K9/20	8A61K9/16	T1	9314
8C21D9/10	8F41A21/20	T1	9300
8A61P25/00	8C07D487/04	T1	9286
8H01R25/16	8E04B2/74	T1	9322
8A61K31/737	8A61K31/737	T1	9307
8A61K9/28	8A61K9/20	T1	9311
8A61P29/00	8A61K9/20	T1	9311
8C07K16/46	8C07K16/28	T1	9297
8C12N15/02	8C07K16/28	T1	9297
8F01N9/00	8F01N9/00	T1	9319
8A01N25/00	8A01N25/00	T1	9320
8A01P5/00	8A01N25/00	T1	9320
8A43B13/22	8A41B11/12	T1	9303
8D04B1/26	8A41B11/12	T1	9303
8H04N19/11	8H04N19/11	T1	9283
8G01N33/50	8C07K16/32	T1	9324
8C07D498/14	8C07D471/14	T1	9291
8A61K9/16	8A61K9/16	T1	9314
8H04N19/176	8H04N19/96	T1	9285
8F41A21/20	8F41A21/20	T1	9300
8B29C33/04	8B29C33/04	T1	9301
8A61P7/02	8A61K31/737	T1	9307
8C07K16/28	8C07K16/28	T1	9309
8A61K31/4188	8C07D491/052	T1	9294
8A01F29/10	8A01D87/12	T1	9298
8F01N1/16	8F01N9/00	T1	9319
8A61P37/00	8C07D513/14	T1	9323
8A61K39/39	8C07H13/06	T1	9302
8C07D417/04	8C07D401/14	T1	9277
8B65D77/00	8B01L3/00	T1	9279
8H04N19/176	8H04N19/11	T1	9280
8H04N19/593	8H04N19/11	T1	9280

8A61K9/70	8A61K38/05	T1	9288
8C12N5/00	8C12N5/00	T1	9282
8H04N19/105	8H04N19/11	T1	9283
8A61K31/4375	8C07D471/14	T1	9291
8A61K31/47	8A61K31/47	T1	9289
8E02B3/16	8E02B3/16	T1	9292
8H04N19/593	8H04N19/96	T1	9285
8C21D1/25	8F41A21/20	T1	9300
8A61M16/12	8A61M16/12	T1	9306
8A61M16/20	8A61M16/12	T1	9306
8H04N19/50	8H04N19/96	T1	9308
8H04N19/61	8H04N19/96	T1	9308
8A61K9/16	8A61K9/20	T1	9311
8A61K9/20	8A61K9/20	T1	9311
8A61K9/28	8A61K31/485	T1	9313
8A61P35/00	8C07K16/28	T1	9297
8C07D491/052	8C07D491/052	T1	9294
8A01K5/00	8A01D87/12	T1	9298
8A01J25/13	8A01J25/13	T1	9317
8B65D21/02	8B65D21/02	T1	9318
8A61K39/04	8A61K39/04	T1	9295
8C07D513/14	8C07D513/14	T1	9323
8A61K31/506	8C07D401/14	T1	9277
8A61P31/00	8C07D401/14	T1	9277
8C07D487/04	8C07D401/14	T1	9277
8A41B11/12	8A41B11/12	T1	9303
8F01N3/20	8B01D53/94	T1	9304
8A61K38/05	8A61K38/05	T1	9288
8A61K47/36	8A61K38/05	T1	9288
8A61K9/00	8A61K38/05	T1	9288
8H04N19/14	8H04N19/11	T1	9283
8C07D471/22	8C07D471/14	T1	9291
8A61K31/4985	8C07D487/04	T1	9287
8H04N19/176	8H04N19/96	T1	9308
8C04B11/028	8C04B11/028	T1	9310
8A61K9/48	8A61K9/20	T1	9311
8C07D487/04	8C07D311/22	T1	9312
8A01D90/08	8A01D87/12	T1	9298
8A61P37/00	8C07D401/14	T1	9277
8H04N19/105	8H04N19/11	T1	9280
8H04N19/196	8H04N19/11	T1	9280

8A61K47/02	8A61K38/05	T1	9288
8A61K31/519	8C07D471/14	T1	9291
8C07D471/14	8C07D471/14	T1	9291
8C07D495/14	8C07D471/14	T1	9291
8H04N19/96	8H04N19/96	T1	9285
8G06M1/16	8A61M15/00	T1	9305
8H04N19/122	8H04N19/96	T1	9308
8A61K31/519	8C07D311/22	T1	9312
8C07D311/36	8C07D311/22	T1	9312
8A61K31/485	8A61K31/485	T1	9313
8A61K9/20	8A61K31/485	T1	9313
8A61P25/04	8A61K31/485	T1	9313
8C12P21/08	8C07K16/28	T1	9297

8B65B51/02	8B65D21/02	T1	9318
8A61K39/395	8A61K38/17	T1	9321
8A61P25/16	8A61K38/17	T1	9321
8C07D403/04	8C07D401/14	T1	9277
8C07D411/14	8C07D401/14	T1	9277
8C07D413/14	8C07D401/14	T1	9277
8C07D471/04	8C07D401/14	T1	9277
8B01L3/00	8B01L3/00	T1	9279
8H04N19/593	8H04N19/11	T1	9283
8C07K16/18	8C07K16/32	T1	9324
8C07K16/32	8C07K16/32	T1	9324
8G01N33/74	8G01N33/74	T1	9290

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 47/18	МК/Р/2018/0670	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 47/42	МК/Р/2018/0670	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 3/00	МК/Р/2019/0043	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 9/00	МК/Р/2019/0043	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 1/16	МК/Р/2019/0043	T1
Alkahest, Inc.	A 61K 31/4545	МК/Р/2019/0041	T1
Alkahest, Inc.	A 61K 9/16	МК/Р/2019/0041	T1
Alkahest, Inc.	A 61K 9/20	МК/Р/2019/0041	T1
Alkahest, Inc.	A 61K 9/28	МК/Р/2019/0041	T1
Alkahest, Inc.	A 61P 29/00	МК/Р/2019/0041	T1
Alkahest, Inc.	A 61K 9/48	МК/Р/2019/0041	T1
Amgen Fremont Inc.	A 61K 39/395	МК/Р/2019/0032	T1
Amgen Fremont Inc.	C 07K 16/28	МК/Р/2019/0032	T1
Amgen Fremont Inc.	A 61P 35/00	МК/Р/2019/0032	T1
BioArctic AB	G 01N 33/68	МК/Р/2019/0050	T1
BioArctic AB	C 07K 16/18	МК/Р/2019/0050	T1
BioArctic AB	A 61P 25/16	МК/Р/2019/0050	T1
BioArctic AB	A 61P 25/28	МК/Р/2019/0050	T1
BioArctic AB	A 61K 38/17	МК/Р/2019/0050	T1
BioArctic AB	A 61K 39/395	МК/Р/2019/0050	T1
Biopharm Gesellschaft zur biotechnologischen	C 07K 14/51	МК/Р/2019/0034	T1

Entwicklung von Pharmaka mbH			
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company	A 61K 9/24	MK/P/2018/0662	T1
BÖHLER Edelstahl GmbH	C 21D 1/25	MK/P/2017/0932	T1
BÖHLER Edelstahl GmbH	C 22C 38/22	MK/P/2017/0932	T1
BÖHLER Edelstahl GmbH	F 41A 21/20	MK/P/2017/0932	T1
BÖHLER Edelstahl GmbH	C 21D 9/10	MK/P/2017/0932	T1
Carpi Tech B.V.	E 02B 5/02	MK/P/2019/0026	T1
Carpi Tech B.V.	E 02B 3/16	MK/P/2019/0026	T1
Daklapack Europe B.V.	B 01L 9/06	MK/P/2019/0012	T1
Daklapack Europe B.V.	B 65D 77/00	MK/P/2019/0012	T1
Daklapack Europe B.V.	B 01L 3/00	MK/P/2019/0012	T1
Diadem S.r.l.	C 07K 16/18	MK/P/2019/0049	T1
Diadem S.r.l.	C 07K 16/32	MK/P/2019/0049	T1
Diadem S.r.l.	G 01N 33/50	MK/P/2019/0049	T1
Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV	A 45D 40/04	MK/P/2017/0933	T1
Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV	A 45D 40/06	MK/P/2017/0933	T1
Dr. ELSM Van Eekelen o/g BV	A 45D 40/02	MK/P/2017/0933	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	G 06M 1/24	MK/P/2019/0014	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61M 15/00	MK/P/2019/0014	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	G 06M 1/16	MK/P/2019/0014	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0036	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 31/485	MK/P/2019/0036	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 9/28	MK/P/2019/0036	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61P 25/04	MK/P/2019/0036	T1
Efacec Electric Mobility, S.A.	B 60L 11/18	MK/P/2019/0011	T1
Efacec Electric Mobility, S.A.	H 02J 7/00	MK/P/2019/0011	T1
Gilead Pharmasset LLC	C 07D 491/052	MK/P/2018/0663	T1
Gilead Pharmasset LLC	A 61K 31/4188	MK/P/2018/0663	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 31/495	MK/P/2019/0035	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/16	MK/P/2019/0035	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/20	MK/P/2019/0035	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/24	MK/P/2019/0035	T1
ICB Pharma Spółka Jawna	A 01N 25/00	MK/P/2019/0042	T1
ICB Pharma Spółka Jawna	A 01P 5/00	MK/P/2019/0042	T1
INO Therapeutics LLC	A 61M 16/12	MK/P/2019/0029	T1
INO Therapeutics LLC	A 61M 16/20	MK/P/2019/0029	T1
Immunovo B.V.	A 61K 39/39	MK/P/2017/0944	T1
Immunovo B.V.	C 07H 13/06	MK/P/2017/0944	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/4375	MK/P/2019/0027	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/519	MK/P/2019/0027	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2019/0027	T1



Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/14	MK/P/2019/0027	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/22	MK/P/2019/0027	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 491/22	MK/P/2019/0027	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 495/14	MK/P/2019/0027	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 498/14	MK/P/2019/0027	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/00	MK/P/2019/0028	T1
Janssen Biotech, Inc.	G 01N 33/74	MK/P/2019/0028	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 25/00	MK/P/2019/0001	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/04	MK/P/2019/0001	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/4985	MK/P/2019/0001	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/4985	MK/P/2019/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 25/00	MK/P/2019/0002	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/04	MK/P/2019/0002	T1
Johnson Matthey Inc.	B 01D 53/94	MK/P/2017/0966	T1
Johnson Matthey Inc.	F 01N 3/20	MK/P/2017/0966	T1
Kalt Maschinenbau AG	A 01J 25/13	MK/P/2019/0045	T1
Knauf Gips KG	C 04B 11/028	MK/P/2019/0033	T1
La Parra del Soberal, S.L.U.	A 01D 87/12	MK/P/2018/0675	T1
La Parra del Soberal, S.L.U.	A 01D 90/08	MK/P/2018/0675	T1
La Parra del Soberal, S.L.U.	A 01F 29/00	MK/P/2018/0675	T1
La Parra del Soberal, S.L.U.	A 01F 29/10	MK/P/2018/0675	T1
La Parra del Soberal, S.L.U.	A 01K 5/00	MK/P/2018/0675	T1
Linpac Packaging Limited	B 65B 51/02	MK/P/2019/0044	T1
Linpac Packaging Limited	B 65B 51/10	MK/P/2019/0044	T1
Linpac Packaging Limited	B 65D 21/02	MK/P/2019/0044	T1
Linpac Packaging Limited	B 65D 77/20	MK/P/2019/0044	T1
Linpac Packaging Limited	B 65D 81/20	MK/P/2019/0044	T1
Novomatic AG	E 04B 2/74	MK/P/2019/0047	T1
Novomatic AG	E 04H 3/02	MK/P/2019/0047	T1
Novomatic AG	H 02G 3/38	MK/P/2019/0047	T1
Novomatic AG	H 01R 25/16	MK/P/2019/0047	T1
Novomatic AG	G 07F 17/32	MK/P/2019/0047	T1
Perseus Proteomics Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2018/0671	T1
Perseus Proteomics Inc.	C 12P 21/08	MK/P/2018/0671	T1
Perseus Proteomics Inc.	C 12N 5/10	MK/P/2018/0671	T1
Perseus Proteomics Inc.	C 12N 15/02	MK/P/2018/0671	T1
Perseus Proteomics Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2018/0671	T1
Perseus Proteomics Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2018/0671	T1
Perseus Proteomics Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2018/0671	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0003	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 31/401	MK/P/2019/0003	T1



Pharmathen S.A.	A 61K 47/36	MK/P/2019/0003	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 47/26	MK/P/2019/0003	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 47/10	MK/P/2019/0003	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 47/02	MK/P/2019/0003	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 38/05	MK/P/2019/0003	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 9/70	MK/P/2019/0003	T1
Plastics Unbound GmbH	B 29C 33/04	MK/P/2017/0938	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	A 61K 31/519	MK/P/2019/0040	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0040	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 487/04	MK/P/2019/0040	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 311/36	MK/P/2019/0040	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 473/34	MK/P/2019/0040	T1
Rhizen Pharmaceuticals S.A.	C 07D 311/22	MK/P/2019/0040	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/105	MK/P/2019/0005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/14	MK/P/2019/0005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/11	MK/P/2019/0005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2019/0005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2019/0005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/593	MK/P/2019/0005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/129	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	MK/P/2019/0006	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	MK/P/2019/0007	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2019/0007	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/593	MK/P/2019/0007	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/593	MK/P/2019/0008	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2019/0008	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2019/0008	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/14	MK/P/2019/0008	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/11	MK/P/2019/0008	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/105	MK/P/2019/0008	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	G 06T 9/00	MK/P/2019/0031	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	MK/P/2019/0031	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	MK/P/2019/0031	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147	MK/P/2019/0031	T1



Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2019/0031	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/50	MK/P/2019/0031	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	MK/P/2019/0031	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	MK/P/2019/0031	T1
Steps Holding B.V.	A 43B 13/22	MK/P/2017/0945	T1
Steps Holding B.V.	A 43B 17/18	MK/P/2017/0945	T1
Steps Holding B.V.	D 04B 1/26	MK/P/2017/0945	T1
Steps Holding B.V.	A 41B 11/12	MK/P/2017/0945	T1
Steps Holding B.V.	A 43B 1/04	MK/P/2017/0945	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/04	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/14	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 37/00	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 31/00	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 29/00	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/506	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/14	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 498/10	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 487/10	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 487/04	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 409/04	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 411/14	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 413/14	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 417/04	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0010	T1
Syros Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 417/14	MK/P/2019/0010	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61K 31/4709	MK/P/2019/0004	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61K 31/47	MK/P/2019/0004	T1
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.	A 61P 31/06	MK/P/2019/0004	T1
TX Medic AB	A 61P 7/02	MK/P/2019/0030	T1
TX Medic AB	A 61K 31/737	MK/P/2019/0030	T1
TX Medic AB	C 08B 37/02	MK/P/2019/0030	T1
Thomas G Maris,	A 61N 5/10	MK/P/2019/0046	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/429	MK/P/2019/0048	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61P 37/00	MK/P/2019/0048	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	C 07D 513/14	MK/P/2019/0048	T1
Truckee Applied Genomics, LLC	C 12N 5/00	MK/P/2018/0657	T1
UCB Biopharma SPRL	C 12N 15/70	MK/P/2019/0009	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/24	MK/P/2019/0009	T1
Vakzine Projekt Management GmbH	A 61K 39/04	MK/P/2018/0664	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2017/20 (220) 11/01/2017
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО
Скопје ул. „Максим Горки“ бр. 3, 1000,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) златна

(531) 04.03.03;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо со потекло од Швајцарија

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на: чоколадо со потекло од
Швајцарија

(210) ТМ 2018/451 (220) 10/05/2018
(442) 30/06/2019

(731) Фонд за иновации и технолошки
развој

бул. „Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, кафена и портокалова

(531) 01.15.11;11.01.05;11.03.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 инвестициони фондови,
финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски
софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [SaaS], платформа
како услуга (PaaS), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;
изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски
програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски
програми (умножување компјутерски
програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на
компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци

(210) ТМ 2018/452 (220) 10/05/2018
(442) 30/06/2019

(731) **Фонд за иновации и технолошки развој**

бул. „Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, виолетова, зелена и црна
(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 инвестициони фондови,
финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски
софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [SaaS], платформа
како услуга (PaaS), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;
изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски

програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски
програми (умножување компјутерски
програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на
компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи

(210) **TM 2018/578** (220) 19/06/2018
(442) 30/06/2019

(731) **Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.**
5, Rue Guillaume Kroll, L-1882,
Luxembourg, LU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

K-Roc

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 материјали што задржуваат топлина
и изолациски градежни материјали за
покриви, сидови и тавани и направени
главно од обичен метал; делови и опрема
за горенаведеното
кл. 17 изолациски материјали; изолирани
и изолациони градежни панели [што не се
од метал]; изолирани панели од
минерални влакна; делови и опрема за
горенаведеното
кл. 19 неметални градежни материјали;
градежни панели од минерални влакна;
делови и опрема за горенаведеното

(210) **TM 2018/623** (220) 25/06/2018
(442) 30/06/2019

(731) **SHOPPING USA/EU LIMITED**
LIABILITY COMPANY

**117 E GIBBONS ST LINDEN, NEW JERSEY
07036-2957, US**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) црна, црвена, бела

(531) 26.02.01;26.02.08;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи.

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 38 Телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзани со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/624** (220) 25/06/2018

(442) 30/06/2019

(731) **Апостолски Горан**

ул. Абас Емин бр. 33, Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) црна, бела, темно црвена, кафена

(531) 26.11.09;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи.

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 38 Телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзани со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/1285** (220) 17/12/2018

(442) 30/06/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SUN PEI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; конзерви со овошје и
зеленчук; туршија која што е вклучена во
оваа класа; суво овошје; масло и масти за
јадење; супи; готови оброци кои воглавно
се состојат од месо, риба, живина и/или
дивеч со додатоци од конзервиран, сушен
и/или варен зеленчук; деликатесни салати
кои што се вклучени во оваа класа; грицки
кои што се вклучени во оваа класа;
кокосово млеко

кл. 30 чај; ориз; тестенини; сосови;
додатоци на јадења; зачини; готови јадења
кои воглавно содржат ориз и/или
тестенини; деликатесни салати кои што се
вклучени во оваа класа; грицки кои што се
вклучени во оваа класа; суши

кл. 31 свежо овошје и зеленчук

кл. 32 безалкохолни пијалаци особено
овошни цусеви, комбуха



кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво),
особено пијалаци што содржат вино

(210) **TM 2018/1286** (220) 17/12/2018
(442) 30/06/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TIRADELL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 сите видови на кнедли вклучени во
оваа класа, особено кнедли од компир,
кнедли од џигер, кнедли од сланина,
кнедли од кајсија, кнедли од слива
кл. 30 тестенини; готови оброци во главно
составено од тестенини; сите видови на
кнедли вклучени во оваа класа, особено
кнедли од леб, кнедли од перек, кнедли од
квасец; тесто за слатки печива; сите видови
на теста; слатки готови оброци вклучени во
оваа класа, особено Kaiserschmarrn
(исецкани и зашеќерени палачинки со суво
грозје); ориз; производи од ориз; готови
оброци кои што содржат ориз вклучени во
оваа класа; гореспоменатите стоки исто
така за во фрижидер или длабоко-
замрзнати

(210) **TM 2018/1288** (220) 17/12/2018
(442) 30/06/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VIEUX GARÇON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),
особено жестоки пијалоци

(210) **TM 2018/1300** (220) 18/12/2018
(442) 30/06/2019

(731) **Rakuten Inc. (a corporation**
organized and existing under the laws of
Japan) 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku,
Tokyo, 158-0094, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

Rakuten

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 Апликации за компјутерски софтвер
кои можат да се преземат; Компјутерски
софтвер; Компјутерски софтвер кој може
да се преземе; Програми за игри за
мобилни телефони; Софтвер за
шифрирање; Софтвер за онлајн праќање
на пораки; Софтвер за заштита на
приватноста; Компјутерски софтвер за е-
трговија и мобилна трговија која им
дозволува на корисниците да извршуваат
електронски бизнис трансакции по пат на
глобална компјутерска мрежа; Софтвер за
компјутерски апликации за мобилни
телефони, таблети, и рачни компјутери,
вклучувајќи и софтвер за е-трговија,
мобилна трговија, и онлајн пазарување;
Компјутерски софтвер за е-трговија,
мобилна трговија, и онлајн пазарување,
вклучувајќи и софтвер за разговарање и
праќање пораки поврзани со е-трговија,
мобилна трговија и онлајн пазарување;

Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Електронски публикации; Мобилни телефони; Компјутери; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; Камери; Телевизори; Микрофони; Слушалки; Комуникација и репродукција за компјутерска опрема и апарати, звучници и компоненти; Софтвер за споделување на локација; Софтвер за навигација; GPS софтвер; Софтвер за мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за компјутерски апликации; Графики за мобилни телефони кои можат да се преземат; Емотикони за мобилни телефони кои можат да се преземат; Софтвер за игри; Телекомуникациски апарати што се носат; Комуникациски апарати што се носат во форма на рачен часовник; Мобилни апликации кои можат да се преземат, за користење со компјутерски уреди што се носат; Софтвер за споделување на датотека; Интерактивен софтвер за забава; Интерактивен софтвер; Интерактивен компјутерски софтвер кој овозможува размена на информации; Софтвер кој може да се презема кој овозможува прикачување, објавување, покажување, прикажување, означување (tag), блогирање, споделување или на друг начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или друга комуникациска мрежа; Публикации кои можат да се преземат; Компјутерски програми кои можат да се преземат; Компјутерски програми; Видео записи кои можат да се преземат; Датотеки на слики кои можат да се преземат; Снимени видео дискови и

видеоленти; Читачи и снимачи на картички со интегрално коло; Софтвер за апликации; Слики и видео снимки кои можат да се преземат; Терминали за електронско плаќање; Компјутерски софтвер за прибирање информации од кредитни картички и електронски пари и за вршење на наплата со кредитни картички и електронски пари; Читачи на магнетни картички за кредитни картички; Апарати и инструменти за електрична комуникација; Електронски апарати и инструменти, и нивни делови и опрема; Таблети, нивни делови и опрема; Компјутерски програми за таблети; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за таблети; Регистарски каси; Лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони (паметни телефони); Мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Делови и опрема за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [ATM]; Картички со интегрално коло; Паметни часовници; Смартфони; ПОС уреди и нивни компјутерски програми; Шифрирани електронски чип картички; Празни магнетни картички; Претходно снимени магнетни ленти, картички со интегрално коло, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови и други видео дискови и видео ленти; Апликациски софтвер за исплата или уплата на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички кои се користат со читачи за баркод или QR код;

Компјутерски програми за читачи и снимачи на картички со интегрално коло кои можат да се преземат; Терминали за исплата и уплата на електронски пари; Компјутерски програми за оперативни терминали за исплата и уплата на електронски пари кои можат да се преземат; Компјутерски програми за исплата и уплата на електронски апарати кои можат да се преземат, Компјутерски програми за полнење на картички со интегрално коло, кои можат да се преземат; Апарати за полнење на картички со интегрално коло; Компјутерски програми за читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег) кои можат да се преземат; Читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег); Компјутерски програми за компјутери кои се носат, кои можат да се преземат; Компјутерски програми за продажни автомати кои можат да се преземат; Продажни автомати; Печатачи за сметки; Компјутерски програми кои можат да се преземат, за управување и трансакции со виртуелни валути, криптовалути и вредносни купони; Компјутерски програми за обезбедување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Компјутерски програми кои можат да се преземат за обезбедување на блокчејн мрежи за виртуелни валути или криптовалути или дистрибутивни мрежи за виртуелни валути или криптовалути; Компјутерски програми кои можат да се преземат за блок чејн мрежи или дистрибутивни мрежи за промовирање на добра и услуги од други преку управување со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност Апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за

мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; Апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; Магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; Компакт-дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; Механизми за апарати што се активираат со монети; Регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка податоци, компјутери; Компјутерски софтвер; Апарати за гаснење пожар

кл. 35 Услуги за рекламирање и огласување; Обезбедување на простор за рекламирање на добра и услуги, Промоција и маркетинг на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на рекламен материјал, купони, и попусти преку софтвер за мобилни апликации; Рекламирање преку плаќање по клик; Услуги за продажба на мало или на големо за обезбедување на музика, видео записи и слики онлајн; Обезбедување купони, издавање на картички за попуст и обезбедување на информации; Промоција на туѓи добра и услуги преку администрација на продажба и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат трговски маркици; Интернет аукции; Организација на аукции; Обезбедување на информации за написи во весник; Бизнис консултации и советодавни услуги; Уредување на промотивни маркетинг настани за други; Организација на изложби или саеми за комерцијални или рекламни цели; Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис администрација; Канцелариски работи; Онлајн малопродажни услуги кои

вклучуваат и забавна и образовна содржина; Рекламирање и промоција на продажба поврзана со добра и услуги, понудени и нарачани од телекомуникациски или електронски медиуми; Услуги за продажба на мало или на големо за видео записи кои можат да се преземат; Услуги за продажба на мало или големо за музички инструменти и плочи; Обезбедување на онлајн рекламен водич кој може да се пребарува кој ги вклучува доброта и услугите на онлајн продавачите; Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат продажбата на туѓи добра и услуги преку компјутерска мрежа; Рекламни услуги за промоција на е-трговија; Онлајн услуги за споредба на цена; Совети и информации за потрошувачки услуги и управување со производи и цени на Интернет сајтови поврзани со набавки преку Интернет; Промоција на продажба, вклучувајќи и за други; Услуги за лојалност на потрошувачите и услуги за клуб на потрошувачи за комерцијални, промотивни и рекламни цели; Услуги за шеми за лојалност; Услуги за картички за лојалност; Промовирање на туѓи добра и услуги преку организирање спонзори да ги поврзуваат своите добра и услуги со наградни програми; Промовирање на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на картички за попуст, преку наградување со поени при купување со користење на кредитна картичка и со издавање на наградни картички за лојалност и онлајн подарок-картички; Управување, организација, работа и надгледување на лојалноста на потрошувачите, поттикнувачки и/или промотивни шеми; Спроведување на потрошувачки програми за лојалност, наградување, афинитети и поттикнување за комерцијална промоција и за рекламни цели; Промовирање на

користењето на сметки за платежни и кредитни картички на други преку управување со поттикнувачки програми; Издавање, надзор и намиравање на купон поени за попуст, вклучувајќи и електронски поени за промоција на продажба на добра и услуги; Издавање, надзор и намиравање на купон поени за размена или попуст на добра и услуги, обезбедени пропорционално со набавениот износ; Промотивни услуги, вклучувајќи и организирање на поврзани продавници и членови да се приклучат кон програмата за лојалност на потрошувачи и наградни картички за лојалност и управување со истите; Издавање и намиравање на наградни картички за лојалност; Организација и работење со наградните картички за лојалност; Издавање на трговски маркици; Обезбедување на информации во врска со комерцијална продажба; Пронаоѓање или управување со корисници, во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Давање на совети и информации во врска со сите горенаведени услуги Рекламирање; Водење на работење; Управување со работи; Канцелариски работи

кл. 36 Финансиски и монетарни услуги; Финансиски трансфери и трансакции, и услуги за плаќање; Услуги за осигурување; Услуги за обработка на плаќање на програма за лојалност; Пренос на пари и пренос на средства преку Интернет; Агенциски услуги за собирање наплата на сметки за плин, електрична енергија, телефон или други комунални услуги, и обезбедување на информации во врска со нив; Издавање на подарок-картички; Исплаќање на заштеди и извештаи за салдо преку платежни картички; Услуги за издавање на платежни картички; Агенции

за издавање на платежни картички; Услуги за обработка на наплата од кредитни картички, дебитни картички или патнички чекови; Издавање на платежни картички и дебитни картички; Услуги за платежни картички и дебитни картички; Пронаоѓање или управување со корисници во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Обезбедување информации за трансакциски детали на кредитни и дебитни картички; Обезбедување осигурување при купување за добра купени со кредитни или дебитни картички; Агенциски услуги за обработка на услуги за плаќање по пат на кредитни или дебитни картички; Кредитна гаранција по повод користење на кредитни или дебитни картички; Услуги за финансирање на корисници на кредитни или дебитни картички; Обезбедување информации за детали од издавање или трансакции на кредитни картички; Рефундирање на трошоци за поправка на добра купени со кредитни картички; Испитување на кредит по повод користење на кредитни картички од страна на членовите на кредитните картички; Агенциски услуги за заклучување на договорот на членовите на кредитните картички, и обезбедување информации во врска со тоа; Обезбедување информации поврзани со детали за трансакции со електронски пари; Обработување на плаќања на кредитни картички за корисници на кредитни картички или електронски пари, и обезбедување информации за нив; Регрутирање и управување со членови или продавница на членовите, во име на компанијата за кредитни картички; Обработка на плаќање со картички за наплата; Обезбедување информации во врска со детали за трансакции со кредитни картички; Пренос на средства со користење на компјутери;

Обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Агенциски услуги за обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Факторинг; Услуги за издавање на претплатени картички; Изнајмување на автомати за намирување на плаќање за кредитни/дебитни картички, читачи на картички или снимач на картички; Девизни трансакции; Размена со странски (фјучерс) пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување со посредници од доверба за тргување со провизија на странски пазари за хартии од вредност и индексни хартии од вредност (фјучерс); Посредување со закуп; Обезбедување информации за берза; Финансиска процена за кредибилитетот на компанијата; Доверување работи со пари, хартии од вредност, парични побарувања, личен имот, земјиште, право на прирастоци, или закуп на земјиште; Стекнување и пренос на парични побарувања; Кредитно биро; Обезбедување на финансиски информации; Доверување на финансиски фјучерс договори; Управување со згради; Услуги на агенции за лизинг или изнајмување на згради; Лизинг или изнајмување на згради; Купување и продавање на згради; Услуги на агенции за купување или продавање на згради; Процена на недвижности; Обезбедување информации за згради или земјишта (работи со недвижности); Изнајмување на автомати за готовина или автоматизирани бројачи на пари (банкомати); Агенции за биланс на исплата на готовина или увид во состојба на сметка; Агенции за автоматски готовински плаќања или трансфери; Процена на кредитни способности на приватни финансии;

Услуги за осигурување од одговорност на физички лица; Агенции за претплата на обврзници; Агенциски услуги за наплата на долг; Гаранција за одговорност и прифаќање меници; Изнајмување на машини за броење или обработка на банкноти или монети; Финансирање на заеми и попуст на меници; Собирање прилози за добротворни фондови; Клиринг (финансии); Услуги за консалтинг и посредување кои се однесуваат на осигурување од последици на несреќни случаи (несреќа); Осигурување од последици на несреќен случај; Управување со банкарска сметка за обработување на електронска трговија кај трансакција за продажба на добра; Агенции за собирање на наплати во врска со продажба на добра или нудење на услуги; Агенција за тргување со фјучерс стоки; Посредување при кредитни набавки; Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на пари и парични средства и обезбедување на информации во врска со тоа; Обезбедување на информации за банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Промовирање на банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Пренос на пари и парични средства преку банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Услуги за животното осигурување; Посредување во животното осигурување; Издавање на вредносни токени и обезбедување информации во врска со нив; Издавање на претплатени електронски пари; Регулација на надомест кај неживотното осигурување; Услуги за неживотно осигурување; Агенции за неживотно осигурување; Позајмување против заложно обезбедување; Услуги за издавање на електронски пари; Собирање на објави за финансиски средства во име

на овластен издавач на електронски пари; Обезбедување информации за трансакции со електронски пари; Агенциски услуги за обработка на плаќања со електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на електронски парични картички за корисници на електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на медиуми, вклучувајќи картички со интегрирано коло или мобилни телефони за корисниците на електронските пари; Агенциски услуги за наплата на добра преку директно задолжување на финансиски институции преку комуникација преку компјутерски терминали; Издавање на електронски претплатени картички преку компјутерски терминал; Издавање на електронски претплатени картички; Регулација на плаќање и управување со електронска трговија; Услуги за трансфер на електронски пари; Агенциски услуги за барање на банкарската состојба преку телефон, факсимил или интернет; Управување со земјиште; Агенциски услуги за издавање на земјиште на лизинг или под закуп; Лизинг на земјиште; Купопродажба на земјиште; Агенциски услуги за купопродажба на земјиште; Домашна наплата; Издавање на претплатени картички со можност за депонирање; Финансирање на купување на рати; Советување за осигурување; Услуги за осигурување; Посредување при осигурување; Обезбедување информации за осигурување; Пресметување на висината на премијата од осигурувањето; Чување на скапоцености вклучувајќи хартии од вредност и благородни метали (услуги за чување во сефови); Тргување со опциски хартии од вредност и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Посредување со хартии од вредност; Заем

на хартии од вредност; Нудење на хартии од вредност; Услуги за посредување кои се однесуваат на издавање хартии од вредност или нудење; Тргување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции, и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенција за посредување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување на посредници од доверба за тргување со провизија на домашни пазари за хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност и опции; Тргување со индексни фјучерс хартии од вредност; Агенции за посредување на термински договори за хартии од вредност, термински договори за индексни фјучерс хартии од вредност, термински договори за опции, моментални и термински трансакции со индексни фјучерс хартии од вредност; Посредување при ликвидација на хартии од вредност; Прифаќање на депозити (вклучувајќи и заменско издавање на обврзници) и прифаќање на депозит на рати со фиксни интервали; Обезбедување на информации за трансакции на банкарска сметка; Агенција за издавање на патнички чекови; Услуги на менувачница; Издавање на такси ваучери и намирување на плаќање на истите; Кредитна гаранција за корисници на плаќања на рати; Услуги на кредитно биро; Издавање на патнички чекови; Издавање и купување на патнички чекови; Странски дознаки за патници; Услуги за издавање на IC картички за кредитирање, Електронска обработка на електронски плаќања преку глобална компјутерска мрежа, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истите; Утврдување и електронска наплата која се однесува на

електронска трансакција со користење на онлајн налог, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истото; Издавање, управување или размена на вредносни купони, услуги за советување, консултација и информирање во врска со издавање, управување или размена на вредносни купони; Услуги за обработување на електронски плаќања; Услуги за трансфер на пари; Наплата на плаќање за роба од консигнациони складови; Услуги за обработување на плаќања, употреба на биометриски методи на идентификација како што е индивидуално препознавање на зеницата на окото или индивидуално препознавање на лицето, за корисници на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на читач на бар код или читач на QR код за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на комуникација на краток опсег (NFC) за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Издавање на претплатени електронски виртуелни валути; Издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалути, или вредносни купони; Услуги за советување, консултации и информации кои се однесуваат на издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалути, или вредносни купони; Заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалути; Агенциски услуги и посредување за заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалути; Тргување со

виртуелни валути или криптовалути
Осигурување; Финансиски работи;
Монетарни работи; Работи поврзани со
недвижности

кл. 38 Телекомуникациски услуги; Пренос на шифрирана комуникација; Онлајн услуги за размена на пораки; Безжични дигитални услуги за пораки; Интернет и компјутерски рамноправен пристап (пир-ту-пир) на комуникација, електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали; Електронски, електричен и дигитален пренос на глас, податоци, аудио записи, видео записи, графика, слики, сигнали и информации; Безжичен пренос на глас и податоци; Обезбедување услуги за мрежна точка за пристап; Безжични комуникациски мрежи, и Интернет; Услуги за размена на пораки, вклучувајќи и испраќање, примање и препраќање на пораки во форма на текст, аудио записи, слики или видео записи; Обезбедување и управување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор; Стриминг на аудио-визуелен материјал на Интернет; Обезбедување на онлајн електронски огласни табли, соби за разговор и форуми за пренос на пораки и фотографски слики помеѓу компјутерски корисници; Комуникациски услуги до кои се пристапува преку број за пристап; Комуникациски услуги преку користење на модул на претплатнички идентитет (SIM) картички; Пејџер услуги; Услуги за електронска пошта; Обезбедување на повеќекратен интерактивен пристап на корисникот на глобалната комуникациска мрежа; Пренос и емитување на аудио и видео програми од секакви типови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи; Видео и аудио

телеконференции преку Интернет, услуги за асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP), VPN услуги и приватни линиски услуги; Услуги за менување на глас, податоци, видео записи и мултимедија; Услуги со говорна пошта; Обезбедување на бесплатни услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за центар за размена на пораки во областа на услуги за телефонски говорни пораки; Видео, аудио и дата телефонски конференциски услуги; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Обезбедување на онлајн форуми за комуникација за теми од општ интерес; Обезбедување на линкови за комуникација кои ги пренесуваат корисниците на веб страната на други локални и глобални веб страни; Обезбедување на пристап до веб страни за други, кои се хостирани на компјутерски сервери достапни преку глобална компјутерска мрежа; Услуги за аудио, текстуални и видео емитувања преку Интернет или други комуникациски мрежи вклучувајќи поставени, објавени, и означени (тагнати) аудио, текстуални и видео содржини од други; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјални мрежи; Обезбедување и ракување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор преку Интернет; Пренос на податоци и информации преку пејџери; Пренос и емитирање на аудио и видео програми од сите видови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи, видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги на асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN),

комуникациски услуги за Интернет протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренос на глас, податоци, графика, слики, аудио и видео записи преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи и Интернет; Пренос на аудио, видео записи, слики, текст и други податоци преку комуникациска мрежа; Пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео записи и информации преку телефонски и глобални комуникациски мрежи; Обезбедување на глас преку услуги на Интернет протокол; Пренос на пораки и слики со помош на компјутер; Интернет и видео конференциски услуги; Конференциски услуги преку компјутерска мрежа; Услуги за брза размена на пораки; Услуги за праќање SMS и MMS пораки преку телекомуникациски и компјутерски мрежи; Компјутерски пренос на информации, VOIP, размена на пораки, видео повици и конференции; Лични комуникациски услуги; Услуги за приватна телефонска линија; Обезбедување на бесплатни телефонски услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за електронско испраќање пораки; Услуги за мобилна телефонија; Обезбедување на повеќекратен пристап за корисници до комуникациска мрежа; Онлајн соби за разговор и електронски огласни табли помеѓу корисници за пренос на пораки за социјалниот живот, општи интереси, огласи, виртуелна заедница, социјални мрежи, споделување на фотографии и пренос на фотографски слики; Електронски пренос на аудио снимки, текстуални и видео снимки од други; Електронска комуникација преку соби за разговор, линии за разговор и интернет форуми; Форуми и соби за разговор за социјални мрежи; Пренос на дигитални датотеки; Обезбедување на форуми на

заедницата и соби за разговор за корисниците да објавуваат, пребаруваат, гледаат, споделуваат, критикуваат, оценуваат и коментираат на видео записи и други мултимедијални содржини преку Интернет и други комуникациски мрежи; Телекомуникации; Пренос на аудио и видео записи на барање; Стриминг на аудио и визуелни содржини; Емитирање на аудио-визуелни програми; Пренос и испорака на аудио и визуелни содржини; Услуги за емитирање на видео записи преку Интернет; Радио, телевизиски и кабловски услуги; Услуги за емитирање преку Интернет; Пренос на видео податоци преку Интернет

Телекомуникации

кл. 41 Обезбедување на обука; Организирање и спроведување на работилници (обуки); Забава; Обезбедување на информации поврзани со спорт и забава; Обезбедување на игри; забавни услуги за споделување на аудио, видео, слики, текст и други податоци; Образовни и забавни услуги, вклучувајќи и обезбедување на веб страна која вклучува аудио клипови, видео клипови, музички изведби, музички видеа, клипови од филм, фотографии, останати мултимедијални материјали, и поврзани информации преку Интернетот и други комуникациски мрежи на широк спектар на теми и предмети; Образовни услуги; Онлајн образовни услуги; Објавување на едукативни текстови; Објавување на приказни; Образование; Спортски и културни активности; Обезбедување на аудио и видео содржини во полињата на забава и образование; Услуги за изнајмување и дистрибуција вклучувајќи забавна и образовна содржина; Обезбедување на информации, прегледи и препораки во полињата на забава и образование;

Обезбедување на онлајн видеа кои не се преземаат; Презентација на кино или продукција и дистрибуција на филмови; Изнајмување на претходно снимени дискови и магнетни ленти
Образование; Обука; Забава; Спортски и културни активности
кл. 42 Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија онлајн пазарување; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки во врска со електронска трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Истражување и дизајнирање во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Индустриска анализа и услуги за истражување во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Дизајнирање, одржување и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги во врска со електронски бази на податоци; Обезбедување на интернет платформи; Услуги за шифрирање; Шифрирање, дешифрирање, и потврдување на автентичноста на информациите, пораките и податоците; Дизајнирање и развој на софтвери за компјутерски игри; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе, како би се овозможило прикачување,

обележување, објавување, прикажување, уредување, пуштање, стриминг, гледање, прегледување, покажување, означување, блогирање, споделување, подесување, дистрибуирање, издавање, копирање и на друг начин обезбедување на електронски медиуми, мултимедијална содржина, видео запис, филмови, слики, прикази, текстови, фотографии, кориснички содржини, аудио содржини и информации по пат на Интернет и други мрежи за комуникација; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за споделување на информација за локацијата со други индивидуи; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за следење на лица; Изнајмување електронски мемориски простор на Интернет; Обезбедување привремена употреба на интерактивен софтвер кој не може да се преземе; Дизајнирање, развој, одржување, поправка и ажурирање на интерактивен компјутерски софтвер; Изнајмување компјутерски системи; Изнајмување мемориски простор на компјутерски сервери; Изнајмување мемориски простор на сервери на мрежи за комуникација; Обезбедување софтвер за апликација преку мрежи за комуникација; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми; Изнајмување компјутери; Обезбедување компјутерски програми кои не можат да се преземаат; Изнајмување пристапно време до компјутерски бази со податоци за електронска трговија; Обезбедување или изнајмување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа или дистрибутивна

мрежа; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелни валути или криптовалути; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалута; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа за виртуелна валута или криптовалути или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежи или дистрибутивна мрежи за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување на компјутери за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и

промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; Услуги за индустриски анализи и истражувања; Проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 45 Услуги за социјално вмрежување; Обезбедување на интерактивни веб страници за лоцирање на други области заради сигурност, безбедност или за цели за користење на социјално вмрежување преку користење на глобален позиционен систем
 Правни услуги; Безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; Лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) ТМ 2019/17 (220) 04/01/2019
 (442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) бордо, зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
 кл. 35 малопродажба и големопродажба
 на леб

(210) ТМ 2019/18 (220) 04/01/2019
 (442) 30/06/2019
 (731) Друштво за производство на
 мелнички, пекарски и слаткарски
 производи, промет на големо и мало и
 увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
 бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
 44, 1000, Скопје, МК
 (740) Леонид Трпеноски, адвокат
 ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, зелена, црвена, кафена, бела,
 сива, окер
 (531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
 кл. 35 малопродажба и големопродажба
 на леб

(210) ТМ 2019/57 (220) 16/01/2019
 (442) 30/06/2019
 (731) Акционерско друштво за
 производство на електрична енергија
 ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во
 државна сопственост Скопје
 ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, МК

(540)



(591) сина, зелена, црвена, жолта, светло
 сина
 (531) 26.01.10;26.03.10;27.05.09
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 4 електрична енергија, камен јаглен,
 лигнит, тресет, брикетирани камен јаглен и
 лигнит, темен јаглен, производствен гас
 кл. 6 обични метали и нивните
 легури, метални градежни
 материјали, метални преносни
 конструкции, метални материјали за
 железнички шини, кабли и жици од обичен
 метал кои не се електрични, железарија,
 мали метални предмети, метални цефки,
 каси, производи од обичен метал кои не се
 вклучени во другите класи, руди, метални
 производи во металопреработувачка
 фаза, метални конструкциски производи,
 електрични водови (метални столбови за
 електрични водови)
 кл. 7 вода (грејачи за вода)/делови од
 машини/, вода (сепаратори за вода), вода
 за напојување (дегазатори на вода за
 напојување на котли), вода за напојување
 котли (регулатори на вода за напојување
 на котлите)
 кл. 9 апарати и инструменти: научни,
 поморски, геодетски, фотографски,
 кинематографски, оптички, за вагање, за
 мерење, сигнализација,
 проверка(контрола), спасување и настава,
 апарати и инструменти за спроведување,
 вклучување и исклучување,
 трансформирање, акумулирање,
 регулирање или контролирање на
 електрицитетот, апарати за снимање,
 пренос или репродукција на звук и слика,

магнетски носач на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар, водење електрична енергија (опрема за водење на електричната енергија)/жици; електрични водови

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, ладење, вентилација, снабдување со вода, пареа (генератори за производство на пареа), пареа (инсталација за производство на пареа), вода(апарати за водоснабдување), вода, (апарати за каптирање на водата), вода (апарати за ладење на водата), вода (апарати за филтрирање на водата), вода(апарати за инсталации и смекнување на водата), вода(апарати и уреди за прочистување на водата), вода (грејачи за вода)/апарати и дистрибуција на вода(инсталација за дистрибуција на водата), вода (стерилизатори на водата), вода (хидрант), вода под притисок (резервоари за вода под притисок)

кл. 19 електрични водови (столбови за електрични водови) неметални

кл. 35 хотели (административно управување со хотели)

кл. 38 телекомуникации, поштенски активности, мобилни телекомуникациски услуги

кл. 39 дистрибуција/снабдување на електрична енергија, дистрибуција/снабдување на гас, дистрибуција/снабдување на пареа и топла вода, дистрибуција/снабдување на гасовити горива, цевоводен транспорт, копнен сообраќај, придружни и помошни активности во сообраќајот, активни и патнички агенции, сообраќајни активности,

претовар на товар и складирање

кл. 40 производство на енергија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутески хардвер и софтвер

кл. 43 хотели, ресторани, мотели со ресторани, кампови, угостителски објекти за исхрана

(210) ТМ 2019/84 (220) 21/01/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за трговија,
производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ
Кирил Тодоровски
ул. Круме Волнароски бр. 10, 7500,
Прилеп, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, темно и светло
кафена, портокалова

(531) 11.03.04;25.01.19;27.05.09

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало и услуги при увоз и извоз на кафе

(210) ТМ 2019/131 (220) 30/01/2019

(442) 30/06/2019

(731) **ЛОЗАНКА ДИМЕСКА and****ТРАЈКОВСКИ ЉУБОМИР****ул. Рилски Конгрес бр. 43а, 1000, Скопје, МК and ул. Рилски Конгрес бр. 43а, 1000, Скопје, МК**

(740) ТРАЈКОВСКИ ЉУБОМИР

ул. Рилски Конгрес бр.43а, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, бела

(531) 24.15.07;27.05.11;27.05.21;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на портебите на поединците

(210) **ТМ 2019/156** (220) 06/02/2019

(442) 30/06/2019

(731) **ИВАН ПОПОВИЌ and ВАНЃЕЛ ДИМАНОВСКИ****ул. Бриселска 7/3-1, Скопје, МК and ул. Дане Крапчев бр.2, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, портокалова

(531) 01.03.17;26.07.13;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електроника

кл. 37 соларни системи

(210) **ТМ 2019/157** (220) 06/02/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-извоз Скопје****ул. Востаничка бр. 46 б, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена

(531) 26.05.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магазини

кл. 35 рекламирање, рекламирање во списанија; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за

стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советувања за организирање од областа на архитектурата и ентериерите; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за

образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), конференции (организирање и водење конференции), он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на фотографија, фотографски репортажи, конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), ноќни клубови

(210) ТМ 2019/159

(220) 07/02/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина Карпош, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

(210) ТМ 2019/160 (220) 07/02/2019
(442) 30/06/2019
(731) **Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина Карпош, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, црна
(531) 27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

(210) ТМ 2019/161 (220) 07/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина Карпош, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела
(531) 27.05.17;27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

(210) ТМ 2019/165 (220) 07/02/2019
(442) 30/06/2019
(731) Друштво за аудио и видео
податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје,
МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

360 GRADË

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/166 (220) 07/02/2019
(442) 30/06/2019
(731) Друштво за аудио и видео
податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје,
МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

360 СТЕПЕНИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(210) ТМ 2019/180 (220) 11/02/2019

(442) 30/06/2019

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ул. 5-та Партиска Конференција бб,
2000, Штип, МК
(540)



(591) црвена
(531) 26.01.19;27.05.17;28.05.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/191 (220) 11/02/2019
(442) 30/06/2019
(731) ДТПУТУ Македонија Травел дооел
ул. Орце Николов 109/1/3, 1000, Скопје,
МК
(540)



(591) виолетова, сина, жолта
(531) 01.03.16;06.03.14;27.05.17;28.11.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 посредување за превоз; патнички
транспорт; превезување патници; превоз
со автомобили; придружување патници;
разгледувања културни знаменитости и
обиколки [туризам]; резервации за
патувања; резервации за превоз;
резервирање места за патувања; услуги
на заедничко користење автомобил;
организирање патувања; возачки услуги;
автобуски превоз; железнички превоз;
изнајмување автомобили за трки;

изнајмување возила; изнајмување
навигациски системи;
изнајмување патнички автобуси;
изнајмување автомобили; изнајмување
багажници за возила што се монтираат на
кров; изнајмување автобуси

кл. 43 резервирање за привремено
сместување; резервирање хотели;
резервирање пансиони

(210) ТМ 2019/200 (220) 11/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за спроведување на
оспособување на кандидати за возачи
АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
51, Скопје, МК


(540)



(591) жолта, црна и бела
(531) 27.05.11;28.05.00;29.01.02;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги

(210) ТМ 2019/203 (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) FRUTEX Sh.p.k.
Brigada 123, 23000 Suhareke, Republic of
Kosovo, ZB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта/окер, црвена, бела,
црна, сива
(531)

03.07.00;26.15.05;27.05.11;27.05.17;28.11.0
0;29.01.02;29.01.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, енергетски
пијалоци; пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/205 (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home Protect

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео

програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги,

имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/207 (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home Plus

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта;

услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна

пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/208 (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home Office

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени

примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;

обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/209 (220) 13/02/2019

(442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home Comfort

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на

телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација,

комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2019/210** (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје**
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати,

изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза

линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет

сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки
 кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/211 (220) 13/02/2019
 (442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Vip Go Chat

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална

комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;

услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2019/212** (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје**
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Go Social

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос

на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување

услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на

автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/213 (220) 13/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје
ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Бр. 1, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Smart Home Basic

(531) 27.05.01;27.05.17;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио,

рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на

податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/238 (220) 20/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство и трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје
ул. Баница бр. 3/2, Скопје, МК
(740) Адвокат Симона Костадинова
ул. Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)



(591) бела, розова, кафена
(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производство пд жита, производство од тесто и слатки
кл. 35 рекалмирање, услуги на продажба на производи од тесто и слатки и трговија во големопродажба и малопродажба

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2019/246 (220) 25/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за консултатнски услуги
КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ
Кавадарци
ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци, МК
(540)



(531)
24.13.00;27.05.17;27.05.19;27.05.22;27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 услуги за изработка на правни документи

(210) ТМ 2019/247 (220) 25/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за консултатнски услуги
КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ
Кавадарци
ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци, МК
(540)



(531)
24.13.00;27.05.17;27.05.19;27.05.22;27.05.25

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 услуги за изработка на правни документи

(210) ТМ 2019/271 (220) 27/02/2019
(442) 30/06/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија **АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, нијанси на сина, нијанси на виолетова, жолта, зелена, розова
(531) 02.07.09;05.05.00;26.02.00;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, средства за чистење, полирање, сапуни, шампони, течни детергенти, течни сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, средства за сончање, средства по сончање, етерични масла, козметички производи, влажни марамчиња за чистење, влажни марамчиња за козметички цели, лосиони за коса, лосиони за тело, креми за лице, препарати за нега на заби, детска козметика, детска паста за заби, бебешки марамчиња импрегнирани со средства за чистење, масло од лаванда, масла за козметички цели, козметички средства со масло од лаванда, бебешка пудра, пенливо средство за бањање, пена за миење раце и лице, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба,

хидратантен крем, хидратантно млеко
 кл. 16 хартија, картон и производите од
 нив кои не се опфатени со другите класи,
 печатени работи, фотографии,
 канцелариски материјал, лепила за
 канцелариски и куќна употреба, машини за
 пишување и канцелариски прибор (освен
 мебелот), материјали за обука и настава
 (освен апарати), пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи, блокови за печатење, каталози,
 хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии
 за пакување, календари, пенкала, печати,
 постери, флаери, списанија, подлоги за
 повивање, рекламен материјал, одредени
 хартиени производи за една употреба,
 честитки, коверти

(210) **TM 2019/273** (220) 01/03/2019
 (442) 30/06/2019

(731) **Бијељанин Никола**
ул. Аминта Трети бр. 25, 1000, Скопје,
МК
 (740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. "Кузман Јосифовски Питу," 28 лок.8,
 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела, зелена
 (531) 05.11.11;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 машини и машински алати, мотори и
 погонски машини (освен за сувоземни
 возила), машински спојници и
 трансмисиски елементи (освен за
 сувоземни возила), земјоделски направи
 (кои не се рачни), инкубатори за јајца
 кл. 8 рачни алати и направи, прибор за

јадење, ладно оружје, жилети
 кл. 11 апарати за осветлување, греење,
 производство на пареа, варење (готвење),
 ладење, сушење, вентилација,
 снабдување со вода и за санитарни
 намени

(210) **TM 2019/274** (220) 01/03/2019
 (442) 30/06/2019

(731) **ДАН-ФОАМ АПС**
Холмелунд 43, Ааруп, 5560, DK
 (740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
 Дамески и Келешоска
 ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
 (540)

TEMPUR

(531) 27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
 ветеринарни апарати и инструменти,
 вештачки екстремитети, очи и заби;
 ортопедски производи; хируршки
 материјали за шиене
 кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
 производи што не се опфатени со другите
 класи, од дрво, плута, трска, врбови
 прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
 коска, китова коска, школки, килибар,
 седеф, морска пена и замените за сите
 овие материјали или производи од
 пластика

(210) **TM 2019/279** (220) 05/03/2019
 (442) 30/06/2019

(731) **Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe, Istanbul, TR
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

CORBINAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/280** (220) 05/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Спортско здружение на граѓани за промоција и практикување на јапонската вештина аикидо ПАТ КОН МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје**
ул. Скоевска бр. 95 - А, 1000, Скопје, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна
(531) 22.03.01;26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 44 медицински услуги
кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(210) **TM 2019/281** (220) 05/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Илија Манасиев**
ул. Скоевска бр. 95 - Б, 1000, Скопје, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, жолта
(531) 24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2019/282** (220) 05/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ с. Дрслајца, 6330, Струга, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје
(540)

ZAUM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 путер, путер од лешник, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем, лешник), сушено и подготвувано овошје и

зеленчук

кл. 31 свежо овошје и зекенчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето, пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги

кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: путер, путер од лешник (органски лешник), путер од лешник и какао, путер од лешник какао и мед, путер од млеко, намаз од лешник и канела, путер од какао, путер од кикиритки, путер од кокосов орев, путер од млеко, алгинати за храна, бадеми мелени, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, снегулки од компири, овошни желеа, џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје (орев, бадем, лешник), сушено и подготвувано овошје и зеленчук, свежо овошје и зекенчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, ананасово семе, прополис за исхрана на луѓето, пијалаци од какао со млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов орев, алги, храна од органско потекло

(210) ТМ 2019/285 (220) 06/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210, Пробиштип, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, црна
(531) 26.01.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на изводи од сметки), комерцијална администрација на издавањето лиценци за стоки и услуги за други лица, административна обработка на нарачките за купување, рекламирање [огласување], агенции за рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), рекламен простор (изнајмување рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [продавница за советување на потрошувачите], анализа (анализа на цените), одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни, проценки (бизнис проценки), договарање претплати на весници за трети лица, уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии), помош (помош во водењето бизнис), аукционерство, ревизија, лепење плакати, книговодство, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, бизнис менаџмент на хотели, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, комерцијални информации и советување на потрошувачите [продавница за

советување на потрошувачи], помош за комерцијално или индустриско работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, служби за споредување (служби за споредување на цените), собирање статистички податоци, компјутерски датотеки (средување на информации во компјутерски датотеки), компјутерски датотеки (систематизација на информации во компјутерски датотеки), консултирање (професионално бизнис консултирање), потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи) [продавница за советување на потрошувачите], анализа на цените, пребарување податоци во компјутерски документи за трети лица, претставување на стоките, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање документи, економско прогнозирање, експерти за ефикасност, агенции за вработување, проценка на стеблата во шумите, проценка на волна, изложби (организирање изложби) од комерцијален и рекламен карактер, раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), прогнозирање (економско прогнозирање), класификација на волна, агенции за увоз и извоз, помош за индустриско работење (помош за комерцијално или индустриско работење), информативни агенции (комерцијално-информативни агенции), советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, информации (бизнис информации), испитување (бизнис испитување), истражување (бизнис истражување),

фактурирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, раководење (советнички услуги за бизнис раководење), помош за работење (помош за комерцијално или индустриско работење), раководење (компјутизирано раководење со датотеки), консултации за раководење (консултации за раководење со персонал), маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, услуги за пратење на печатените вести, претплати на весници (договарање претплати на весници) за трети лица, изнајмување канцелариски машини и опрема, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], подготовки за исплата, консултации за раководење со персонал, вработување персонал, фотокопирање, испитување (испитување на јавното мислење), презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба, служби за споредување на цените, обработка (административна обработка на нарачките за купување), обработка (обработка на текстови), услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми], психолошко тестирање за селекција на персонал, односи со јавноста, објавување рекламни текстови, рекламирање, агенции за рекламирање, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламни текстови (пишување рекламни текстови), нарачки за купување (административна обработка на

начките за купување), рекламирање преку радио, радио реклами, вработување (вработување персонал), услуги за преместување на бизнисите, изнајмување рекламен простор, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување машини за фотокопирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување (изнајмување канцелариски машини и опрема), изнајмување (изнајмување рекламен материјал), копирање (копирање документи), проучување (бизнис проучување), малопродажба (презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба), промовирање на продажбата за трети лица, примероци (дистрибуција на примероци), секретарски услуги, уредување излози, стенографски услуги, барање спонзорства, изводи од сметки (изработка на изводи од сметки), статистички податоци (собирање статистички податоци), претплати (договарање претплати на весници) за трети лица, систематизација на информации во компјутерски датотеки, подготвување даночни уплати, телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телефонски одговор за претплатници што не се достапни, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами, тестирање (психолошко тестирање) за селекција на персонал, текстови (пишување рекламни текстови, стебла (проценка на стеблата во шумите), трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, преписи , дактилографски услуги, ажурирање на рекламниот материјал, автомати (изнајмување автомати), обработка на текстови, пишување рекламни текстови

кл. 37 заштита од рѓосување на возила, асфалтирање, зидање, надзор на градежни работи, изолирање градежни работи, изградба на штандови и продавници, изолирање градби, градби (чистење градби, надворешни површини), градби (чистење градби, внатрешни површини), булдожери (изнајмување булдожери), столарија (поправање), миење автомобили, чистење оџаци, машини за чистење (изнајмување машини за чистење), чистење (чистење возила), изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), информирање за градби, хидроизолирање (градби), рушење градби, монтирање и поправање печки, одржување мебел, обновување мебел, подмачкување (подмачкување возила), градење пристаништа, монтирање и поправање на апарати аз греење, индормирање (информирање за градби), известување (известување за поправки), монтирање врати и прозорци, изолирање (изолирање градежни работи), отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање и поправање уреди за наводнување, монтирање кујнска опрема, монтирање и поправање лифтови, брави (поправање сигурносни брави), подмачкување (подмачкување возила), монтирање, одржување и поправка на машини, зидарски услуги, десонфектирање, копање бунари, монтирање и поправање електрични апарати, багери (изнајмување багери), уништување (уништување штетници), со исклучок на земјоделство, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување, внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина (поставување асфалтна површина на

патишта), градење заштитни зидови на пристаништа, изградба и одржување цевководи, малтерисување, поставување водоводни инсталации, поправање пумпи, услуги поврзани со каменолом, полнење тонери за печатачи, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови (градежна опрема), изнајмување багери, известување за поправки, поправање сигурносни брави, поправања (подводни поправања), обновивање (обновување мебел), менување гуми, занитнување, поставување асфалтна површина на патишта, ставање покриви на објекти, антикорозивно заштитување, поставување скелиња, изолирање (изолирање градби) бензиски станици (бензиски станици за возила), натписи (бојосување или поправка натписи), надвоз(надзор на градежни работи), одржување базени, миење возила, лепење тапети, градење поправање складишта, бунари(копање бунари), чистење прозорци, прозорци (монтирање врати и прозорци), гуми менување, вулканизрање гуми, градење под вода, тапацирање, поправање тапациран мебел, лакирање, чистење возила, подмачкување возила, одржување возила

кл. 42 градежно советување, архитектура, планирање градби, советување за заштеда на енергија, заштита на животна средина(истражување на полето на заштита на животната средина) истражување (подводно истражување), геолошки истражувања на терен, геолошки истражувања, геолошки испитувања, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, премерување земјиште, одржување (креирање и одржување) веб интернет

страници за други, испитување материјали, физика(истражување), проекти(технички проекти), истражувања на терен (геолошки истражувања на терен), обезбедување алати за пребарување по интернет, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, програмирање (програмирање копјутерски системи), дизајн (индустриски дизајн), внатрешно уредување, дизајнирање графика, планирање градби, заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија), инжињерство, премерување, истражување на полето на заштита на животната средина, подводно истражување, урбанистичко планирање, геолошки истражувања, дизајнирање (индустриски дизајн), испитувања (геолошки испитувања, проекти (технички проекти), премерување земјиште

(210) ТМ 2019/286 (220) 04/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) Трговско друштво, печатница
АЦЕТОНИ заштитно друштво увоз-извоз
ДОО Прилеп
ул. Леце Котевски бб, Прилеп, МК
(540)



(591) сина, црвена, жолта
(531) 02.05.05;07.01.24;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или

куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2019/287** (220) 06/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd.**
Room 2701, Floor 27, No. 120, Huangpu Avenue West Road, Tianhe District, Guangzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парчиња тоалетен сапун; млеко за чистење за козметичка употреба, препарати за отстранување лак; кармини; стапчиња обложени со памук за козметичка употреба; козметички прибор; парфеми; лепила за вештачки трепки; средства за чистење на забите; козметика за животни

кл. 9 компјутерски периферни уреди; Компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци], усб (usb) приклучоци; торби за лаптопи; траки за мобилни телефони; мобилни телефони; слушалици; електронски читачи на книги; чепчиња за уши за нуркачи; брави, електрични; очила за сонце; полначи за телефони (батерии кои може да се полнат); заштитни ракавици при несреќни случаи; апарати за емитување звук

кл. 18 портмонеа; ранци; торби за пазарење; торби за плажа; куфери[багаж]; кутии за клучеви; футроли за кредитни картички; футроли за бизнис картички; кожена подлога

кл. 21 кујнски прибор; стаклени плоснати шишенца [садови] чешли; четки за нокти; четки за заби; козметички прибор; несесери; прибор за отстранување на шминка; сунѓери за шминкање; четки за трепки; шишиња за вакумирање

кл. 25 долна облека; кошули; вратоврски; облека; гаќи; водоотпорна облека; ракавици [облека]; шалови; ремени [облека]; капи за туширање; чорапи; шамии; маски за спиење; обувки; бебешки комплекти [облека]; детска облека; појаси; капи за капење; костуми за капење; капи

кл. 35 изнајмување рекламен простор; советување за бизнис работење; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; агенции за увоз и извоз; промовирање на продажба за трети лица; услуги за набавка за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; барање спонзорства; изнајмување штандови за продажба

(210) **TM 2019/291** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MEGLUCON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2019/292** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DIAROMIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2019/293** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Industrija piva i sokova "Trebjesa"**

d.o.o Nikšić

ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) светло зелена, темно зелена, жолта,
бела

(531) 27.05.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво
(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale);
минерални и газирани води и други без-
алкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни цусеви; сирупи и други препарати
за производство на напитоци

(210) **TM 2019/294** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Industrija piva i sokova "Trebjesa"**

d.o.o Nikšić

ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, ME

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) светло зелена, темно зелена, бела

(531) 27.05.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво (lager), портер пиво (porter), але пиво (ale); минерални и газирани води и други без-алкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни цусеви; сирупи и други препарати за производство на напитоци

(210) **TM 2019/295** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

LYSOBACT P SPRAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/296** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company, (a Delaware Corporation)**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

Скопје

(540)

COLGATE MAX PURE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедикаментозна паста за заби и немедикаментозно средство за плакнење уста

(210) **TM 2019/297** (220) 07/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Ty Inc.**

280 Chestnut Ave., 60559 Westmont Illinois, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 пливани играчки

(210) **TM 2019/300** (220) 08/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

Скопје

(540)

COLGATE MAX SHINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедикаментозна паста за заби и немедикаментозно средство за плакнење уста

(210) **TM 2019/303** (220) 11/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

RINOBACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/308** (220) 11/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Стефановски Кристијан**

ул. Мирка Гинова бр.1 , 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова, темно сина, зелена

(531) 26.05.15;26.07.25;26.15.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магазини

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели,

изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава),

информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање исложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на

естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) **TM 2019/310** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

CITALEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/311** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

LYNASE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/312** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS YELLOW SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,
запалки; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски
цигари; електронски уреди за
пушење; електронски цигари; електронски
цигари како замена за традиционални
цигари; електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за пушачи
за електронски цигари; делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/313** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS BRONZE SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,
запалки; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари ипи тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски
цигари; електронски уреди за
пушење; електронски цигари; електронски
цигари како замена за традиционални
цигари; електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за пушачи
за електронски цигари; делови и опрема за
горенаведените производи кои се

вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/314** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS AMBER SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални

вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/315** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS TURQUOISE SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/316** (220) 12/03/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH


(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) сива, сите нијанси на сива

(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,

тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замены за тутун (кои
не се користат во медицински
цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,
запалки;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен
никотин за електронски
цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/317** (220) 12/03/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HEETS SIENNA SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/318** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEETS SILVER SELECTION

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун;табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/319** (220) 12/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) сива, сите нијанси на сива

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/320**

(220) 12/03/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) сива, сите нијанси на сива

(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари ипи тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/321** (220) 13/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

RINOBACT P

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/323** (220) 13/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за комуникациски услуги**

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Бр. 1, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Smart Office

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизингтелекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од

именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на

телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки
 кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2019/326 (220) 14/03/2019
 (442) 30/06/2019
 (731) Лидија Балтовска

**ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје,
МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Meqada

(531) 27.05.01;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни напатоци, напатоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на напатоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

(210) **TM 2019/328** (220) 14/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BORTECADE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2019/331** (220) 15/03/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Друштво затрговија на големо и
мало и производство НЕНИ КОМПАНИ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Кеј 13 Ноември 3/23 ГТЦ, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) сива, златна и бела

(531) 25.01.05;26.04.16;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи, услуги при
продажба на големо и мало на облека,
обувки и капи, кожа и имитација на кожа и
производите

(210) **TM 2019/392** (220) 01/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **British American Tobacco (Brands)
Limited**

**Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, портокалова, кафена, сива и бела

(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(210) ТМ 2019/395 (220) 03/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) ГАЛАФАРМ дооел
ул. 51, бр. 23, Стопански двор -
Волково, 1000, Скопје, МК
(540)

ГАЛАПРО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

кл. 5 фармацевтски производи, диететика


кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: козметички, фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/396 (220) 04/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул. Видое Смилевски Бато бр. 40-6,
Аеродром, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација од кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи;
животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2019/397 (220) 04/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Светомир Здравковски
ул. Владимир Комаров бр. 15-26,
Аеродром, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000,
Скопје
(540)



(591) златна и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитации од кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи;

животинска кожа, делови од животинска
кожа; торба и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2019/399 (220) 04/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PIYELOSEPTYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/400 (220) 04/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за производство,**
трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики

(210) ТМ 2019/401 (220) 04/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за производство и**
трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово,
Берово, МК

(740) Марковски Александар
ул. Моша Пијаде 1/б, Берово
(540)



(591) бела, зелена, кафена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за
земјоделство, градинарство и шумарство
кл. 16 пластични материјали за пакување
кл. 35 услуги на продажба, рекламирање,
трговија на големо и мало со ѓубриво
кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски
услуги; градинарски услуги поврзани со
одгледување растенија, хортикултура

(210) ТМ 2019/402 (220) 04/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Деница Чадиковска and Илиевски**
Давид
ул. Демир Трајко бр. 23 а, 1000, Скопје,
МК and ул. Козле бр. 157 а, 1000, Скопје,
МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.11.13;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 бизнис истражување, маркетинг истражување, продукција на програми за телевизиска продажба, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање статистички податоци, обработка на текстови, испитување на јавното мислење

кл. 38 радиокомуникации, повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација], емитување телевизиски програми, емитување радио програми, проток на податоци

кл. 41 продукција на радио и телевизиски програми, пишување текстови што не се рекламни текстови, организирање и водење конференции, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари, педагошки истражувања

(210) ТМ 2019/403 (220) 04/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Здружение на граѓани**
ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА
ЛАБОРАТОРИЈА - IRL Скопје
ул. Февруарски поход бр. 10/1-62,
Аеродром, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА

(591) црвена, бела, црна

(531) 26.01.12;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 бизнис истражување, маркетинг истражување, продукција на програми за

телевизиска продажба, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање статистички податоци, обработка на текстови, испитување на јавното мислење

кл. 38 радиокомуникации, повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација], емитување телевизиски програми, емитување радио програми, проток на податоци

кл. 41 продукција на радио и телевизиски програми, пишување текстови што не се рекламни текстови, организирање и водење конференции, организирање и водење работилници [обука], организирање и водење семинари, педагошки истражувања

(210) ТМ 2019/404 (220) 05/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за производство, промет,**
услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ Скопје
ул. Славеј Планина бр. 51, Скопје, МК
(540)



(591) црна, темно сина, светло сина

(531) 26.01.02;26.01.05;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на играчки, бижутерија, текстил

кл. 37 изградба на станови

кл. 43 ресторани, сендвичи, бурекилница

(210) ТМ 2019/408 (220) 05/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет - Скопје ул. Руѓер Бошковиќ бб, 1000, Скопје, МК
(540)



МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ (во изглед)

(591) сива, црна, портокалова
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 проекти
кл. 35 ревизија
кл. 37 надзор на градежни работи
кл. 41 физичко образование; академии [образование]; информирање за образование; организирање натпревари [образование или забава]; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; организирање и водење работилници [обука]; практична обука [демонстрирање]
кл. 42 научно истражување; истражување во техниката; истражување на полето на заштита на животната средина; истражување и развој за други; услуги на научни лаборатории; испитување материјали; водење студија за техничко проектирање; енергетска ревизија

(210) **TM 2019/409** (220) 05/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **SAVENCIA SA**
42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)


SVESIRCI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, кашкавал и млечни производи; масла и масти за јадење; млечни кремове

(210) **TM 2019/410** (220) 05/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово, Берово, МК

(740) Марковски Александар
ул. Моша Пијаде 1/б, Берово
(540)



BIOHUMUS (во изглед)

(591) бела, зелена, кафена
(531) 05.03.13;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за земјоделство, градинарство и шумарство
кл. 16 пластични материјали за пакување
кл. 35 услуги на продажба, рекламирање, трговија на големо и мало со ѓубриво
кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски услуги; градинарски услуги поврзани со одгледување растенија; хортикултура

(210) **TM 2019/411** (220) 05/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

EL TEQUITO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 сите видови на кисели краставички;
 конзервирани производи, вклучени во оваа
 класа, особено месо, риба, живина, дивеч,
 колбаси, овошје и зеленчук; кисели
 производи, вклучени во оваа класа; готови
 јадења кои се состојат претежно од месо
 и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или
 колбаси и/или овошје и/или зеленчук со
 додаден ориз и/или тестенини; грицки,
 вклучени во оваа класа

кл. 30 релиш (додаток на јадење); сосови;
 ориз; готови јадења кои се состојат
 претежно од ориз и/или тестенини и/или
 производи од житарки со додадено месо
 и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или
 колбаси и/или овошје и/или зеленчук;
 завиткани полнети тортиљи и полнето
 тако; пекарски производи, завиткани
 тортиљи, тортиљи за тако; грицки,
 вклучени во оваа класа, nachos (тортиља
 чипс)

кл. 31 свежи бадеми и свежи јаткасти
 плодови од сите видови

кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат
 пива; минерални и газирани води и други
 безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни
 пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
 препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/412 (220) 08/04/2019
 (442) 30/06/2019

(731) Здружение за уметност, култура и
 заштита на културно наследство
 РИЗНИЦА, Куманово

ул. Иго Тричковиќ бр. 37/17, Куманово,
 МК
 (540)



(591) црна, црвена, сина, жолта, зелена и
 виолетова

(531) 24.01.18; 25.01.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 забава и културни активности

(210) ТМ 2019/413 (220) 08/04/2019
 (442) 30/06/2019

(731) Gilead Sciences, Inc
 333 Lakeside Drive Foster City, California
 94404, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

Виреад

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2019/414 (220) 08/04/2019
 (442) 30/06/2019

(300)

(731) Друштво за трговија на големо и
 мало АГРОТЕХНА Атанас идр. ДОО
 увоз-извоз Скопје ул. „Христо Татарчев
 1,, бр. 21-а, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, со исклучок на клима уреди, снабдување со вода и санитарни намени; електрични апарати за домаќинство, бела техника, велосипеди (осветлување за велосипеди)

кл. 12 велосипеди, додатоци за велосипеди

кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација со исклучок на клима уреди, снабдување со вода и санитарни намени; електрични апарати за домаќинство, бела техника, велосипеди (осветлување за велосипеди); велосипеди, додатоци за велосипеди

(210) ТМ 2019/416 (220) 09/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово

ул. 3-та Македонска ударна бригада бр. 31/1, Куманово, МК

(540)



(531) 27.05.17;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит; накит, скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; ташни; торби; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит; накит, скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти; кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; ташни; торби; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; облека, обувки и капи

(210) ТМ 2019/417 (220) 08/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, нијанси на сива, нијанси на портокалова, жолта

(531) 26.15.25;27.05.24

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; додатоци во
исхраната за луѓе и животни; витамини;
витамински производи; минерални
додатоци на храната; хранливи додатоци
за медицинска употреба

(210) ТМ 2019/418 (220) 08/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, нијанси на сива, нијанси на
портокалова, жолта
(531) 26.15.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; додатоци во
исхраната за луѓе и животни; витамини;
витамински производи; минерални
додатоци на храната; хранливи додатоци
за медицинска употреба

(210) ТМ 2019/420 (220) 09/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, МК
(540)

K O R I A

(591) зелена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/421 (220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, МК
(540)



(591) црвена
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/422 (220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан

**ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, МК
(540)**

SINGLE BLOCK

(591) бронзено жолта
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/423 (220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, МК
(540)

V E N E C

(591) темно црвена
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/424 (220) 09/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан
ул. Населено место без уличен систем
Долни Дисан, Неготино, МК
(540)

ВЕНЕЦ

(591) црвена
(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална


(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2019/425 (220) 10/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје
ул. 1732 бр. 4, зграда 1/влез 1-6 ЛАМЕЛА
А, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, златна и бела
(531) 26.04.03;26.04.15;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали и нивни
легури или обложени со нив, сурови или
полуобработени, легури од благородни
метали, паладиум, платина [метал], накит,
накит насликан со специјална техника.
слонова коска [накит], бижутерија и украси,
сребро, сребрени жици, сребрени нишки,
украси од сребро; скапоцени камења;
оливин [скапоцен камен], хронологиски и
хронометриски инструменти, хроноскопи.
брошеви; синцирчиња; амајлии; монети;
сувенири; имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки;
украси [од благородни метали]: злато,
сурово или ковано; предмети од имитација
на злато; кутии за скапоцености; кутии за

накит; кутии од благородни метали; жици од благородни метали [накит]; ѓердани; игли (накит); накит од жолт килибар; украсни игли; прстени; брошеви за вратоврски; часовници, часовници и нивни делови и опрема; ремчиња за часовници; пружини за часовници; синџирчиња за часовници; кутии за часовници; штоперица; украси; украси од црн лигнит, украсни игли, игли за вратоврски; медали; приврзоти; ситни украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за клучеви/превоз на благородни метали и/или скапоцени камења; украси на врат; белегии [накит]; бисери [накит]; кутии за рачни часовници [презентации]; кутии за часовничарство; електрични саати и часовници; сончеви часовници; дијаманти; вештачки дијаманти. бижутерија; шпинел [скапоцени камења], полускапоцени камења; уметнички дела од благородни метали; часовници со аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за вратоврски); кутии за накит; сите вклучени во класата 14

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на малопродажни продавници, он-лајн услуги на малопродажни продавници и услуги на нарачки што се праќаат преку пошта, услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање; услуги на комерцијално промовирање, информирање и рекламирање преку интернет; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; промовирање на продажба; ширење на реклами (летоци, проспекти, печатен материјал, примероци); се што е поврзано со накит

кл. 41 образовни услуги, разонода (забава), културни активности,

известување за забави, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), организирање и водење конференции, објавување текстови / не се рекламни/, образование (информирање за образование), образовни услуги, обука (практична обука, демонстрирање), организирање и водење работилници, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), организирање саемски манифестации

(210) **TM 2019/427** (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **ISMAIL ISMAIL**
Aleppo, SY

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, окер-жолта
(531) 26.04.15;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода, безалкохолни пијалоци, енергетски пијалоци; пијалоци од овошје, овошни сокови и сирупи

(210) **TM 2019/428** (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Icebreaker Limited**
Level 2, Lot 3, 130 Ponsonby Road, Grey
Lynn, Auckland 1011, NZ
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

ICEBREAKER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **TM 2019/429** (220) 11/04/2019
 (442) 30/06/2019

(731) **Друштво за угостителство,**
трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 1/1-6-3,
Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(531) 26.01.18;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето, управување со работата;
 бизнис менаџмент на угостителски објекти
 кл. 41 забава, известување за забави,
 планирање забави
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; угостителски објекти, барови,
 ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа
 и велнес центри; привремено сместување,

мотели, хотели, пансиони, резервирање на
 привремено сместување

(210) **TM 2019/430** (220) 12/04/2019
 (442) 30/06/2019

(300) 88/270,222 21/01/2019 US

(731) **AMVAC C.V.**

4695 MacArthur Court, Suite 1200,
Newport Beach, CA 92660, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
 Скопје
 (540)



(531) 26.15.25;27.05.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 регулатори и хормони за раст на
 растенија за земјоделска употреба
 кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,
 инсектициди, пестициди, хербициди,
 фунгициди, нематоциди и молусцициди за
 комерцијална, земјоделска и хортикултурна
 употреба

кл. 7 составни делови за машински
 земјоделски системи за распрскување на
 хемикалии, имено, пластични контејнери
 кои се користат за складирање на
 земјоделски хемикалии кои се користат во
 системот; неметални контејнери за
 пестициди без уред за мерење, за
 користење во машински распрскувачи и за
 распрскување на материјал од
 контејнерот, за употреба во земјоделство,
 се продаваат празни

кл. 9 систем за распрскување на течности
 кој се состои од неметален контејнер за
 пестициди со уред за мерење за
 распрскување на материјал од
 контејнерот, за употреба во
 земјоделството, се продава празен;
 контролен уред за контрола на

распрскување на материјал од системот за распрскување на пестициди и прикажување на податоци во врска со таквото распрскување, за употреба во земјоделство; електронски систем за распрскување на пестициди кој се состои од еден или два контејнери и уред за мерење за распрскување на материјал од едниот контејнер, додека едниот контејнер е претходно наполнет со пестицид, за употреба во земјоделството; електронски систем за распрскување на пестициди кој се состои од еден или два контејнери, едниот контејнер е претходно наполнет со пестицид, уред за мерење за распрскување на материјал од едниот контејнер, еден или повеќе сензори и/или монитори за проценка на надворешните услови и перформансите на системот, контролен уред за прикажување на податоци и контрола на распрскувањето и еден или повеќе мемориски уреди за калибрација и за евиденција на податоците од третманот

(210) **TM 2019/431** (220) 12/04/2019
(442) 30/06/2019

(300) 88/270,205 21/01/2019 US

(731) **AMVAC C.V.**

**4695 MacArthur Court, Suite 1200,
Newport Beach, CA 92660, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)



(531) 26.15.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 регулатори и хормони за раст на растенија за земјоделска употреба
кл. 5 земјоделски хемикалии, имено,

инсектициди, пестициди, хербициди, фунгициди, нематоциди и молусцициди за комерцијална, земјоделска и хортикултурна употреба

(210) **TM 2019/432** (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, нијанси на црвена

(531) 26.01.08;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија; етерични масла; козметички производи; лосиони за коса; препарати за нега на забите; абразивни средства; средства за отстранување корозија; средства за белење при перење алишта; производи за чистење; производи за светнување; средства за чистење флеку; средства за отстранување бигор што се користат во домаќинство; средства за одмастување што не се користат во производствените процеси; производи за чистење одводни цевки; производи за перење алишта; производи за измазнување (штирање); смекнувачи за ткаенини што се користат при перење алишта; течни детергенти за перење алишта; детергенти што не се користат во производствените процеси и

што не се за медицинска употреба;
производи за хемиско чистење; политура
за мебел и подови; штирак за алишта;
тоалетни производи; производи за
постигнување сјај (политури); производи за
заштита на кожа (политури); марамчиња
кои содржат средства за чистење;
детергенти за миене садови; средства за
чистење на стакло; спрејови за
освежување; есенцијални масла; масла за
чистење; средства за чистење теписи;
сода бикарбона за чистење; средства за
одзатнување на мијалници

(210) ТМ 2019/433 (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, жолта, портокалова

(531) 01.03.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи; производи за
сончање; етерични масла; парфимерија;
сапуни; лосиони за коса; масла за
козметичка употреба; козметички
препарати за нега на кожа; креми за лице
и тело за козметичка употреба; креми за
сончање; масла за сончање; лосиони за
сончање; млека за сончање; производи за
по сончање за козметичка употреба; креми
по сончање; млека по сончање;
хидратантни креми за употреба по сонце;

масла за лице; бадемово масло; гел за
сончање; гел за разладување;
немедицински препарати за ублажување
на изгореници од сонце; немедицински
спреј за тело; спреј за сончање со
заштитен фактор; спреј за нега на кожа по
изложеност на сонце; препарати за
самопотемнување; креми за
самопотемнување; водоотпорни средства
за заштита од сонце; козметички пени кои
содржат средства за заштита од сонце;
лосиони за намалување на целулит; креми
за намалување на целулит

(210) ТМ 2019/434 (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) сребрена, сива, розева

(531) 26.01.03;26.11.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов
сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони
за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице
за козметичка употреба; креми за раце;
лосиони за козметичка употреба; средства
за чистење лице; хидратантни креми за
лице; пена за миене лице; козметички
препарати за лице; млеко за чистење
лице; лосиони за чистење на лице; креми
за зацврстување на кожа; марамчиња за
лице импрегнирани со козметички

препарати; козметички препарати за намалување на брчки; козметички креми за сува кожа; производи за шминкање; пудра за шминкање; марамчиња натопени со препарати за вадење шминка; шамивчиња натопени со козметички лосиони; производи за отстранување шминка; балсами што не се за медицинска употреба; тоник за кожа (немедицински); тоници за лице; бадемово млеко за козметичка употреба; сапуни за нега на тело; млеко за тело; креми за тело; козметички препарати за нега на тело; производи за нега на нокти; лосиони за раце; креми за раце; лосиони за намалување на целулит; антицелулитни креми; дезодоранси за тело; млеко за чистење за тоалетна употреба; билни екстракти за козметичка употреба; средства за пилинг за нега на кожа

(210) ТМ 2019/435 (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, црвена, нијанси на зелена
(531) 26.01.01;26.11.09;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, сапуни за лице, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, производи за

бричење, сапуни за бричење, лосиони што се користат по бричење, крема за бричење, балсам за бричење, лосиони за лице, креми за лице за козметичка употреба, колонска вода, бои за брада, препарати за нега на брада, лосиони за брада

(210) ТМ 2019/436 (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК
(540)

sattwa

(591) сива
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов сапун; парфимерија; етерични масла; козметички производи; шампони; шампони за тело; балсам за коса; лосиони за коса; креми (козметички креми); креми за лице за козметичка употреба; креми за раце; лосиони за козметичка употреба; средства за чистење лице; хидратантни креми за лице; козметички препарати за лице; млеко за чистење лице; марамчиња за лице импрегнирани со козметички препарати; козметички препарати за намалување на брчки; производи за шминкање; марамчиња натопени со препарати за вадење шминка; шамивчиња натопени со козметички лосиони; производи за отстранување шминка; балсами што не се за медицинска употреба; тоник за кожа (немедицински); бадемово млеко за козметичка употреба; сапуни за нега на тело; млеко за тело; креми за тело; козметички препарати за

нега на тело; лосиони за намалување на
целулит; антицелулитни креми;
дезодоранси за тело; млеко за чистење за
тоалетна употреба; билни екстракти за
козметичка употреба; средства за пилинг
за нега на кожа

(210) ТМ 2019/437 (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(300)

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК**

(740)

(540)



(591) жолта, златна, зелена

(531) 05.03.13;26.04.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички препарати, лосиони за
коса, шампони, шампони за суво миене на
коса, спреј за коса, балсам за коса,
козметички препарати за нега на тело,
шампон за тело, билни екстракти за
козметичка употреба

(210) ТМ 2019/438 (220) 11/04/2019
(442) 30/06/2019

(300)

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК**

(540)



(591) сина, зелена, бела

(531) 26.11.25;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, сапуни,
сапуни за раце, сапуни за лице,
дезодорантни сапуни, етерични масла,
козметички производи, сапуни против
потење, тоалетни производи,
импрегнирани марамчиња за козметичка
употреба, течни сапуни за раце и лице, гел
за раце, креми за раце, лосиони за раце,
тоник за кожа (немедицински), балсами
што не се за медицинска употреба,
шамивчиња натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на
тело, билни екстракти за козметичка
употреба, средства за пилинг за нега на
кожа

кл. 5 санитарни препарати за медицински
цели, средства за дезинфекција,
антибактериски сапун, антибактериски
средства за миене раце, сапуни за
дезинфекција, медицински тоалетни
производи, дезинфекциони средства за
хемиски тоалети, антисептици,
импрегнирани антисептични марамчиња,
антисептични препарати за нега на тело,
антибактериски гелови, марамчиња
импрегнирани со антибактериски
препарати, антибактериски лосиони за
раце

(210) ТМ 2019/439 (220) 11/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) сребрена, сива

(531) 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; сапуни за лице; бадемов
сапун; парфимерија; етерични масла;
козметички производи; шампони; шампони
за тело; балсам за коса; лосиони за коса;
креми (козметички креми); креми за лице
за козметичка употреба; креми за раце;
лосиони за козметичка употреба; средства
за чистење лице; хидратантни креми за
лице; козметички препарати за лице;
млеко за чистење лице; марамчиња за
лице импрегнирани со козметички
препарати; козметички препарати за
намалување на брчки; производи за
шминкање; марамчиња натопени со
препарати за вадење шминка; шамивчиња
натопени со козметички лосиони;
производи за отстранување шминка;
балсами што не се за медицинска
употреба; тоник за кожа (немедицински);
бадемово млеко за козметичка употреба;
сапуни за нега на тело; млеко за тело;
креми за тело; козметички препарати за
нега на тело; производи за нега на нокти;
лосиони за раце; креми за раце; лосиони
за намалување на целулит; антицелулитни
креми; дезодоранси за тело; млеко за
чистење за тоалетна употреба; билни
екстракти за козметичка употреба

(210) **TM 2019/440** (220) 10/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **L.D. Collins & Co Limited**
1st Floor Gallery Court, 28 Arcadia
Avenue, London, N3 2FG, GB

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

CYCLOGEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински
препарати; фармацевтски и медицински
препарати вклучувајќи и прогестерон;
фармацевтски и медицински препарати за
помагање на плодноста; фармацевтски и
медицински препарати за превенција на
спонтан абортус, предвременно
породување и предвременно раѓање;
прогестеронски препарати; вагиналети со
прогестерон за медицински цели;
имплантибилни лекови за помагање на
плодноста; имплантибилни лекови за
превенција на спонтан абортус,
предвременно породување и предвременно
раѓање; фармацевтски импланти;
хормонски препарати за помагање на
плодноста; хормонски препарати за
фармацевтска употреба; хормонски
препарати за превенција на спонтан
абортус; хормони за медицински цели;
лекови за плодност; препарати за
зголемување на плодноста; фармацевтски
производи за третман на пренатална и
постнатална депресија; антидепресанти;
лекови за поместување на менструалниот
циклус; стероиди за превенција на спонтан
абортус; интравенозни течности кои се
користат за рехидрација, храна и
разнесување на фармацевтски препарати
при предвременно породување;
контрацептивни препарати; орални

контрацептиви; препарати за третман на предменструален синдром; санитарски препарати за медицински цели; вагинални лубриканти; препарат за користење во вагинални лубриканти; апликатори за користење при имплантирање хормони; ниеден од гореспоменатите производи за дијагностички цели

(210) **TM 2019/441** (220) 15/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.**
Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via
Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA,
Ankara, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Хидрозон

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи


(210) **TM 2019/442** (220) 15/04/2019
(442) 30/06/2019

(300) Ж-2018/1880 21/11/2018 RS

(731) **SAVENCIA SA**

42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, кафена, црна, жолта, бела,
розева, темно зелена

(531) 05.07.10;08.03.08;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кашкавал

(210) **TM 2019/443** (220) 15/04/2019

(442) 30/06/2019

(300) Ж-2018/1881 21/11/2018 RS

(731) **SAVENCIA SA**

42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, темно зелена, црна, бела,
кафена

(531) 25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кашкавал

(210) **TM 2019/444** (220) 16/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафена
 (531) 26.04.06;26.04.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадни слаткарски производи;
 шеќерни слаткарски производи; чоколади;
 бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
 шеќер; житарки и житни производи;
 закуски базирани на житарки; житни
 штангли и енергетски штангли; бисквити;
 торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
 пијалаци базирани на какао; вафли за
 јадење; мраз за јадење; сладолед;
 замрзнат јогурт; мраз (природен или
 вештачки); прашоци за сладолед;
 замрзнати слатки; чоколадни мусеви;
 сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се
 есенцијални масла; вкусови за храна кои
 не се есенцијални масла; овошја покриени
 со чоколадо; јаткасти плодови покриени со
 чоколадо; закуски базирани на зрнести
 плодови; гранола; штангли за закуска
 базирани на гранола; чоколадни намази;
 какао намази; чоколадни сосови;
 препарати за зацврстување на шлаг;
 чоколаден сируп; сируп за украсување;
 брашно

(210) ТМ 2019/445 (220) 16/04/2019
 (442) 30/06/2019

(731) Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
 3883, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, сина, кафена

(531) 26.04.18;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадни слаткарски производи;
 шеќерни слаткарски производи; чоколади;
 бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао;
 шеќер; житарки и житни производи;
 закуски базирани на житарки; житни
 штангли и енергетски штангли; бисквити;
 торти; теста; пецива; колачиња; мусли;
 пијалаци базирани на какао; вафли за
 јадење; мраз за јадење; сладолед;
 замрзнат јогурт; мраз (природен или
 вештачки); прашоци за сладолед;
 замрзнати слатки; чоколадни мусеви;
 сорбети; вкусови за пијалаци, кои не се
 есенцијални масла; вкусови за храна кои
 не се есенцијални масла; овошја покриени
 со чоколадо; јаткасти плодови покриени со
 чоколадо; закуски базирани на зрнести
 плодови; гранола; штангли за закуска
 базирани на гранола; чоколадни намази;
 какао намази; чоколадни сосови;
 препарати за зацврстување на шлаг;
 чоколаден сируп; сируп за украсување;
 брашно

(210) ТМ 2019/447 (220) 17/04/2019
 (442) 30/06/2019

(731) Драган Живковиќ

ул. Црнице бр. 13, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 весници; дневни весници; неделни
 весници; месечни весници;
 годишни изданија; магазини; списанија;
 огласи

кл. 35 услуги за следење на печатени
вести; економско прогнозирање,
рекламирање
кл. 38 агенции за информирање
кл. 39 испорачани весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и
списанија; обезбедување он-лајн
електронски публикации; објавување он-
лајн книги; објавување он-лајн весници;
пишување и објавување текстови

(210) **TM 2019/448** (220) 18/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NAUTICA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 риба, производи од риба,
деликатесни салати од риба, готови
јадења, кои се состојат претежно од риба;
вклучувајќи ги сите горенаведени
производи во замрзната форма;
конзервирана риба

(210) **TM 2019/449** (220) 18/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PICCOLO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 електрични апарати за подготовка
на топли, ладни и разладени пијалоци;
електрични апарати за кафе, електрични
садови за подготовка на кафе и
електрични филтер апарати (перколатори)

(210) **TM 2019/450** (220) 18/04/2019

(442) 30/06/2019

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation)**

**12333 West Olympic Blvd. Los Angeles,
CA 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 26.15.25;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми кои се
користат за следење на статуси на
различни корисници на услуги на онлајн
интерактивно играње на игри и онлајн
поврзување на играчи со други играчи на
сите нивоа на вештини; софтвер со
„проширена стварност“ за играње на видео
игри кој може да се превземе; софтвер за
игри за мобилни телефони кој може да се
превземе; подкасти кои може да се
превземат во областа на е-спорт и видео
игри; софтвер за видео игри кој може да се
превземе; видео игри кои може да се
превеземаат; софтвер за игри на
виртуелна реалност кој може да се
превземе за играње на видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за
видео игри; снимен софтвер со

„проширена стварност“ за играње на видео игри; снимен софтвер за виртуелна реалност за играње на видео игри; кертрици за видео игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; софтвер за видео игри и прирачници во електронска форма кои се продаваат како целина; софтвер за видео игри кој може да се превземе преку глобални компјутерски мрежи и безжични уреди; дигитална музика која може да се превземе; електронски публикации кои може да се превземат, имено, стрипови, графички романи, списанија, прирачници и билтени во област на забава и видео игри; филмови, телевизиски програми или други кратки забавни содржини кои може да се превземат во облик на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; музички датотеки, фајлови, кои може да се превземаат; CD дискови со однапред снимена музика и музика од филмови; однапред снимени оптички и магнетно-оптички дискови кои содржат филмови, телевизиски програми или други кратки забавни содржини во облик на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; однапред снимени дискови и DVD дискови кои содржат филмови, телевизиски програми или други кратки забавни содржини во облик на анимации, комедии, драми, е-спорт, фантазии и научна фантастика

кл. 35 услуги на онлајн малопродажба на ранци, облека, костими, фигурини, покривала за глава, накит, околувратни траки, футроли за мобилни телефони, подлоги за глумчиња, украсни игли, плишани играчки, видео игри; услуги на малопродажба на ранци, облека, костими, фигурини, покривала за глава, накит, околувратни траки, футроли за мобилни

телефони, подлоги за глумчиња, украсни игли, плишани играчки, видео игри; обезбедување на поттикнувачки и наградни програми за играчи на видео игри

кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на играње на видео игри и натпреварување во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи; форуми (chatrooms) на друштвени мрежи; обезбедување на услуги на интернет форуми за пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници; аудио емитување; емитување на видео и аудио програми по пат на интернет; телекомуникациски услуги, имено, пренос на дигитални датотеки кои содржат аудио или видео запис кој се дистрибуира по пат на интернет; стриминг (проток) на аудио, визуелен и аудио-визуелен материјал по пат на глобални комуникациски мрежи, интернет и безжични мрежи; стриминг (проток) на податоци; видео емитување

кл. 41 организирање и во живо водење на натпреварувања, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри; услуги на разонода, имено, софтвер за видео игри кој не може да се превземе а кој им овозможува на корисниците да прават, менуваат, вчитуваат, превземаат, делат, прегледуваат и објавуваат содржини на интерактивни видео игри кои се создадени од корисници, музика и други медијски датотеки по пат на глобални компјутерски мрежи, интернет, и безжични мрежи; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожавателите (фановите) и конференции во област на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, овозможување

на привремено користење на видео игри кои не може да се превземат; услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири; услуги на објавување на видео игри; обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови засновани на видео игри кои не може да се превземат; услуги на обезбедување на онлајн игри со „проширена стварност“; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри; обезбедување на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри; обезбедување на онлајн играње на игри со виртуелна стварност; услуги за разонода во вид на создавање, развој, продукција и дистрибуција на филмови, телевизиски програми и кратки забавни содржини во област на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; услуги на разонода во вид на продукција и прикажување на настапи во живо; услуги на разонода, имено, услуги на интернет страници кои содржат филмови, телевизиски програми и кратки забавни содржини кои не може да се превземат од област на анимации, комедија, драма, е-спорт, фантазии и научна фантастика; услуги на разонода, имено, услуги на обезбедување на подкасти во област на е-спорт и видео-игри; онлајн обезбедување на информации кои се однесуваат на разонода

кл. 42 дизајнирање на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер во област на видео игри; развој на прилагодени веб страници кои содржат информации за компјутерски игри кои ги одредува корисник; платформа како услуга (PAAS) која содржи платформи на компјутерски софтвер за користење во

управување со бази на податоци во областа на видео игри; услуги на интернет страници кои содржат технологија која им овозможува на корисниците да креираат, вчитуваат и делат видео снимки кои ги генерираат корисници на основа на играње на компјутерски игри; услуги на интернет страници кои содржат технологија која им овозможува на корисниците онлајн да управуваат со софтвер за видео игри; обезбедување на онлајн прилагодени веб страници и извори на податоци кои содржат информации кои ги одредил корисник, а кои вклучуваат објави на блог, нови содржини на медиуми, други онлајн содржини, и онлајн линкови (адреси) кон други веб сајтови; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за прикажување на податоци и резултати во игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за играње на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на време во видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за снимање на екран (screenshots) на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за управување на базите на податоци во област на видео игри; софтвер во вид на сервис (SaaS) кој содржи софтвер за подобрување на видео игри

(210) ТМ 2019/451 (220) 18/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) Ристиќ Ирена

**Бул. Македонски Просветители бр. 19-1,
6000, Охрид, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела, сива

(531) 19.03.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на

продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; организирање настани, работилници за подигнување на свеста за чиста животна средина; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми; шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување

сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање исложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на

филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) **ТМ 2019/452** (220) 18/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Ристиќ Ирена**
Бул. Македонски Просветители бр. 19-1,
6000, Охрид, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

НЕ БИДИ ЃУБРЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење),

информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; организирање настани, работилници за подигнување на свеста за чиста животна средина; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми; шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани,

известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање исложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање

музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) **TM 2019/453** (220) 19/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје**
ул. Јадранска Магистрала бр. 114, Скопје, МК
(540)



(591) црна и златна
(531) 11.01.05;26.01.18;26.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(210) **TM 2019/500** (220) 25/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKISEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, црна и сива
(531) 25.01.19;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити

(210) **TM 2019/533** (220) 30/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, црвена и зелена
(531) 26.13.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубрива, течни ѓубрива, стапчиња за ѓубриво; хемикалии за уништување на болести на растенија, препарати за поттикнување на раст на растенија,

препарати за зајакнување на растенија, хранливи материи за растенија; земја за компост, земја за цвеќе, прекривка за ѓубрива (вклучени во класа 1); сите горенаведени производи само за крајните корисници

кл. 5 препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди;

препарати за отстранување на алги

кл. 21 саксии за цвеќе, кошници за цвеќе и кутии за прозорци од пластика, дрво, плута, трска, прачки или плетени; саксии за растенија, кошници за растенија и кутии за растенија од пластика, дрво, плута, трска, прачки или плетени; саксии за цвеќе и саксии за растенија, кошници и кутии од керамика, стакло или порцелан; керамички саксии за цвеќе и растенија; стакларија, порцелан и керамика, кои не се вклучени во други класи

кл. 31 хортикултурни и шумски производи и житарки; семе за бусен, семе за трева; семе, природни растенија и цвеќе; луковици од цвеќе; кондензирани растенија; снопови од суво цвеќе, аранжмани од суво цвеќе за декоративни цели; снопови од трева за декоративни цели; снопови од суво цвеќе и растенија за декоративни цели

(210) **TM 2019/534** (220) 30/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **КАМ ДОО**

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.03;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки
колачи, бисквити, наполитанки, вафли,
торти и тортици, кроасани, различни
слатки десерти и слични кондиторски
артикли, чоколадо, бонбониери и
чоколадни производи, соленки, чипс,
крекери, флипс и различни солени
производи

(210) **TM 2019/535** (220) 30/04/2019
(442) 30/06/2019

(731) **КАМ ДОО**

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.13;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 лиснати пецива, тврди и меки
колачи, бисквити, наполитанки, вафли,
торти и тортици, кроасани, различни
слатки десерти и слични кондиторски
артикли, чоколадо, бонбониери и
чоколадни производи, соленки, чипс,
крекери, флипс и различни солени
производи

(210) **TM 2019/614** (220) 09/05/2019
(442) 30/06/2019

(731) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.**

**105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



COREX-E

(591) сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/615** (220) 09/05/2019
(442) 30/06/2019

(731) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.**
105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

COREX-E

(591) сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/616** (220) 09/05/2019
(442) 30/06/2019

(731) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.**
105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



COREX-P

(591) сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/617** (220) 09/05/2019
(442) 30/06/2019
(731) **CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.**
105 Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

COREX-P

(591) сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/692** (220) 23/05/2019
(442) 30/06/2019
(731) **ДПТУ Аљи Ком ДООЕЛ експорт-**
импорт
ул. Никола Мартиновски 79, Скопје, МК
(540)

Altıntaş

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, што
не се опфатени со другите класи, покривки
за
кревети и маси
кл. 25 чорапи, спортски чорапи, кратки
чорапи, хулахопки, долна облека, долна
облека за жени, корсети, боди, долна
облек а за апсорбирање пот, костуми за
капење, гаќички за капење, пижами
кл. 35 трговија на големо и мало со
текстилни производи

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/0401
1	МК/Т/2019/0410
1	МК/Т/2019/0430
1	МК/Т/2019/0431
1	МК/Т/2019/0533
3	МК/Т/2019/0271
3	МК/Т/2019/0287
3	МК/Т/2019/0296
3	МК/Т/2019/0300
3	МК/Т/2019/0395
3	МК/Т/2019/0432
3	МК/Т/2019/0433
3	МК/Т/2019/0434
3	МК/Т/2019/0435
3	МК/Т/2019/0436
3	МК/Т/2019/0437
3	МК/Т/2019/0438
3	МК/Т/2019/0439
4	МК/Т/2019/0057
5	МК/Т/2019/0279
5	МК/Т/2019/0291
5	МК/Т/2019/0292
5	МК/Т/2019/0295
5	МК/Т/2019/0303
5	МК/Т/2019/0310
5	МК/Т/2019/0311
5	МК/Т/2019/0321
5	МК/Т/2019/0328
5	МК/Т/2019/0395
5	МК/Т/2019/0399
5	МК/Т/2019/0413

5	МК/Т/2019/0417
5	МК/Т/2019/0418
5	МК/Т/2019/0430
5	МК/Т/2019/0431
5	МК/Т/2019/0438
5	МК/Т/2019/0440
5	МК/Т/2019/0441
5	МК/Т/2019/0533
6	МК/Т/2018/0578
6	МК/Т/2019/0057
7	МК/Т/2019/0057
7	МК/Т/2019/0273
7	МК/Т/2019/0430
8	МК/Т/2019/0273
9	МК/Т/2018/1300
9	МК/Т/2019/0057
9	МК/Т/2019/0156
9	МК/Т/2019/0159
9	МК/Т/2019/0160
9	МК/Т/2019/0161
9	МК/Т/2019/0287
9	МК/Т/2019/0430
9	МК/Т/2019/0450
10	МК/Т/2019/0274
11	МК/Т/2019/0057
11	МК/Т/2019/0273
11	МК/Т/2019/0414
11	МК/Т/2019/0449
12	МК/Т/2019/0414
14	МК/Т/2019/0396
14	МК/Т/2019/0397
14	МК/Т/2019/0416

14	МК/Т/2019/0425
16	МК/Т/2019/0157
16	МК/Т/2019/0271
16	МК/Т/2019/0286
16	МК/Т/2019/0308
16	МК/Т/2019/0401
16	МК/Т/2019/0408
16	МК/Т/2019/0410
16	МК/Т/2019/0447
17	МК/Т/2018/0578
18	МК/Т/2019/0287
18	МК/Т/2019/0331
18	МК/Т/2019/0396
18	МК/Т/2019/0397
18	МК/Т/2019/0416
19	МК/Т/2018/0578
19	МК/Т/2019/0057
20	МК/Т/2019/0274
21	МК/Т/2019/0287
21	МК/Т/2019/0533
24	МК/Т/2019/0692
25	МК/Т/2019/0287
25	МК/Т/2019/0331
25	МК/Т/2019/0396
25	МК/Т/2019/0397
25	МК/Т/2019/0400
25	МК/Т/2019/0416
25	МК/Т/2019/0428
25	МК/Т/2019/0451
25	МК/Т/2019/0452
25	МК/Т/2019/0692
28	МК/Т/2019/0297



29	МК/Т/2018/1285
29	МК/Т/2018/1286
29	МК/Т/2019/0203
29	МК/Т/2019/0282
29	МК/Т/2019/0409
29	МК/Т/2019/0411
29	МК/Т/2019/0442
29	МК/Т/2019/0443
29	МК/Т/2019/0448
30	МК/Т/2017/0020
30	МК/Т/2018/1285
30	МК/Т/2018/1286
30	МК/Т/2019/0017
30	МК/Т/2019/0018
30	МК/Т/2019/0084
30	МК/Т/2019/0203
30	МК/Т/2019/0238
30	МК/Т/2019/0411
30	МК/Т/2019/0444
30	МК/Т/2019/0445
30	МК/Т/2019/0500
30	МК/Т/2019/0534
30	МК/Т/2019/0535
31	МК/Т/2018/1285
31	МК/Т/2019/0282
31	МК/Т/2019/0411
31	МК/Т/2019/0533
32	МК/Т/2018/1285
32	МК/Т/2019/0203
32	МК/Т/2019/0293
32	МК/Т/2019/0294
32	МК/Т/2019/0326
32	МК/Т/2019/0411
32	МК/Т/2019/0427
33	МК/Т/2018/1285
33	МК/Т/2018/1288
33	МК/Т/2019/0326
33	МК/Т/2019/0420
33	МК/Т/2019/0421
33	МК/Т/2019/0422
33	МК/Т/2019/0423

33	МК/Т/2019/0424
34	МК/Т/2019/0312
34	МК/Т/2019/0313
34	МК/Т/2019/0314
34	МК/Т/2019/0315
34	МК/Т/2019/0316
34	МК/Т/2019/0317
34	МК/Т/2019/0318
34	МК/Т/2019/0319
34	МК/Т/2019/0320
34	МК/Т/2019/0392
35	МК/Т/2017/0020
35	МК/Т/2018/0623
35	МК/Т/2018/0624
35	МК/Т/2018/1300
35	МК/Т/2019/0017
35	МК/Т/2019/0018
35	МК/Т/2019/0057
35	МК/Т/2019/0084
35	МК/Т/2019/0131
35	МК/Т/2019/0157
35	МК/Т/2019/0159
35	МК/Т/2019/0160
35	МК/Т/2019/0161
35	МК/Т/2019/0165
35	МК/Т/2019/0166
35	МК/Т/2019/0180
35	МК/Т/2019/0205
35	МК/Т/2019/0207
35	МК/Т/2019/0208
35	МК/Т/2019/0209
35	МК/Т/2019/0210
35	МК/Т/2019/0211
35	МК/Т/2019/0212
35	МК/Т/2019/0213
35	МК/Т/2019/0238
35	МК/Т/2019/0282
35	МК/Т/2019/0285
35	МК/Т/2019/0286
35	МК/Т/2019/0287
35	МК/Т/2019/0308

35	МК/Т/2019/0323
35	МК/Т/2019/0326
35	МК/Т/2019/0331
35	МК/Т/2019/0395
35	МК/Т/2019/0401
35	МК/Т/2019/0402
35	МК/Т/2019/0403
35	МК/Т/2019/0404
35	МК/Т/2019/0408
35	МК/Т/2019/0410
35	МК/Т/2019/0414
35	МК/Т/2019/0416
35	МК/Т/2019/0425
35	МК/Т/2019/0429
35	МК/Т/2019/0447
35	МК/Т/2019/0450
35	МК/Т/2019/0451
35	МК/Т/2019/0452
35	МК/Т/2019/0614
35	МК/Т/2019/0615
35	МК/Т/2019/0616
35	МК/Т/2019/0617
35	МК/Т/2019/0692
36	МК/Т/2018/0451
36	МК/Т/2018/0452
36	МК/Т/2018/0623
36	МК/Т/2018/0624
36	МК/Т/2018/1300
36	МК/Т/2019/0131
37	МК/Т/2019/0156
37	МК/Т/2019/0285
37	МК/Т/2019/0404
37	МК/Т/2019/0408
38	МК/Т/2018/0623
38	МК/Т/2018/0624
38	МК/Т/2018/1300
38	МК/Т/2019/0057
38	МК/Т/2019/0165
38	МК/Т/2019/0166
38	МК/Т/2019/0180
38	МК/Т/2019/0205



38	МК/Т/2019/0207
38	МК/Т/2019/0208
38	МК/Т/2019/0209
38	МК/Т/2019/0210
38	МК/Т/2019/0211
38	МК/Т/2019/0212
38	МК/Т/2019/0213
38	МК/Т/2019/0323
38	МК/Т/2019/0402
38	МК/Т/2019/0403
38	МК/Т/2019/0447
38	МК/Т/2019/0450
39	МК/Т/2018/0452
39	МК/Т/2019/0057
39	МК/Т/2019/0191
39	МК/Т/2019/0281
39	МК/Т/2019/0447
40	МК/Т/2019/0057
40	МК/Т/2019/0286
41	МК/Т/2018/1300
41	МК/Т/2019/0157
41	МК/Т/2019/0165
41	МК/Т/2019/0166
41	МК/Т/2019/0180
41	МК/Т/2019/0200
41	МК/Т/2019/0280
41	МК/Т/2019/0308

41	МК/Т/2019/0402
41	МК/Т/2019/0403
41	МК/Т/2019/0408
41	МК/Т/2019/0412
41	МК/Т/2019/0425
41	МК/Т/2019/0429
41	МК/Т/2019/0447
41	МК/Т/2019/0450
41	МК/Т/2019/0451
41	МК/Т/2019/0452
41	МК/Т/2019/0614
41	МК/Т/2019/0615
41	МК/Т/2019/0616
41	МК/Т/2019/0617
42	МК/Т/2018/0451
42	МК/Т/2018/0452
42	МК/Т/2018/0623
42	МК/Т/2018/0624
42	МК/Т/2018/1300
42	МК/Т/2019/0057
42	МК/Т/2019/0205
42	МК/Т/2019/0207
42	МК/Т/2019/0208
42	МК/Т/2019/0209
42	МК/Т/2019/0210
42	МК/Т/2019/0211
42	МК/Т/2019/0212

42	МК/Т/2019/0213
42	МК/Т/2019/0285
42	МК/Т/2019/0323
42	МК/Т/2019/0408
42	МК/Т/2019/0450
42	МК/Т/2019/0614
42	МК/Т/2019/0615
42	МК/Т/2019/0616
42	МК/Т/2019/0617
43	МК/Т/2018/0451
43	МК/Т/2019/0057
43	МК/Т/2019/0191
43	МК/Т/2019/0238
43	МК/Т/2019/0281
43	МК/Т/2019/0404
43	МК/Т/2019/0429
43	МК/Т/2019/0453
44	МК/Т/2019/0280
44	МК/Т/2019/0401
44	МК/Т/2019/0410
45	МК/Т/2018/1300
45	МК/Т/2019/0131
45	МК/Т/2019/0246
45	МК/Т/2019/0247
45	МК/Т/2019/0280
45	МК/Т/2019/0281

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
AMVAC C.V.	МК/Т/2019/0430
AMVAC C.V.	МК/Т/2019/0431
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/2019/0295
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/2019/0303
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/2019/0310
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/2019/0311



BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2019/0321
Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	MK/T/2019/0279
Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	MK/T/2019/0399
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/2019/0392
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	MK/T/2019/0614
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	MK/T/2019/0615
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	MK/T/2019/0616
CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.	MK/T/2019/0617
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware Corporation)	MK/T/2019/0296
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)	MK/T/2019/0300
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/0500
FRUTEX Sh.p.k.	MK/T/2019/0203
Gilead Sciences, Inc	MK/T/2019/0413
Guangzhou Renren Management Consulting Co., Ltd.	MK/T/2019/0287
ISMAIL ISMAIL	MK/T/2019/0427
Icebreaker Limited	MK/T/2019/0428
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšič	MK/T/2019/0293
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o Nikšič	MK/T/2019/0294
L.D. Collins & Co Limited	MK/T/2019/0440
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1285
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1286
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2018/1288
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0411
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0448
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0533
Mars, Incorporated	MK/T/2019/0444
Mars, Incorporated	MK/T/2019/0445
Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.	MK/T/2018/0578
Novartis AG	MK/T/2019/0291
Novartis AG	MK/T/2019/0292
Novartis AG	MK/T/2019/0328
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0312
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0313
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0314
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0315
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0316
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0317
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0318
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0319
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/0320
Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan)	MK/T/2018/1300



Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	МК/Т/2019/0450
SAVENCIA SA	МК/Т/2019/0409
SAVENCIA SA	МК/Т/2019/0442
SAVENCIA SA	МК/Т/2019/0443
SHOPPING USA/EU LIMITED LIABILITY COMPANY	МК/Т/2018/0623
Société des Produits Nestlé S.A.	МК/Т/2019/0449
Ty Inc.	МК/Т/2019/0297
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2019/0441
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје	МК/Т/2019/0057
Апостолски Горан	МК/Т/2018/0624
Бијељанин Никола	МК/Т/2019/0273
ГАЛАФАРМ дооел	МК/Т/2019/0395
ДАН-ФОАМ АПС	МК/Т/2019/0274
ДПТУ Аљи Ком ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/2019/0692
ДТПУТУ Македонија Травел дооел	МК/Т/2019/0191
Драган Живковиќ	МК/Т/2019/0447
Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје	МК/Т/2019/0165
Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје	МК/Т/2019/0166
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0205
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0207
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0208
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0209
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0210
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0211
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0212
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0213
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0323
Друштво за консултатнски услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ Кавадарци	МК/Т/2019/0246
Друштво за консултатнски услуги КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ Кавадарци	МК/Т/2019/0247
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип	МК/Т/2019/0285
Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово	МК/Т/2019/0401
Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово	МК/Т/2019/0410
Друштво за производство и трговија ФЛАФИ ББ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0238
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0420
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0421
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0422



Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0423
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	МК/Т/2019/0424
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2019/0017
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2019/0018
Друштво за производство, промет, услуги АКСА ЌЕРИМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0404
Друштво за производство, трговија и услуги А.Р.И. дооел Скопје	МК/Т/2019/0425
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/0453
Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО Скопје	МК/Т/2017/0020
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈ ШУС - ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0396
Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово	МК/Т/2019/0416
Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0157
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0400
Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје	МК/Т/2019/0200
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ	МК/Т/2019/0282
Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас идр. ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0414
Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодоровски	МК/Т/2019/0084
Друштво за угостителство, трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0429
Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/0331
Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА, Куманово	МК/Т/2019/0412
Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА - IRL Скопје	МК/Т/2019/0403
ИВАН ПОПОВИЌ	МК/Т/2019/0156
Илиевски Давид	МК/Т/2019/0402
Илија Манасиев	МК/Т/2019/0281
КАМ ДОО	МК/Т/2019/0534
КАМ ДОО	МК/Т/2019/0535
Лидија Балтовска	МК/Т/2019/0326
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0159
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0160
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-	МК/Т/2019/0161



извоз Скопје	
Ристик Ирена	МК/Т/2019/0451
Ристик Ирена	МК/Т/2019/0452
Светомир Здравковски	МК/Т/2019/0397
Спортско здружение на граѓани за промоција и практикување на јапонската вештина аикидо ПАТ КОН МИРОТ (Хеива ено Мичи) Скопје	МК/Т/2019/0280
Стефановски Кристијан	МК/Т/2019/0308
ТРАЈКОВСКИ ЛЌУБОМИР	МК/Т/2019/0131
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2019/0180
Трговско друштво, печатница АЦЕТОНИ заштитно друштво увоз-извоз ДОО Прилеп	МК/Т/2019/0286
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Машински факултет - Скопје	МК/Т/2019/0408
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0271
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0417
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0418
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0432
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0433
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0434
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0435
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0436
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0437
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0438
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0439
Фонд за иновации и технолошки развој	МК/Т/2018/0451
Фонд за иновации и технолошки развој	МК/Т/2018/0452

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **27247** (151) 05/06/2019
 (210) ТМ 2004/631 (220) 03/09/2004
 (181) 03/09/2024
 (450) 30/06/2019

(732) **МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР – Тетово ул. А.Здравковски бр. 28, Тетово, МК**
 (540)



(591) бела, црвена, сина, жолта, виолетова, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 влажни шамичиња; шамичиња за еднократна употреба
 кл. 5 хигиенски пелени и салфети; хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба; женски влошки, тампони
 кл. 16 бебешка пелена од хартија и целулоза за еднократна употреба; носни шамичиња од хартија и целулоза за еднократна употреба; салфети од хартија и целулоза; тоалетна хартија
 кл. 25 пелени за бебиња (не се од хартија); пелени за новороденчиња

(111) **27213** (151) 31/05/2019
 (210) ТМ 2007/1256 (220) 25/12/2007
 (181) 25/12/2017
 (450) 30/06/2019

(732) **Друштво за трговија НАТУСАНА МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул.8 б.б. Индустриска зона Визбегово, МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје**

(540)

ЗДРАВА НАВИКА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници. фунгициди, хербициди
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **27210** (151) 31/05/2019
 (210) ТМ 2012/40 (220) 17/01/2012
 (181) 17/01/2022
 (450) 30/06/2019

(732) **ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје ул.Мавровска бр.1, Скопје, МК**

(540)



(591) темно зелена, светло зелена,
црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(111) **27212** (151) 31/05/2019

(210) ТМ 2012/254 (220) 15/03/2012

(181) 15/03/2022

(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за консултантски услуги
АСТ!-ДОО Скопје бул. Маркс и Енгелс
бр.3/8-5, 1000 Скопје, МК**

(740) АСТ!-ДОО Скопје

бул. Маркс и Енгелс бр.3/8-5, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
водењето бизнис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање), бизнис
пребарување, бизнис проценки, бизниси
(услуги за преместување на бизнисите),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), консултации за раководење со
персонал, раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности, конгреси
(организирање и водење конгреси),
конференции (организирање и водење
конференции), обука (практична
обука)[демонстрирање], организирање и

водење работилници [обука],
организирање и водење семинари,
организирање и водење симпозиуми,
преведуваче, текстови (објавување
текстови) со исклучок на рекламни
текстови, текстови (пишување текстови)
што не се рекламни текстови
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
за заштита на имот и лица; лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите
на поединците, агенции за консултирање
за интелектуална сопственост, правно
истражување, услуги за надгледување на
правата од интелектуална сопственост,
услуги при водење судски процеси

(111) **27211** (151) 31/05/2019

(210) ТМ 2012/288 (220) 27/03/2012

(181) 27/03/2022

(450) 30/06/2019

(732) **КАМБЕРАЈ НУРИМАН Методија
Митевски 9/4-5, Скопје, МК**

(540)

КОЗМЕТИЧКИ КРЕМ БИЉАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

(111) **27287** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2014/238 (220) 05/03/2014

(181) 05/03/2024


(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за угостителство,
трговија и услуги Гостилница Турист
Зора Доо увоз-извоз ул.Градиште
бр.14, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **27286** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2014/610 (220) 03/06/2014
(181) 03/06/2024
(450) 30/06/2019

(732) **СИЊОРИ ДОО Скопје ул.Емил Зола бр.10-1, 1000 Скопје, МК**
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, костуми, панталони, елеци, сакоа
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со облека, обувки, капи, костуми, панталони, елеци, сакоа

(111) **27278** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2014/612 (220) 03/06/2014
(181) 03/06/2024
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

FINNESA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

(111) **27266** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2016/128 (220) 04/02/2016
(181) 04/02/2026
(450) 30/06/2019

(732) **БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА БУЛЕВАР ЈНА 24-1/2, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Истражуваме, не репишуваме!

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички

материјал, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, односи со јавност, претплата на весници, промоција кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, информации за образовни и забавни настани, услуги врзани за исполнување на слободното време, објавување книги, приредби (одржување на приредби), разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, конференции (организирање и водење конференции), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување видео ленти, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, фотографски услуги, on-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско

персонално издавателство, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање online публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

(111) **27284** (151) 13/06/2019
(210) ТМ 2016/156 (220) 16/02/2016
(181) 16/02/2026
(450) 30/06/2019

(732) **ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ**
СКОПЈЕ ул. Благој Давков бр. 10,
Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба

(111) **27269** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2016/1162 (220) 06/12/2016
(181) 06/12/2026
(450) 30/06/2019

(732) **„Кривогаштани промет“ доо**
ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000,
Скопје, МК
(740) „Кривогаштани промет“ доо
ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) 27245 (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/75 (220) 06/02/2018

(181) 06/02/2028

(450) 30/06/2019

(732) Радислав Анастасовски

ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола,
 МК

(540)



(591) црвена, бела, црна, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(111) 27244

(151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/77

(220) 06/02/2018

(181) 06/02/2028

(450) 30/06/2019

(732) Радислав Анастасовски

ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола,
 МК

(540)



(591) црвена, бела, црна, сина, зелена,
 сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(111) 27217

(151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/526

(220) 07/06/2018

(181) 07/06/2028

(450) 30/06/2019

(732) ДУНА ДОО Скопје

бул. 8 ми Септември бр. 18, Скопје, МК

(740) Српа Илова
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје
(540)



(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

(111) **27218** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/527 (220) 07/06/2018
(181) 07/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **ДУНА ДОО Скопје**
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје, МК
(740) Српа Илова
бул. 8 ми Септември бр. 18 , Скопје
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

(111) **27283** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/597 (220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје
бул. АСНОМ бр. 74/3, Скопје, МК
(740) Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)

K-STORE 150

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување, горива
(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи фитили за
осветлување

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање и контрола на
електрична енергија, апарати за снимање,
пренос и репродукција на звук или слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони, регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 12 возила, апарати за движење по
земја, воздух или вода
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање
патувања

(111) **27253** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/625 (220) 27/06/2018
(181) 27/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **„ГАТЕКС“ дооел Прилеп**
ул. Тале Христов бр. 8, Прилеп, МК
(540)



(591) темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 25 трикотажа; дресови (облека);
трикотажна облека; маици со краток ракав

(111) **27254** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/655 (220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 бр. 12, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Youth empowerment

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на бизнис]
кл. 41 практична обука [демонстрирање]

(111) **27258** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/656 (220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 бр. 12, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Skill for success

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на бизнис]

(111) **27256** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/657 (220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 бр. 12, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Вештини за успех

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 аутсорсинг услуги [подршка на бизнис]

(111) **27255** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/658 (220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 бр. 12, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

We love beer

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање

(111) **27257** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/659 (220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028

(450) 30/06/2019

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Сакаме пиво

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање

(111) 27226 (151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/706 (220) 13/07/2018

(181) 13/07/2028

(450) 30/06/2019

(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, црвена, темно црвена, сина,
светло сина, розева, виолетова, жолта,
зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 универзално средство за чистење

(111) 27227 (151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/707 (220) 13/07/2018

(181) 13/07/2028

(450) 30/06/2019

(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, сребрена, сива, црвена,
темно црвена, сина, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 абразивно средство

(111) 27228 (151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/708 (220) 13/07/2018

(181) 13/07/2028

(450) 30/06/2019

(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, темно црвена,
кафена, темна кафена, окер, сива,
портокалова, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 политура за мебел

(111) **27229** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/710 (220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црвена, темно црвена, сина,
светло сина, виолетова, окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 универзално средство за чистење

(111) **27225** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/716 (220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Rotam Agrochem International
Company Limited**
**Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee
Street, Chai Wan, HK**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(540)

ROMECTIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, инсектициди, хербициди,
фунгициди, паразитициди, препарати за
уништување на штетници, препарати за
стерилизација на почвата

(111) **27234** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/718 (220) 16/07/2018
(181) 16/07/2028
(450) 30/06/2019

(732) **MOBIAK SA**
**Markou Botsari 96-98, Chania 73136,
Crete, GR**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 9 апарати за гаснење пожар; апарати
за заштита од пожар
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене
кл. 35 рекламирање; водење на

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; франшизи, поточно
советување и помош во врска со
управување и организација на
комерцијални и бизнис претпријатија,
организација и промоција во рамките на
договор за франшиза

(111) **27231** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/719 (220) 16/07/2018
(181) 16/07/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Intervet International B.V.**
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN
Boxmeer, NL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

VITRECTO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 ветеринарни препарати

(111) **27239** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/724 (220) 18/07/2018
(181) 18/07/2028
(450) 30/06/2019

(732) **CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, PL

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

NIKOSAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат во
пољоделството, хортикултурата и
шумарството, ѓубрива препарати за
регулирање на растот на билките,
адјуванти како помошни супстанции за
средствата за заштита на билките,

сурфактанти, производи за влажнење
кл. 5 пестициди, хербициди, фунгициди,
зооциди, производи за третирање на
семињата

(111) **27252** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/749 (220) 25/07/2018
(181) 25/07/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за сервисирање,**
производство и трговија ЛТХ СЕРВИС
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Георги Димитров бр. 10/локал 2А,
Скопје, МК

(740) Науновски Кирил
ул. Никола Тримпаре бр.22, Скопје
(540)

LTHService

(591) црна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: бела техника, ладилници,
ладилни пултови, ладилници за
професионална употреба, професионална
кујнска опрема за хотели и ресторани;
професионална опрема за перење
алишта, опрема за ладење и топлење за
маркети, делови и опрема за системи за
ладење, топлење и климатизација
кл. 37 одржување и сервис на опрема и
систем за ладење, греење, климатизација,
проветрување и перење, изведба на
системи за ладење, греење,
климатизација, проветрување
кл. 42 проектирање и изработка на
проектна документација за ладење,
греење, климатизација, проветрување,
кујни и перални во ресторани и хотели,
температурно мапирање за простории за
ладење и амбиентални складишта

(111) **27267** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/793 (220) 08/08/2018
 (181) 08/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Халк Банка АД Скопје**
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје,
МК
 (540)



(591) сина и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
 повлекување или трансфер на парични
 средства [АТМ]
 кл. 16 брошури;
 билтени;
 периодични публикации;
 весници;
 печатени материјали;
 печатени публикации;
 печатени формулари и обрасци;
 печати;
 печати [жигови, отпечатоци]
 печати со адреси;
 плика [канцелариски материјали];
 постери;
 регистар [главни книги];
 регистри;
 списанија;
 штипки за пари;
 кл. 35 агенции за
 рекламирање; ажурирање на рекламниот
 материјал; ажурирање и одржување
 податоци во компјутерски бази на
 податоци;
 ажурирање и одржување информации во
 регистри;
 барање спонзорства;
 бизнис информации;

бизнис испитување;
 бизнис истражување;
 бизнис пребарување;
 бизнис проценки;
 бизниси (услуги за преместување на
 бизнисите);
 вработување персонал;
 дизајнирање рекламен материјал;
 дистрибуција на примероци;
 изнајмување билборди [паноса за
 рекламирање];
 изнајмување време за рекламирање преку
 медиумите;
 изнајмување канцелариски машини и
 опрема *;
 маркетинг;
 маркетинг истражување;
 маркетинг студии;
 обезбедување деловни информации преку
 веб-страница;
 обезбедување комерцијални и деловни
 контакт-информации;
 обезбедување онлајн пазар за купувачи и
 продавачи на стоки и услуги;
 објавување рекламни текстови;
 огласување со плаќање по клик;
 односи со јавноста;
 организирање изложби за комерцијални
 или рекламни цели;
 пишување рекламни текстови;
 преговарање и склучување трговски
 трансакции за трети лица;
 преговори за бизнис контакти со други;
 презентација на стоки преку
 комуникациски медиуми, за
 малопродажба;
 претставување на производител;
 раководење со датотеки
 (компјутеризирани раководење со
 датотеки);
 раководење (советодавни услуги за
 бизнис раководење);
 ревизија;

рекламирање;
 рекламирање преку радио;
 рекламни огласи (ширење на рекламните огласи);
 рекламирање преку пошта;
 собирање информации во компјутерските бази на податоци;
 собирање статистички податоци;
 телевизиско рекламирање;
 умножување документи;
 фактурирање;
 кл. 36 банкарски служби за дебитни картички;
 анализирање (финансиско анализирање);
 агенции за кредити;
 агенции за станови;
 агенции за недвижности;
 агенции за наплаќање долгови;
 банкарски трансакции од дома;
 банкарство;
 брокерство *;
 верификација на чекови;
 гаранции;
 давање заеми врз основа на хипотеки;
 депонирање скапоцености;
 доверителство;
 заеднички фондови;
 заеми;
 известување за цени на хартии од вредност;
 здравствено осигурување;
 издавање вредносни купони;
 издавање кредитни картички;
 издавање патнички чекови;
 изнајмување заеднички канцеларии за работење;
 изнајмување канцеларии [недвижности];
 изнајмување станови;
 инвестирање средства;
 капитални инвестиции;
 кредити со отплата на рати;
 кредитирање со заложно обезбедување;
 купување на кредит;

лизинг на недвижности;
 лизинг на фарми;
 наплаќање кирија;
 нумизматичка проценкаОбезбедување
 финансиски информации преку интернет;
 организирање на финансирањето за градежни проекти;
 организирање наплаќање;
 осигурителни информации;
 осигурување;
 осигурување на живот;
 осигурување од несреќи;
 осигурување од пожар;
 позајмување врз основа на залог;
 поморско осигурување;
 порамнување, финансиско;
 посредници за недвижности;
 посредување за хартии од вредност;
 посредување при осигурување;
 пренесување средства (електронско пренесување средства);
 прибирање добротворни средства;
 проценка за надоместок на штета [финансиска проценка];
 проценување антиквитети;
 проценување накит;
 проценување недвижен имот;
 проценување поштенски марки;
 проценување уметнички дела;
 разменување пари;
 служби за кредитни картички;
 советување во врска со осигурување;
 советување во врска со финансии;
 статистички услуги;
 трговија за акции и обврзници;
 управување со емисии на јаглерод;
 управување со недвижни имоти;
 управување со станбени згради;
 услуги за берзанско посредување;
 услуги за ликвидирање претпријатија,
 финансиски работи;
 услуги за плаќање пензија;
 услуги за советување во врска со



задолжување;
услуги на фондови за помош за
позајмување;
услуги поврзани со индивидуални сефови
во банки;
факторинг [администрирање на
побарувачката на една организација со
посредство на надворешен орган];
финансиски информации;
финансиски проценки [осигурување,
банкарство, недвижности];
финансиски услуги;
финансиско спонзорирање;
финансиско управување;
финансиско управување со исплатата на
надомести за други;
кл. 38 електронска пошта;
комуникации со телефон;
комуникација со мобилни телефони;
комуникација со помош на мрежи со
оптички кабли;
комуникација со помош на компјутерски
терминали;
обезбедување пристап до бази на
податоци;
повикување [радио, телефонски или други
средства за електронска комуникација];
пренесување по факс;
пренесување слики и пораки со помош на
компјутери;

(111) **27216** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/804 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово**
**ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК**
(540)

KUMAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;
тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(111) **27214** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/805 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово**
**ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК**
(540)

ZETA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;
тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(111) **27215** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/806 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово**

**ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК
(540)**

Romanoff

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги
на продажба на големо врзани за цигари;
тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(111) **27240** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/827 (220) 16/08/2018
(181) 16/08/2028
(450) 30/06/2019

**(732) Друштво за трговија и услуги
КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје
11-ти Октомври 33 А, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)**

MAKFAH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук


или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; издавачка
дејност; информации, радиодифузна
дејност; новинско-издавачка дејност;
графичка дејност; услуги за продукција на
радио и телевизиски програми, забавни
програми. шоу програми (продукција на
шоу програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми
[импресарио услуги]; водење концерти
(организирање и водење концерти),
електронско издаваштво, забава
(планирање на забава), информации за
образовни и забавни настани,
известување за забави, звучни записи
(изнајмување звучни записи), избори на
маж на годината; избори на убавици
(организирање избори на убавици);
изнајмување сценски декор, конференции
(организирање и водење конференции),
микрофилмување [снимање
микрофилмови], монтажа на видеоленти,
он-лајн публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски
он-лајн публикации што не може да се
даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,
образование (информирање за
образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање
и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски
натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,
презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за

забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовавни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **27224** (151) 31/05/2019
 (210) ТМ 2018/831 (220) 20/08/2018
 (181) 20/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ**
ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје, МК
 (540)



(591) жолта, црна, црвена, зелена, портокалова, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 конзервиран зеленчук - ајвар
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со конзервиран зеленчук - ајвар

(111) **27241** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/835 (220) 22/08/2018
 (181) 22/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје**
бул. Патризански одреди - Porta Влае - блок 4, Карпош, 1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

**ARE
 YOU
 RECYCLING?**

(591) зелена, црна и бела
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; амбалажирање на производи, завиткување на стока, испорака /дистрибуција/ на производи, истоварување, контејнери за складирање (изнајмување контејнери за складирање), магацини, отпадоци (превезување и истоварување отпадоци), превоз на стока
 кл. 40 обработка на материјали; отпадоци (обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре (рециклажа на ѓубре и отпадоци)

(111) **27230** (151) 31/05/2019
 (210) ТМ 2018/837 (220) 21/08/2018
 (181) 21/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје
 бул. Александар Македонски бр.12,
 1000, Скопје, МК
 (540)**



(591) бела, црвена, светло/темно сина, розева, окер, зелена, тебет
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 бебешки влажни марамчиња за чувствителна кожа

(111) **27221** (151) 31/05/2019
 (210) ТМ 2018/839 (220) 23/08/2018
 (181) 23/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd**

**No.1377-1, Yinhai International Business
 Center, Chouzhou Road, Yiwu City,
 Zhejiang Province, , CN
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)**

КeMei

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 8 машинки за потстрижување брада; витлери; машинки за бричење, електрични и неелектрични; инструменти за потстрижување коса, електрични и неелектрични; машинки за депилација, електрични и неелектрични; електричен прибор за маникирање; кутии за брич; ножици; жилети; апарати за дупчење уши; направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса) неелектрични; виткачи за трепки; инструменти за виткање; пегли, неелектрични; рачни алати
 кл. 11 фенови за коса; вентилатори (електрични вентилатори) за лична употреба; уреди на пареа за пеглање ткаенини; апарати и машини за прочистување на воздухот; ламби на свиткување; ламби; греалки за нозе, електрични или неелектрични; грејачи за пегли; испарувачи; апарати со пареа за лице [сауни]; апарати за чадење што не се за медицинска употреба; апарати за дезинфекција; уреди за прочистување вода; електрични радијатори
 кл. 21 четки за заби, електрични; чешли; рачни апарати за чистење; електрични распрскувачи на средства против комарци; вакумски шишиња; уреди за отстранување влакна од облека, електрични или неелектрични; бришачи за под со реси; козметички прибори; четки за заби; тоалетни прибори; прибори за кујна

(111) **27243** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/840 (220) 24/08/2018
 (181) 24/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Друштво за комуникациски услуги
 ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
 Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Vip Combo Lite Neo

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени

примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизингтелекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;



обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **27242** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/846 (220) 29/08/2018
 (181) 29/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Vem Ilac San. ve Tic A.S.**
Sogutozu Mahallesi 2177. Cadde No
10B49, Ankara, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

VASPARIN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **27233** (151) 31/05/2019
 (210) ТМ 2018/849 (220) 30/08/2018
 (181) 30/08/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Monster Energy Company, a**
Delaware corporation
1 Monster Way Corona, California 92879,
US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER ENERGY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 нутритивни додатоци во исхрана;
нутритивни додатоци во течна состојба;
билни напатоци; нутритивни напатоци;
напатоци збогатени со витамини; напатоци
збогатени со нутриенти; напатоци
збогатени со аминокиселини; напатоци
збогатени со билки
кл. 32 безалкохолни пијалоци,
вклучително газирани и енергетски
пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и
подготовки за правење пијалоци,
вклучително и газирани и енергетски
пијалоци; пиво

(111) **27237** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/852 (220) 31/08/2018
(181) 31/08/2028
(450) 30/06/2019

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

LENOR BLUSH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за перење и други средства
за употреба при перење алишта;
препаратиза чистење, нега и обработка и
разубавување на ткаенини; омекнувачи за
ткаенини, средства за подобрување на
кондицијата на ткаенините

(111) **27238** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/853 (220) 31/08/2018

(181) 31/08/2028

(450) 30/06/2019

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

LENOR CHARM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за перење и други средства
за употреба при перење алишта;
препаратиза чистење, нега и обработка и
разубавување на ткаенини; омекнувачи за
ткаенини, средства за подобрување на
кондицијата на ткаенините

(111) **27220** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/862 (220) 05/09/2018
(181) 05/09/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Иван Јанков**
ул. Тодор Александров 39/5, 1000,
Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, портокалова, темно
розева

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 организирање на натпревари
(образование или забава), организирање
на онлајн музички натпревари

(111) **27223** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/874 (220) 10/09/2018

(181) 10/09/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000
Скопје
(540)

MOBIL 1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се
употребуваат во индустријата, науката
и

фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и

шумарството; необработени вештачки
смоли, необработена пластика; композити
за гасење на пожар и за превенирање од
пожар; препарати за калење и
лемење; субстанции за штавење на
животински кожи и кожи од големи
животни (hides); адхезиви кои што се
користат во
индустријата; заптивачи/пополнувачи
(putties) и други пасти филери; компост,
ѓубрива, гноива; биолошки препарати за
употреба во индустријата и
науката; трансмисиски флуиди

кл. 4 индустриски масла и масти,
восок; лубриканти; композити за
абсорбирање на прашина, навлажување и
врзување; горива и илуминанти; свеќи и
фитили за осветлување; лубриканти; масла
за подмачкување; масти; моторни
масла; лубриканти за менувач; синтетички
лубриканти за мотор

кл. 37 градежни конструкции;
поправка; инсталационски услуги;
услуги на подмачкување на возила

(111) 27219

(151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/875

(220) 10/09/2018

(181) 10/09/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за услуги НОРША
ДООЕЛ Скопје**
**ул. Антон Попов бр. 7-2/6, 1000, Скопје,
МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг, услуги при продажба на
големо и мало со книги, списанија и друг
печатен материјал

кл. 41 објавување на книги, списанија,
брошури, весници и други печатен
материјал, објавување онлајн на
електронски книги и весници, преведување
и толкување

(111) 27209

(151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/887

(220) 14/09/2018

(181) 14/09/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство
трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-
извоз Велес**

**ул. 11-ти Октомври бр. 8, 1400, Велес,
МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
баретки, корсети, чевли, чизми, спортски
обувки, сандали, облека од имитација на
кожа, облека од кожа, палта, јакни,
фустани, ракавици, пењоари, трикотажа,
хеланки, долна облека, пуловери, кошули,
шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување, облека,
обувки, капи, вратоврски, баретки,
корсети, чевли, чизми, спортски обувки,
сандали, облека од имитација на кожа,
облека од кожа, палта, јакни, фустани,
ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,
долна облека, пуловери, кошули, шамии,
шалови, пантолони, костуми, елеци,
џемпери, чорапи

(111) **27235** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/888 (220) 14/09/2018
(181) 14/09/2028
(450) 30/06/2019

(300) 87/835336 15/03/2018 US and
87/835345 15/03/2018 US
(732) **Twentieth Century Fox Film
Corporation**
**10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

AVATAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 играни филмови; кинематографски
филмови; играни филмови со научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика и забава за деца;
однапред снимени ДВД-а со научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика и забава за деца;
однапред снимени ЦД-а со научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика, и забава за деца
и музички изведби; однапред снимени ЦД-
а, ЦД ромови, ДВД-а, и флеш мемориски
картички; аудио и видео снимки; музички
тонски записи кои може да се симнуваат;
датотеки со тонски записи од играни
филмови кои може да се симнуваат;
однапред снимени ЦД-а со тонски записи
од играни филмови; аудио и видео снимки
со научна фантастика, фантазија, акција,
авантура, комедија, драма, музика и
забава за деца кои може да се симнуваат;
филмови кои може да се симнуваат;
играни филмови кои може да се
симнуваат; играни филмови, телевизиски
шоуа и видео снимки со научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика и забава за деца
кои може да се симнуваат; тонови за
звонење, телефонски звучни сигнали,
графика, позадина, игри и музика кои може
да се симнуваат; тонови за звонење,
телефонски звучни сигнали, графика,
позадина, игри и музика кои може да се
симнуваат преку глобална компјутерска
мрежа и безжични уреди; софтвер;
компјутерски софтвер; книги кои може да
се симнуваат; аудио книги; софтвер кој

може да се симнува; компјутерски софтвер за заштита на екран; компјутерски игри; софтвер за игри; софтвер за игри кој може да се симнува; софтвер за видео игри; подлоги за глуфчиња; компјутерски додатоци; додатоци за мобилни телефони; футроли за носење за мобилни телефони, други преносни направи и компјутери; украсни магнети; очила; наочари; футроли за очила; мобилни софтверски апликации кои може да се симнуваат; мобилни софтверски апликации за мобилни комуникациски направи за користење во дистрибуција на дигитални видеа, видео датотеки, видео игри, и мултимедијални содржини кои може да се симнуваат; софтверски апликации за коцкање кои може да се симнуваат; мобилен апликациски софтвер; мобилен апликациски софтвер кој може да се симнува; компјутерски апликациски софтвер за мобилни телефони, вклучувајќи, софтвер за играње игри кои може да се симнуваат; компјутерски апликациски софтвер за играње на мобилен телефон, таблет или други преносни електронски направи кој може да се симнува; софтвер за видео игри за користење со мобилни направи; програми за електронски игри; програми за електронски игри кои може да се симнуваат; софтвер за електронски игри; компјутерски програми за игри; компјутерски програми за игри кои може да се симнуваат; интерактивни програми за игри; интерактивен софтвер за игри; софтверски апликации (дизајнирани да извршуваат различни функции) и софтверски апликации (дизајнирани за единствена цел и да извршуваат една функција) кои може да се симнуваат, имено, компјутерски апликациски софтвер за игри; софтвер за видео игри за

користење на безжични уреди кој може да се симнува; компјутерски софтвер за игри кој може да се симнува од глобална компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за игри за видео и компјутерски игри; компјутерски програми за видео игри; компјутерски софтвер за забавни игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; софтвер за зголемена реалност; софтвер за зголемена реалност за користење во мобилни направи за интегрирање на електронски податоци со околина од реалниот свет со цел забава и играње; очила за виртуелна реалност; слушалки за на глава за виртуелна реалност; слушалки за во уво; слушалки; слушалки за на глава; електронски изданија; електронски изданија, имено, книги, стрипови, магазини, прирачници и памфлети со забава, вести, музика, и уметност; футроли за очила; футроли за мобилни телефони; футроли за мобилни направи; футроли за електронски направи; футроли за носење лап-топови; футроли за паметни телефони

кл. 41 услуги на забава; услуги на забава во вид на аудио, визуелна и аудио-визуелна забава; услуги на забава во вид на аудио, визуелни, аудио-визуелни и дигитални содржини; образовни услуги; презентирање и дистрибуција на аудио и визуелни дела во вид на играни филмови; обезбедување спортски и културни активности; образование и услуги на забава, имено, продукција, дистрибуција, и презентирање на аудио и визуелни дела во вид на играни филмови, филмови и телевизиски програми; услуги на забава во вид на телевизиски серии, мултимедијални програмски серии, радио програми, играни филмови, видеа, филмови и филмски клипови; обезбедување он-лајн

информации за забава; обезбедување он-лајн компјутерски бази со податоци со забава и образовни информации; обезбедување он-лајн информации во областа на забавата и образованието; обезбедување он-лајн информации во областа на лингвистиката; обезбедување он-лајн информации во областа на телевизиските програми, играни филмови, филмови, радио програми, мултимедијални програми, и видео забава преку Интернет и комуникациски мрежи; обезбедување веб страни со аудио, визуелни и аудио-визуелни содржини кои не може да се симнуваат; обезбедување веб страни со играни филмови, видеа, филмови и филмски клипови кои не може да се симнуваат; услуги на забава во вид на видеа и слики кои не може да се симнуваат; услуги на забава во вид на видеа и слики со телевизиски шоа, филмови, и мултимедијални програмски серии за научна фантастика, фантазија, акција, авантура, комедија, драма, музика и забава за деца кои не може да се симнуваат пренесувани преку Интернет и комуникациски мрежи; услуги на забава во вид на видеа и слики со филмови кои не може да се симнуваат пренесувани преку Интернет и комуникациски мрежи; забава и образовни услуги во вид на телевизија и мултимедијални програмски серии со теми од генерален интерес на луѓето дистрибуирани преку различни платформи на повеќе форми на преносни медиуми; обезбедување информации за забава на други преку глобална компјутерска мрежа; услуги на забавни паркови и тематски паркови; услуги на забава во вид на мјузикли во живо, комедија и драмски изведби; услуги на забава во вид на изведби во живо на

актери, музичари, акробати и останати изведувачи; забава во вид на циркуси; забава во вид на изведби во живо; услуги на забава, имено, обезбедување веб страници за он-лајн коцкање; обезбедување казино игри и видео игри преку Интернет и комуникациски мрежи кои не може да се симнуваат; услуги на забава, имено, обезбедување он-лајн компјутерски игри; услуги на забава во форма на обезбедување интерактивни услуги за играње на игри кои се играат преку компјутерски или комуникациски мрежи; обезбедување игри; он-лајн услуги на играње; он-лајн компјутерски услуги на играње; издавање на книги; интерактивен софтвер за компјутерски и видео игри; обезбедување книги кои не може да се симнуваат; обезбедување онлајн електронски публикации во областа на компјутерските игри кои не може да се симнуваат; услуги за електронски игри обезбедени преку Интернет или друга комуникациска мрежа; договарање и спроведување Интернет игри кои не може да се симнуваат; обезбедување услуги на забава и информации за забава преку компјутерски, електронски и онлајн бази со податоци; обезбедување онлајн софтвер за игри за виртуелна реалност кој не може да се симнува; он-лајн публикации; он-лајн книги; он-лајн журнари, имено, блогови со лични мислења во области од генерален интерес, лингвистика, научна фантастика и фантазија; он-лајн објавување на електронски публикации; услуги на забава, вклучувајќи, обезбедување веб страници со тонови за свонење, графика, позадина и игри; медиумски содржини за мобилни уреди и услуги на забава во вид на подготовка на содржини; музеи; услуги на музеи; услуги на патувачки музеи; музејски

услуги во вид на патувачки изложби во вид на наука, лингвистика, истражување, конзервација, природа, и правење филмови; тури со водич на изложби во областа на научната фантастика и фантазија; образовни услуги, имено, обезбедување изложби во областа на науката, лингвистиката и зачувувањето на природата; организирање општествени и културни настани; обезбедување забавни изложби; организирање и договарање изложби за културни, образовни, и забавни цели; образовни услуги, имено, прикажување на серии филмови; организација на шоуа и настани за културни цели; организирање, договарање и спроведување настани, чиј профит се донира во хуманитарни цели; обезбедување кампови за деца и возрасни; обезбедување информации, вести и коментари во областа на забавата; услуги за информации за рекреација; услуги на кинематографија; договарање и спроведување авантури за интерактивна потрага по богатство во живо; уметнички изложби

(111) **27222** (151) 31/05/2019

(210) ТМ 2018/894 (220) 18/09/2018

(181) 18/09/2028

(450) 30/06/2019

(732) Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Факс 768

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата, науката и

фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; композити за гасење на пожар и за превенирање од пожар; препарати за калење и лемење; субстанции за штавење на животински кожи и кожи од големи животни (hides); адхезиви кои што се користат во индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; трансмисиски флуиди

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за абсорбирање на прашина, навлажување и врзување; горива и илуминанти; свеќи и фитили за осветлување; лубриканти; масла за подмачкување; масти; моторни масла; лубриканти за менувач; синтетички лубриканти за мотор

кл. 37 градежни

конструкции; поправка; инсталациски услуги; услуги на подмачкување на возила

(111) **27246** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/895 (220) 18/09/2018

(181) 18/09/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за трговија и услуги
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА
МОДА - ИЗЕТ ЦУРИ** Скопје
ул. Битпазарска бр. 127,, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни
препарати; парфимерија
кл. 25 облека; обувки; капи
кл. 41 образование; обука; забава

(111) **27259** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/983 (220) 09/10/2018
(181) 09/10/2028
(450) 30/06/2019

(732) **GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.**
Wapenstilstandstraat 5; 1081 Brussel, BE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

GODIVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за онлајн нарачување за
храна, имено слаткарски производи,
малопродажни услуги на продавници за
слатки и слаткарски производи,
огласување и бизнис
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци; кафетерии; ресторани

(111) **27236** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/990 (220) 12/10/2018
(181) 12/10/2028
(450) 30/06/2019

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД** Скопје
ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работи поврзани со
недвижен имот
кл. 41 забава, претстави, песни, видео
записи, аудио/видео пренесувачи,
спортски и културни активности,
промоција, разонода и рекреација
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; ресторани, кафулиња

(111) **27232** (151) 31/05/2019
(210) ТМ 2018/1070 (220) 02/11/2018
(181) 02/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за туризам, трговија и
услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО** Скопје
**ул.Аминта Трети бр. 81/1 дп.2, 1000,
Скопје, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања, организирање крстарења,

придружување патници, превезување патници, резервации за превоз, резервации за патувања, разгледувања на културни знаменитости и обиколки (туризам), информирање за превоз кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности, организирање и водење колоквиуми, организирање и водење концерти, организирање и водење семинари, услуги на клубови (забава и образование), организирање шоу програми, организирање спортски натпревари, паркови (забавни паркови), фотографски репортажи, продукција на шоу програми, радио и телевизиски програми, продавање билети (забава), снимање видеоленти, услуги на репортери

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, бироа за сместување (хотели и агенции), сместување (изнајмување за времено сместување), резервирање за сместувања, услуги во барови, резервирање пансиони, пансиони и интернати, бифеа (снек-барови), кафетерии (експрес ресторани), услуги на камповите за летување, служење храна и пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, хотели, изнајмување простории за состаноци, изнајмување за времено сместување, ресторани, ресторани со самопослужување

(111) **27251** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/1167 (220) 19/11/2018
(181) 19/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Alberto-Culver USA, Inc.**
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NOXZEMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапун; препарати за чистење; парфимерија; есенцијални масла; дезодоранси и антиперспиранти; препарати за нега на коса; шампони и кондиционери; бои за коса; производи за стилизирање на коса; немедицински тоалетни препарати; препарати за бања и туш; препарати за нега на кожа; масла, креми и лосиони за кожа; препарати за бричење; препарати за пред бричење и после бричење; колонска вода; препарати за депилирање; производи за потемнување и за заштита од сонце; козметика; шминка и производи за вадење на шминка; вазелин; производи за нега на усни; пудра во прав; памучна волна за козметичка употреба; памучни стапчиња за козметичка употреба; книжни марамчиња, влошки или влажни марамчиња импрегнирани или претходно навлажнети со лични средства за чистење или козметички лосиони; маски за убавина, маски за лице

(111) **27272** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/1169 (220) 20/11/2018
(181) 20/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

UNOFAST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **27268** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1170 (220) 20/11/2018

(181) 20/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Novartis AG****4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

URINEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **27280** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1174 (220) 20/11/2018

(181) 20/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Pharmacia & Upjohn Company LLC**
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(540)

UPJOHN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски производи; материјали
за шиене; терапевтски и помошни уреди

прилагодени за хендикепираните лица;
апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за нега на доенчиња; апарати,
уреди и производи за сексуална активност;
медицински уреди за офталмолошка
употреба

(111) **27262** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1175 (220) 21/11/2018

(181) 21/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Novartis AG****4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

VILSPOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **27260** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1176 (220) 21/11/2018

(181) 21/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Novartis AG****4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

VILGIMUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **27273** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1178 (220) 21/11/2018
 (181) 21/11/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Illumina, Inc**

**5200 Illumina Way San Diego, California
 92122, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
 Скопје
 (540)

ILLUMINA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 реагенси, анализи, ензими, хемиски препарати, биолошки примероци во вид на човечко ткиво или човечка телесна течност, животинско ткиво или животинска телесна течност, култури од микроорганизми, растително ткиво и нуклеотиди за научна и истражувачка употреба, не за медицински или ветеринарни цели; комплекти реагенси сочинети примарно од нуклеотиди, реагенси, ензимски супстрати, ублажувачи, хемиски препарати, биолошки препарати во вид на човечко ткиво или човечка телесна течност, животинско ткиво или животинска телесна течност, култури од микроорганизми, растително ткиво и ензими за научна и истражувачка употреба, не за медицински или ветеринарни цели

кл. 9 компјутерски хардвер и софтвер за користење во областите на секвенцирање на нуклеинска киселина, генотипизација, медицинска дијагностика, ветеринарна дијагностика, клиничка дијагностика, медицинско истражување, ветеринарно истражување, дијагностичко истражување, клиничко истражување, развој на лекови, истражување за развој на лекови, истражување во медицински лаборатории, ветеринарни науки и истражување,

природни науки, биологија, микробиологија, биотехнологија, земјоделие, форензика, безбедност на храна, метагеномика, и генетика; научни апарати и инструменти имено, секвенцери на нуклеинска киселина, направи за генетска анализа и генотипирање, скенери, електронски направи за обработка на слики и анализатори, опрема за собирање примероци за тестирање, инструменти за контрола на квалитетот на примероци, патрони со реагенси за секвенцирање и подлоги, опрема за подготовка на пробни примероци и лабораториска опрема за лабораториска употреба; микропроцесори; процесори на податоци; биоинформатички процесор на податоци за секвенцирање на нова генерација (NGS); картички со интегрирани кола; компјутерски чипови; кодирани електронски чип картички кои содржат програми кои се користат за секвенцирање на ДНК; компјутерски апликациски софтвер за мобилни телефони, преносни медиа плеери, рачни компјутери, таблет компјутери, и општо компјутери, имено, софтвер кој им овозможува на корисниците да примаат и складираат нивни ДНК податоци, и да овластат медицински и истражувачки персонал да ги користат тие податоци

кл. 42 обезбедување он-лајн компјутерски софтвер на пребарувачка машина кој не може да се симнува; обезбедување онлајн компјутерски софтвер кој не може да се симнува за прилагоден дизајн и порачка на анализи, нуклеински киселини и реагенси; софтвер како услуга (SaaS), имено, софтвер за хостирање за користење од други за користење во прилагоден дизајн и порачка на анализи, нуклеински киселини и реагенси во областите на секвенцирање на нуклеинска

киселина, генотипизација, медицинска дијагностика, ветеринарна дијагностика, клиничка дијагностика, медицинско истражување, ветеринарно истражување, дијагностичко истражување, клиничко истражување, развој на лекови, истражување за развој на лекови, медицинско лабораториско истражување, ветеринарна наука и истражување, природни науки, биологија, микробиологија, биотехнологија, земјоделие, форензика, безбедност на храна, метагеномика и генетика; услуги на секвенцирање на нуклеинска киселина и анализи за научни и истражувачки цели; услуги на секвенцирање и анализирање на геном за научни и истражувачки цели; услуги на генетички анализи и известување за научни и истражувачки цели; инсталирање и одржување на компјутерски софтвер и апликации со бази со податоци за други за користење во областите на секвенцирање на нуклеинска киселина и генотипизација, медицинска дијагностика, клиничка дијагностика, медицинско истражување, клиничко истражување, природни науки, биологија, развој на лекови, истражувања за развој на лекови, молекуларна дијагностика, лабораториска медицина, биотехнологија, земјоделие, форензика и генетика; клиничка дијагностика и советодавни услуги во областите на секвенцирање на нуклеинска киселина, генотипизација, медицинска дијагностика, ветеринарна дијагностика, клиничка дијагностика, медицинско истражување, ветеринарно истражување, дијагностика, клиничко истражување, развој на лекови, истражување за развој на лекови, медицинско лабораториско истражување, ветеринарна наука и истражување, природни науки, биологија,

микробиологија, биотехнологија, земјоделие, форензика, безбедност на храна, метагеномика, и генетика; научни лабораториски услуги; медицински лабораториски услуги; компјутерски услуги, имено, услуги на провајдер на хостирање во облак и провајдер на услуги на лице место за складирање, анализирање и споделување информации во областите на секвенцирање на нуклеинска киселина, генотипизација, медицинска дијагностика, ветеринарна дијагностика, клиничка дијагностика, медицинско истражување, ветеринарно истражување, дијагностичко истражување, клиничко истражување, развој на лекови, истражување за развој на лекови, медицинско лабораториско истражување, ветеринарни науки и истражување, природни науки, биологија, микробиологија, биотехнологија, земјоделие, форензика, безбедност на храна, метагеномика и генетика; обезбедување онлајн мрежна услуга која им овозможува на корисниците да складираат, пристапуваат, управуваат, анализираат и споделуваат податоци за користење во областите на секвенцирање на нуклеинска киселина, генотипизација, медицинска дијагностика, ветеринарна дијагностика, клиничка дијагностика, медицинско истражување, ветеринарно истражување, дијагностичко истражување, клиничко истражување, развој на лекови, истражување за развој на лекови, медицинско лабораториско истражување, ветеринарна наука и истражување, природни науки, биологија, микробиологија, биотехнологија, земјоделие, форензика, безбедност на храна, метагеномика и генетика; дизајн и развој на автоматизирани лабораториски апарати, лабораториска опрема и

компјутерски системи за други;
 обезбедување советодавни услуги за
 други поврзани со управување со
 податоци и развој на инфраструктура на
 информатичка технологија; обезбедување
 советодавни услуги за други поврзани со
 планирање на капацитети, намалување на
 ризик, обезбедување на простории за
 обука и управување со флота на научни
 инструменти во врска со работењето на
 лаборатории и простории за научно
 истражување; услуги за докажување на
 концепти за други, имено, научно и
 техничко советување и истражувачки
 услуги поврзани со експериментален
 дизајн, подготовка на библиотеки,
 контрола на квалитет на библиотеки,
 следење на примероци, контрола на
 квалитет на примероци и подготовка на
 прилагодени протоколи и упатства за
 корисникот; дизајн и подготовка на бази со
 податоци за други за собирање,
 складирање, анализирање и известување
 биолошки информации; изнајмување на
 лабораториска опрема

(111) **27249** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/1180 (220) 22/11/2018
 (181) 22/11/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **KOC HOLDING ANONIM SIRKETI**
Nakkastepe Azizbey Sokak No:1

Kuzguncuk, Istanbul, TR

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена и црна
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги, услуги за
 разубавување, ветеринарни услуги,
 фармрески услуги, одгледување на
 животни, потковување на коњи и
 одржување на коњски копита, медицински
 советодавни услуги во областа на
 човековото здравје

(111) **27274** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/1181 (220) 22/11/2018
 (181) 22/11/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **KOC HOLDING ANONIM SIRKETI**
Nakkastepe Azizbey Sokak No:1

Kuzguncuk, Istanbul, TR

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 44 медицински услуги, услуги за
 разубавување, ветеринарни услуги,
 фармрески услуги, одгледување на
 животни, потковување на коњи и
 одржување на коњски копита, медицински
 советодавни услуги во областа на
 човековото здравје

(111) **27250** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/1183 (220) 23/11/2018
 (181) 23/11/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

MONTE PLOGAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива), имено вино; вино порто; црвено вино; бело вино; непенливо вино; пенливо вино; шампањ; овошно вино; трпезно вино; греано вино; шприцер, аперативно вино

(111) **27264** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1184 (220) 23/11/2018

(181) 23/11/2028

(450) 30/06/2019

(300) UK00003347993 24/10/2018 UK

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO CREAMY TOBACCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **27282** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1187 (220) 23/11/2018

(181) 23/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, МК**

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 (540)

GPOIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазира; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување, бензен, бензин, гас (производствен гас), гас во цврста состојба (гориво), горива (моторни горива), дизел гориво, моторно масло, нафта, нафта (нафта за домаќинство)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, изнајмување канцелариски машини и опрема, изнајмување машини за фотокопирање, услуги при продажба на големо и мало на нафта и нафтени деривати

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги, бензински станици за возила [полнење гориво и одржување], пумпи за точење на гориво на сервисни станици

(111) **27277** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1191 (220) 27/11/2018

(181) 27/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

PROACE CITY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) **27265** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1192 (220) 28/11/2018

(181) 28/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHİR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, црна, црвена, бордо и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери; напoлитанки; торт и; тартови; десерти, имено, слаткарски десерти, десерти базирани на брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати десерти; сладоледи; десерт со мраз

(111) **27279** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1197 (220) 28/11/2018

(181) 28/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI**

KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

YARIS CROSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) **27263** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1198 (220) 26/11/2018

(181) 26/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Novartis AG****4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо ТомовиЌ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

VILGITOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **27261** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1199 (220) 26/11/2018

(181) 26/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Novartis AG****4002 Basel, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо ТомовиЌ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

VIGLUCON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **27281** (151) 21/06/2019

(210) ТМ 2018/1200 (220) 26/11/2018

(181) 26/11/2028

(450) 30/06/2019

(732) **Alibaba Group Holding Limited**
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box
847, George Town, Grand Cayman, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски

програми; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер кој може да се најде на Интернет; компјутерски софтвер за интерактивна забава, кој им овозможува на корисниците да го прилагодат гледањето, слушањето и играчкото искуство преку селектирање и уредување на приказот и изведбата на аудио, видео и аудио визуелни елементи; аудио, визуелни и аудио визуелни датотеки и снимени содржини со мултимедијални забавни програми и содржини кои може да се симнуваат; онлајн електронски изданија (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и

компјутерски мрежи;софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува;облак-базиран софтвер кој може да се симнува;електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување;компјутерски периферни уреди;ноутбук компјутери;лаптоп компјутери;преносни компјутери;рачни компјутери;лични дигитални асистенти;лични медиа плеери;мобилни телефони;смарт телефони;дигитални камери;батерији, полначи за батерији;компјутерски работни станици;компјутерски сервери;хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување;адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи;безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи;држачи за лаптопи, компјутерски торби;апарати за гаснење пожар;компјутерски хардвер и фирмвер;компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет);автомобилски навигациски систем;компакт дискови;дигитална музика (која може да се симнува од Интернет);телекомуникациски апарати;подлоги за глумчиња;слушалки за мобилен телефон;галантерија за мобилни телефони;игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да се симнуваат;алармни системи;безбедносни камери;мобилни направи за емитување радио и телевизија;опрема за емитување

телевизија;камери;видео камери;слушалки за на глава;телефонски слушалки за во уво;звучници;апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС);компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет);екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема;сет топ кутии;далечинско управување;програми за складирање на податоци;очила и очила за сонце;електронски огласни табли;кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш и идентификациони картички;автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш;електронски читачи на книги;тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири;бебе монитори;видео бебе монитори;заштитници за објективи;таблет компјутери;кодирани клуч картички;3Д очила;мемориски картички за машини за видео игри;сите вклучени во класа 9 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на банкноти и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на

недвижности, инвестирање недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот; осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси

за гас и струја; оценување старини; оценување уметност; оценување накит; оценување користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; услуги на сефови; уредување финансии за градежни проекти; агенции за увозно-извозно ослободување (царинско ослободување); консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 36

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражување; технички проектни студии; обезбедување веб страни со технологија која им овозможува на корисниците да споделуваат информации и совети; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (SaaS); компјутерски услуги поврзани со пренос на информации, податоци, документи и слики преку Интернет; компјутерски услуги поврзани со обезбедување онлајн пристап до интерактивна компјутерска база со податоци со вести и други поврзани информации за филмски програми, прегледувања, журнари, спортови, концерти, познати личности и забава; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации од други; услуги на обезбедувач на услуги за апликации (ASP) за обезбедување софтвер во областа на одржување веб

базирани конференции, одржување аудио конференции, праќање електронски пораки, соработка за документи, одржување видео конференции, и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за потпомагање на интероперабилноста на повеќе софтверски апликации; услуги на техничка поддршка (техничко советување) поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации од нивните колеги, да формираат виртуелни заедници, да се ангажираат во социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешка линија за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси со информации, страни и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување Интернет пребарувачи; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смарт телефони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерска интеграција; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана од вируси; услуги на софтвер за компјутерски системи; компјутерски услуги во врска со обезбедување директни услуги на поврзување помеѓу компјутерските корисници за размена на податоци; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на

веб страници; хостирање веб страници за други; хостирање компјутерски апликациски софтвер за пребарување и преземање информации од бази со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; советодавни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со прилагодено пребарување на компјутерски бази со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; претварање на физички податоци и документи во електронски медиа формат; услуги на тестирање и оценување на производи; архитектонски и дизајнерски услуги; дизајн на ентериер на згради, канцеларии и станови; информациски услуги на компјутери и компјутерски мрежи; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги за информации, знаење и тестирање на компјутерска безбедност; услуги за гарантирање на квалитетот; компјутерски услуги поврзани со потврдување на деловни трансакции и подготовка на извештаи за нив; компјутерски безбедносни услуги за контрола на пристап до компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; безбедност на пренос на податоци и трансакции преку компјутерски мрежи; советување во областа на безбедноста на податоци; технолошко советување во врска со обезбедување телекомуникации; безбедносни услуги на компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на безбедноста на Интернет, светски распространетиот веб и компјутеризирани комуникациски мрежи; советодавни услуги во областите

на безбедносни услуги на Интернет, светски распространетиот веб и компјутеризираниите комуникациски мрежи, услуги за информациска безбедност; услуги на потврдување за компјутерска безбедност; компјутерски услуги во врска со онлајн потврдување на електронски потписи; резервни копии на податоци сместени на друго место; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страни; компјутерска обработка во облак; услуги на обезбедувачи на хостинг во облак; обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за компјутерска обработка во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски средини преку компјутерска обработка во облак; изнајмување на софтвер за забава; услуги на картографија; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со погоре наведените услуги; сите вклучени во класа 42

(111) **27271** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/1201 (220) 28/11/2018
(181) 28/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје**
ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

KONAKU

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, сателитска телевизија, телевизиски емисии, испраќање пораки, повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација], обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], пренесување преку сателит, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, безжично емитување, Стриминг и стриминг во живо на видео, аудиовизуелни, и интерактивни аудиовизуелни содржини преку Интернет
кл. 41 организирање и водење концерти, објавување книги, услуги на кампови за летување [забава], услуги на спортски кампови, изнајмување кинематографски филмови, прикажување филмови, услуги на клубови [забава или образование], натпревари (организирање натпревари) [образование или забава], натпревари (организирање спортски натпревари), синхронизација, видеоленти (монтажа на видеоленти), информирање за образование, веронаука (настава по веронаука), педагошки истражувања, образовни услуги, електронско издаваштво, услуги на естрадни уметници [забавувачи], (известување за забави), организирање изложби за културни или образовни цели, производство на филмови, одржување претстави во живо, микрофилмување [снимање микрофилмови], филмски проектори и прибори (изнајмување филмски проектори и прибори), филмски студија, услуги на компонирање музика, вариетеа, услуги на репортери, услуги на оркестри, организирање балови, организирање шоу

програми [импресарио услуги], планирање забави, фотографски репортажи, фотографија, продукција на музика, обезбедување услуги за караоке, обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат, он-лајн публикување електронски книги и списанија, радио и телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати), забава со помош на радио, услуги на студија за снимање, услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), изнајмување аудио опрема, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, видеокамери (изнајмување видеокамери), известување за забави звучни записи (изнајмување звучни записи), видеорекордери (изнајмување видеорекордери), услуги на пишување сценарија, изнајмување сценски декор за приредби, продукција на шоу програми, изнајмување звучни записи, изнајмување сценски декор, титлување филмови, телевизиска забава, продукција на радио и телевизиски програми, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, театарски изведби, организирање време на спортски натпревари, преведување, производство на филмови на видео ленти, видеоленти (изнајмување видеоленти), снимање видеоленти, пишување текстови што не се рекламни текстови

(111) **27285** (151) 13/06/2019
 (210) ТМ 2018/1204 (220) 28/11/2018
 (181) 28/11/2028
 (450) 30/06/2019
 (732) **BERLIN-CHEMIE AG**
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BERLITHION

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
 кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **27248** (151) 21/06/2019
 (210) ТМ 2018/1207 (220) 29/11/2018
 (181) 29/11/2028
 (450) 30/06/2019

(732) **DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.**

Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, SI
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) сина, црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од



тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз
кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода
и други безалкохолни пијалоци; пијалоци
од овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на напитки
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **27276** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/1211 (220) 30/11/2018
(181) 30/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Altadis SA**

**C/Via de los Poblados, 3-Edificio 7 Plantas
3 Y 4 Madrid 28, ES**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NOBEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или
непреработен; производи од тутун; замени
за тутун што не се за медицинска или
куративна употреба; цигари; цигарилоси;
пури; рачни машини за виткање на цигари;
кутии за цигари; филтри за цигари; хартија
за виткање цигари; електронски цигари;
течност за електронски цигари; кибрити и
производи за пушачите

(111) **27275** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/1212 (220) 30/11/2018
(181) 30/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Imperial Tobacco Intellectual
Property Limited**

**21 Beckett Way Park West Nangor Road
Dublin 12, IE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CARLTON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или
непреработен; производи од тутун; замени
за тутун што не се за медицинска или
куративна употреба; цигари; цигарилоси;
пури; рачни машини за виткање на цигари;
кутии за цигари; филтри за цигари; хартија
за виткање цигари; електронски цигари;
течност за електронски цигари; кибрити и
производи за пушачите

(111) **27270** (151) 21/06/2019
(210) ТМ 2018/1214 (220) 30/11/2018
(181) 30/11/2028
(450) 30/06/2019

(732) **Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc.**

**Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio
43068, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VICTORIA'S SECRET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 оптички производи и додатоци,
очила за сонце, футроли за оптички
производи, рамки за очила, садови и
футроли за контактни леќи

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	27262	25	27286	35	27243
1	27222	5	27263	29	27224	35	27244
1	27223	5	27268	29	27244	35	27245
1	27239	5	27272	29	27245	35	27252
1	27273	5	27285	29	27248	35	27254
1	27278	7	27278	29	27269	35	27255
3	27211	8	27221	30	27213	35	27256
3	27213	9	27217	30	27244	35	27257
3	27226	9	27218	30	27245	35	27258
3	27227	9	27234	30	27248	35	27259
3	27228	9	27235	30	27265	35	27266
3	27229	9	27240	30	27269	35	27267
3	27230	9	27267	30	27278	35	27282
3	27237	9	27270	31	27269	35	27284
3	27238	9	27273	32	27233	35	27286
3	27246	9	27281	32	27248	36	27236
3	27247	9	27283	32	27255	36	27267
3	27251	10	27234	32	27257	36	27281
4	27222	10	27280	33	27250	37	27222
4	27223	10	27285	34	27214	37	27223
4	27282	11	27221	34	27215	37	27252
4	27283	12	27277	34	27216	37	27282
5	27213	12	27279	34	27264	38	27210
5	27225	12	27283	34	27275	38	27243
5	27231	16	27247	34	27276	38	27267
5	27233	16	27266	35	27209	38	27271
5	27234	16	27267	35	27212	39	27232
5	27239	18	27209	35	27214	39	27241
5	27242	21	27221	35	27215	39	27244
5	27244	24	27253	35	27216	39	27245
5	27245	25	27209	35	27219	39	27248
5	27247	25	27246	35	27224	39	27283
5	27260	25	27247	35	27234	40	27241
5	27261	25	27253	35	27241	41	27212



41	27219	41	27254	42	27252	43	27248
41	27220	41	27266	42	27273	43	27259
41	27232	41	27271	42	27281	43	27287
41	27235	42	27217	43	27232	44	27249
41	27236	42	27218	43	27236	44	27274
41	27240	42	27240	43	27244	45	27212
41	27246	42	27243	43	27245		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Alberto-Culver USA, Inc.	27251	MK/T/2018/1167
Alibaba Group Holding Limited	27281	MK/T/2018/1200
Altadis SA	27276	MK/T/2018/1211
BERLIN-CHEMIE AG	27285	MK/T/2018/1204
British American Tobacco (Brands) Limited,	27264	MK/T/2018/1184
CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna	27239	MK/T/2018/0724
DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.	27248	MK/T/2018/1207
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	27265	MK/T/2018/1192
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	27223	MK/T/2018/0874
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	27222	MK/T/2018/0894
GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.	27259	MK/T/2018/0983
Illumina, Inc	27273	MK/T/2018/1178
Imperial Tobacco Intellectual Property Limited	27275	MK/T/2018/1212
Intervet International B.V.	27231	MK/T/2018/0719
KOC HOLDING ANONIM SİRKETİ	27249	MK/T/2018/1180
KOC HOLDING ANONIM SİRKETİ	27274	MK/T/2018/1181
Lidl Stiftung & Co. KG	27250	MK/T/2018/1183
MOBIAK SA	27234	MK/T/2018/0718
Monster Energy Company, a Delaware corporation	27233	MK/T/2018/0849
Novartis AG	27272	MK/T/2018/1169
Novartis AG	27268	MK/T/2018/1170
Novartis AG	27262	MK/T/2018/1175
Novartis AG	27260	MK/T/2018/1176
Novartis AG	27263	MK/T/2018/1198
Novartis AG	27261	MK/T/2018/1199



Pharmacia & Upjohn Company LLC	27280	МК/Т/2018/1174
Rotam Agrochem International Company Limited	27225	МК/Т/2018/0716
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)	27279	МК/Т/2018/1197
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)	27277	МК/Т/2018/1191
The Procter & Gamble Company	27237	МК/Т/2018/0852
The Procter & Gamble Company	27238	МК/Т/2018/0853
Twentieth Century Fox Film Corporation	27235	МК/Т/2018/0888
Vem Ilac San. ve Tic A.S.	27242	МК/Т/2018/0846
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.	27270	МК/Т/2018/1214
YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd	27221	МК/Т/2018/0839
БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА	27266	МК/Т/2016/0128
ДУНА ДОО Скопје	27217	МК/Т/2018/0526
ДУНА ДОО Скопје	27218	МК/Т/2018/0527
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	27243	МК/Т/2018/0840
Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје	27212	МК/Т/2012/0254
Друштво за производство трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Велес	27209	МК/Т/2018/0887
Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	27282	МК/Т/2018/1187
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	27278	МК/Т/2014/0612
Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје	27283	МК/Т/2018/0597
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	27216	МК/Т/2018/0804
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	27214	МК/Т/2018/0805
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	27215	МК/Т/2018/0806
Друштво за сервисирање, производство и трговија ЛТХ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје	27252	МК/Т/2018/0749
Друштво за трговија НАТУСАНА МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	27213	МК/Т/2007/1256
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА МОДА - ИЗЕТ ЦУРИ Скопје	27246	МК/Т/2018/0895
Друштво за трговија и услуги КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје	27240	МК/Т/2018/0827
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје	27271	МК/Т/2018/1201
Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје	27232	МК/Т/2018/1070
Друштво за угостителство, трговија и услуги Гостилница Турист Зора Доо увоз-извоз	27287	МК/Т/2014/0238
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје	27241	МК/Т/2018/0835
Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ Скопје	27219	МК/Т/2018/0875
ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	27284	МК/Т/2016/0156



Иван Јанков	27220	МК/Т/2018/0862
КАМБЕРАЈ НУРИМАН	27211	МК/Т/2012/0288
МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР - Тетово	27247	МК/Т/2004/0631
ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ	27224	МК/Т/2018/0831
Радислав Анастасовски	27245	МК/Т/2018/0075
Радислав Анастасовски	27244	МК/Т/2018/0077
СИЊОРИ ДОО Скопје	27286	МК/Т/2014/0610
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје	27236	МК/Т/2018/0990
ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје	27210	МК/Т/2012/0040
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	27254	МК/Т/2018/0655
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	27258	МК/Т/2018/0656
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	27256	МК/Т/2018/0657
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	27255	МК/Т/2018/0658
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	27257	МК/Т/2018/0659
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27226	МК/Т/2018/0706
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27227	МК/Т/2018/0707
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27228	МК/Т/2018/0708
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27229	МК/Т/2018/0710
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27230	МК/Т/2018/0837
Халк Банка АД Скопје	27267	МК/Т/2018/0793
„ГАТЕКС“ дооел Прилеп	27253	МК/Т/2018/0625
„Кривогаштани промет“ доо	27269	МК/Т/2016/1162

ПРОМЕНИ

(111) 3905

(732) Syngenta Limited

Jealott's Hill International, Research
Centre, Bracknell, Berkshire, United
Kingdom, RG42 6EY, GB

(111) 2495

(732) ALPS ELECTRIC CO. LTD.

1-7, Yukigaya-otsukamachi, 145-8501 Ota-
ku, Tokyo, JP

(111) 8745

(732) N.E.T. CO. UNITED S.A.

Vistra (BVI) Limited of Vistra Corporate
Services Centre, Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola VG1110, British Virgin
Islands, VG



(111) 15636

(732) Друштво за производство на
мототрни и инсудтриски масла,
трговија и услуги 3 СТ Дооел
ул. 21 бр. 8, Н. Илинден, 1041, Скопје,
МК

(111) 17044

(732) DANJAQ, LLC
11400 Olympic Blvd., Suite 1700, Los
Angeles, CA 90064, US

(111) 16784

(732) ЕВН Македонија, Акционерско
друштво за снабдување со електрична
енергија, Скопје
, МК

(111) 16521

(732) Baltimore Aircoil Company, Inc.
7600 Dorsey Run Road, Jessup, MD
20764, US

(111) 16623

(732) ОРОССИМО ДООЕЛ Битола
ул. Никола Тесла бр. 160, Битола, МК

(111) 17099

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 20810

(732) Raychem HTS Limited
43 London Wall, London, EC2M TF, GB

(111) 25080

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(111) 26827

(732) ENNELIN LTD
Unit 404, The Frames 1 Phipp Street,
London, EC2A 4PS, GB

(111) 26828

(732) ENNELIN LTD
Unit 404, The Frames 1 Phipp Street,
London, EC2A 4PS, GB

(111) 26367

(732) ENNELIN LTD
Unit 404, The Frames 1 Phipp Street,
London, EC2A 4PS, GB

ПРЕНОС

(111) 318

(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE

(111) 327

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE

(111) 407

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE

(111) 408

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE

(111) 5608**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 5664**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 5665**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 1957

**(732) Britax Childcare Holdings Limited
Building A Riverside Way, Watchmoor
Park, GU15 3YL Camberley, Surrey, GB**

(111) 4496

**(732) Cargotec Patenter AB
c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422
Kista, SE**

(111) 6363**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 4540**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 4541**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 6037

**(732) Amoy Food Limited
11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial
Estate, New Territories, HK**

(111) 8896

**(732) Amoy Food Limited
11-15 Dai Fu Street, Tai Po industrial
Estate, New Territories, HK**

(111) 9117

**(732) European Refreshments
Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE**

(111) 10319**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 10320**(732) Cerveceria Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**

**Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,**



**Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City, MX**

(111) 11203

(732) Easy Spirit LLC

**777 W. Putnam Avenue, Greenwich, CT
06830, US**

(111) 12097

(732) Janssen Biotech, Inc.

**800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania, US**

(111) 14878

(732) FUCHS LUBRICANTS CO.

**17050 Lathrop Avenue, Harvey, Illinois
60426, US**

(111) 15431

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
**Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE**

(111) 18576

(732) Easy Spirit LLC

**777 W. Putnam Avenue, Greenwich, CT
06830, US**

(111) 20810

(732) Pentair Technical Solutions UK
Limited

**3 Rutherford Road, Stephenson Industrial
Estate, Washington, Tyne and Wear, NE37
3HX, GB**

(111) 22391

(732) Gowan Crop Protection Limited

**Highlands House Basingstoke Road,
Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7
1NT, GB**

(111) 23902

(732) Кристијан Кузмановски
бул. АСНОМ бр. 20/2-15, Скопје, МК

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) 15526 МК/Т/ 2007/898

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ

(111) 6616

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

**кл. 7 машини и машински алатки; мотори (освен за сувоземни возила); машински
спојници и трансмисиони елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски справи,
инкубатори за јајца; делови и прибор за напред наведената стока**

**кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода и делови и прибор за
напред наведената стока**

СПОЈУВАЊЕ

(111) 4496

(732) ZETECO AB

c/o Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422 Kista, SE



ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 20805 МК/Т/ 2011/1266

ОБНОВУВАЊА

(111) 3905	(186) 21/12/2027
(111) 3925	(186) 21/12/2027
(111) 3930	(186) 21/12/2027
(111) 4002	(186) 13/12/2027
(111) 1320	(186) 13/12/2027
(111) 2495	(186) 21/12/2027
(111) 1835	(186) 15/11/2027
(111) 2145	(186) 09/12/2027
(111) 4496	(186) 21/12/2027
(111) 2821	(186) 25/05/2027
(111) 2193	(186) 21/12/2027
(111) 4544	(186) 21/12/2027
(111) 3260	(186) 21/12/2027
(111) 2225	(186) 13/12/2027
(111) 2299	(186) 21/12/2027
(111) 4567	(186) 21/12/2027
(111) 2684	(186) 21/12/2027
(111) 2687	(186) 21/12/2027
(111) 4595	(186) 10/05/2029
(111) 4607	(186) 05/04/2018
(111) 4647	(186) 20/03/2028
(111) 9025	(186) 27/02/2027
(111) 7904	(186) 22/09/2027
(111) 7759	(186) 15/10/2027
(111) 8029	(186) 25/12/2027
(111) 8011	(186) 31/12/2027
(111) 8012	(186) 31/12/2027
(111) 8025	(186) 08/01/2028
(111) 8384	(186) 30/01/2028
(111) 8223	(186) 30/01/2028
(111) 9334	(186) 17/03/2028
(111) 8784	(186) 19/06/2028
(111) 8745	(186) 13/05/2029
(111) 15524	(186) 17/09/2027
(111) 15807	(186) 18/09/2027
(111) 15402	(186) 20/09/2027
(111) 15308	(186) 20/09/2027
(111) 15249	(186) 08/10/2027
(111) 15636	(186) 09/10/2027
(111) 15557	(186) 24/10/2017
(111) 15437	(186) 29/10/2027
(111) 15686	(186) 31/10/2027
(111) 17044	(186) 12/11/2027
(111) 14930	(186) 13/11/2027
(111) 15540	(186) 21/11/2027
(111) 15230	(186) 23/11/2027
(111) 15408	(186) 04/12/2027
(111) 15572	(186) 07/12/2027



(111) 15999	(186) 16/01/2028
(111) 15317	(186) 25/01/2028
(111) 15326	(186) 13/02/2028
(111) 15328	(186) 13/02/2028
(111) 15330	(186) 13/02/2028
(111) 15325	(186) 13/02/2028
(111) 15329	(186) 13/02/2028
(111) 15450	(186) 26/02/2028
(111) 16688	(186) 18/03/2028
(111) 16784	(186) 02/06/2028
(111) 15844	(186) 06/05/2028
(111) 15828	(186) 07/05/2028
(111) 15918	(186) 16/05/2028
(111) 16466	(186) 12/06/2028
(111) 16521	(186) 19/09/2028
(111) 16794	(186) 02/10/2028
(111) 16623	(186) 01/12/2028
(111) 16982	(186) 19/03/2029
(111) 16984	(186) 19/03/2029
(111) 17007	(186) 19/03/2029
(111) 17449	(186) 01/04/2029
(111) 17099	(186) 03/04/2029
(111) 17085	(186) 04/05/2029
(111) 17347	(186) 05/05/2029
(111) 17089	(186) 05/05/2029

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2019/8**

(45) 30/06/2019


(22) 04/04/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Сашо Каланоски

(73) **ИГНИС 2018 дооел****с. Мешеишта, Охрид, МК**

(51) 23-03

(54) **"Камин"**

(21) ID **2019/9** (45) 30/06/2019
(22) 23/05/2019
(28) 2 (дизајна), дводимензионални
(72) Имерали Бафтијари
(73) **ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ**
ул. "Никола Мартиновски" 79/2, 1000 Скопје, МК
(51) 05-05
(54) **"ДИЗАЈН ЗА ПОСТЕЛНИНИ"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
23-03	МК/И/ 2019/8
05-05	МК/И/ 2019/9

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
ИГНИС 2018 дооел	МК/И/ 2019/8
ДПТУ АЉИ КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ	МК/И/ 2019/9

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **866** (45) 30/06/2019

(21) ID 2018/32 (22) 29/11/2018

(18) 29/11/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Мирчески Иле (ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје); Јанковиќ Александар (бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје); Насески Марко (ул. Херој Орде Чопела, бр. 107, Прилеп); Попоски Филип (ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево); Спасовски Мартин (ул. 518, бр. 2, Марино, Илинден); Ристов Тошко (ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12 Кавадарци); Крстевска Ина (ул. Благој Мучево 23-а, Скопје) and Џамбаски Игор (ул. Иво Лола Рибар бр. 13, Владимирowo, Берово)

(73) **Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски Мартин; Ристов Тошко; Крстевска Ина and Џамбаски Игор**

ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје, МК; бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје, МК; ул. Херој Орде Чопела, бр. 107, Прилеп, МК; ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево, МК; ул. 518, бр. 2, Марино, Илинден, МК; ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12 Кавадарци, МК; ул. Благој Мучево 23-а, Скопје, МК and ул. Иво Лола Рибар бр. 13, Владимирowo, Берово, МК

(51) 12-11

(54) **Рамка на ГЕТ-Велосипед**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
12-11	866

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Мирчески Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски Мартин; Ристов Тошко; Крстевска Ина and Џамбаски Игор	866	МК/І/ 2018/32